



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 30 декември 2003  
Скопје  
Број 84

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 300000000188798

1831.

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

### У К А З

#### ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА

##### I

Г-дин Стево Црвенковски, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска, со седиште во Лондон.

##### II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

##### III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15  
19 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

1832.

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

### У К А З

#### ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИРСКА

##### I

Д-р Ѓорѓи Спасов, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска, со седиште во Лондон.

##### II

Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

##### III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16  
19 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

1833.

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

### У К А З

#### ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД

##### I

Г-дин Ристо Никовски, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Исланд, со седиште во Лондон.

##### II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

##### III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17  
19 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

1834.

Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

### У К А З

#### ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД

##### I

Д-р Ѓорѓи Спасов, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Исланд, со седиште во Лондон.

##### II

Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

##### III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18  
19 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

1835.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД НОВАТА 2004 ГОДИНА

##### I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Нурије Азис Селими,
2. Ментор Бецет Исеиноски,
3. Амди Шаит Шакиров,
4. Невзат Нијази Јашари,
5. Мишо Томислав Коцев.

##### II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Милош Васил Милошев, во траење од 6 месеци,
2. Атанас Никола Јованов, во траење од 6 месеци,
3. Киро Ѓорѓи Жежовски, во траење од 3 месеци,
4. Самија Амдија Алиоски, во траење од 1 година,
5. Сашо Војо Пецевски, во траење од 9 месеци,
6. Јонче Алекса Марковски, во траење од 3 месеци,
7. Томислав Блаже Коцев, во траење од 5 месеци,
8. Бајрам Зекир Селимоски, во траење од 3 месеци,

9. Арбен Шефкет Полиси, во траење од 6 месеци,
10. Абдулкерим Ристем Алими, во траење од 3 месеци,
11. Драгиша Милун Маслар, во траење од 3 месеци,
12. Стојна Крсте Новеска, во траење од 3 месеци,
13. Кире Горѓи Петровски, во траење од 2 месеци,
14. Александар Дончо Петрушев, во траење од 3 месеци,
15. Гоце Здраве Јанкуловски, во траење од 3 месеци,
16. Иљо Благој Стојев, во траење од 3 месеци,
17. Љубе Томе Дамчевски, во траење од 2 месеци,
18. Мара Благој Атанасова, во траење од 3 месеци,
19. Раде Давчо Величковиќ, во траење од 2 месеци.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1752  
26 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

### 1836.

Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2003 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНОТ XIX НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Амандманот XIX на Уставот на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го усвои на седницата одржана на 26 декември 2003 година.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-6601/1  
26 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

#### АМАНДМАН XIX НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овој амандман е составен дел на Уставот на Република Македонија и влегува во сила со денот на негово прогласување.

### А М А Н Д М А Н XIX

1. Се гарантира слободата и неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација.

Само врз основа на одлука на суд, под услови и во постапка утврдени со закон, може да се отстапи од правото на неповредливост на писмата и на сите други облици на комуникација, ако тоа е неопходно заради спречување или откривање кривични дела, заради водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката.

Законот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

2. Со овој амандман се заменува членот 17 на Уставот на Република Македонија.

### 1837.

Врз основа на член 13, став 1 и 4 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01) и член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе

### У Р Е Д Б А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија, објавена во “Службен весник на

Република Македонија“ бр. 13/03 и 59/03, во членот 12, зборовите: “до 31.12.2003 година“ се заменуваат со зборовите: “до 31.03.2004 година“.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5670/1  
29 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1838.

Врз основа на член 14, став 7 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

### У Р Е Д Б А

**ЗА ВИДОТ НА СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ КОИ ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДАВААТ НА КОРИСТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МИР, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ**

#### Член 1

Со оваа уредба се определува видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите (во натамошниот текст: сопственици), се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, по негово барање, за потребите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и цивилната заштита во воена и вонредна состојба и при изведување вежбовни активности во мир, како и начинот на водењето на нивната евиденција и висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување.

### 1. Видови на средства и добиток

#### Член 2

За потребите на Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности во мир, на Министерството за одбрана, по претходно негово барање, сопствениците му даваат на користење:

1. моторни возила и приклучни возила за друмски сообраќај и тоа:

- а) патнички возила од сите видови и капацитети;
- б) возила за пренос на товар и влечење од сите видови, капацитети и носивост;
- в) специјални возила од сите видови и намени;
- г) приколки, полуприколки и други приклучоци за моторни возила за друмски сообраќај од сите видови;
- д) трактори со приколки и со други приклучоци;
- ѓ) моторцикли од сите видови.

2. градежни машини по вид и перформанси кои одговараат на соодветните потреби;

3. земјиште и објекти по категорија и вид кои одговараат на соодветните потреби;

4. запрежни возила од сите видови и

5. запрежен и товарен добиток.

Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се дава и соодветна опрема, алат, прибор и резервни делови што им припаѓаат, како и потребната техничка документација.

#### Член 3

Користењето на земјиште и објекти за потребите на Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и за изведување вежбовни активности во мир, се врши согласно склучениот писмен договор помеѓу Министерството за одбрана и сопственикот на земјиштето односно објектот.

## 2. Начин на водење на евиденција

### Член 4

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се врши врз основа на податоците добиени по пат на направен увид во средствата и добитокот и нивната документација доставени од сопствениците.

### Член 5

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, содржи податоци за нивните сопственици, видот, категоријата, типот, марката, носивоста и другите индивидуални ознаки на средствата и добитокот.

### Член 6

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба се води на образци за рачна обработка и во информациониот систем во областа на одбраната и тоа на:

- Образец МПВ-1 - картон на моторно и приклучно возило;
- Образец МПВ-2 - картон на регистарскиот број на моторното возило;
- Образец Д-1 - картон на добиток;
- Образец - ВЛ-1 - воен лист за сопственикот на материјалното средство;
- Образец ВЛ-2 - воен лист за сопственикот на добитокот и
- Образец - М-30 - картон за земјиште, објекти и други материјални средства.

Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на оваа уредба.

### Член 7

Од обрасците определени во член 6 на оваа уредба се формира картотека за евидентирани моторни и приклучни возила и добитокот, како и картотека за земјиште, објекти и други средства кои се дадени на користење за потребите на Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и за изведување вежбовни активности во мир.

### Член 8

Податоците кои се внесуваат во обрасците од член 6 на оваа уредба се чуваат и заштитиваат согласно прописите за заштита на податоци од таен карактер.

## 3. Определување на висината на надоместокот за користење, оштетување и уништување на средства и добиток

### Член 9

Висината на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се определува согласно Тарифата за надоместок за користење на средства и добитокот, која е составен дел на оваа уредба.

### Член 10

Надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба се пресметува од денот на предавањето до денот на враќањето на средството односно добитокот.

### Член 11

При враќањето на возилата и добитокот на сопствениците им се обезбедува потребна количина на гориво и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно враќање до местото на живеење односно нивното седиште. Доколку тоа не се обезбеди, на сопствениците им се исплатува паричен надоместок во висина на стварните трошоци направени за обезбедување на гориво, мазиво, односно добиточна храна, врз основа на доставено писмено барање и финансиски документ за направените трошоци за оваа намена.

### Член 12

Висината на надоместокот за оштетено или уништено средство, односно добиток од член 2 на оваа уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба и елементите утврдени со член 14 став 6 од Законот за одбрана.

### Член 13

Исплатата на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба и надоместокот за оштетено или уништено средство или добиток, се исплаќа врз основа на писмено барање на сопственикот доставено до Министерството за одбрана.

### Член 14

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите под кои граѓаните се должни да даваат возила и добиток за потребите на Армијата на Република Македонија и за спроведување на хуманитарните активности и задачи во воена состојба и надоместок за нивното користење („Сл. весник на РМ“ бр. 20/2000) и Одлуката за надоместокот за користење на возила и добиток земени од граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за потребите на одбраната во мир („Службен весник на РМ“ бр. 20/2000).

### Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5758/1  
29 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## ТАРИФА

**ЗА НАДОМЕСТОК НА КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОБИТОК, ДАДЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО ВОЕНА И ВОИВРЕДНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МИР И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ**

Дневниот надоместок за користење средства или добиток за потребите на Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, во однос на просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена во месецот пред давањето на средствата и добитокот изнесува:

За моторни и приклучни возила:	
- за патнички автомобили, комбиња, теренски автомобили и комбинирани возила	5%
- за минибуси	12%
- за автобуси	20%
За товарни и влечни возила и самоистоварувачи според нивната носивост:	
- до 2 тони носивост	10%
- од 2-5 тони носивост	12%
- од 5-8 тони носивост	15%
- преку 8 тони носивост	18%
За специјални возила:	
- пожарникарски автомобили	20%
- санитарски автомобили	10%
- автомобили за превоз на леб	12%
- автомобили за превоз на губре	16%
- автотрактор за месо	18%
- цистерна за гориво до 10 тони носивост	16%
- цистерна за гориво над 10 тони носивост	20%
- цистерна за вода	15%
- товарни приколки	5%
- трактори без приколки	5%
- трактори со приколки	7%
- моторцикли	3%
- инженериски-градежни машини	20%
За земјиште:	
- независно од одредената категорија на земјиштето	15% по 1 хектар.
За објекти:	
- независно од видот на објектот и локацијата на која се наоѓа.....	15% за 100 м <sup>2</sup> корисна површина.
За добиток:	
- запрежен добиток	5%
- товарен добиток	5%

Пазарната вредност на земјиштето кое е оштетено или уништено се определува според бонитетската и катастарската класа на земјоделското земјиште односно погодноста за градба и местоположбата на локацијата на градежното земјиште.

Пазарната вредност на објектите кои се оштетени или уништени се определува според градежната вредност на објектот, вложените средства за уредување на градежното земјиште, амортизацијата, видот на објектот и местоположбата на локацијата.

**КАРТОН**  
на моторно и приклучно возило

Образец МПВ - 1

I. ПОДАТОЦИ ЗА МОТОРНОТО ВОЗИЛО	
1.	Вид
2.	Марка
3.	Тип
4.	Година на производство
5.	Регистарски број
6.	Носивост
	во тони број на седишта
7.	Зафатнина (волумен) за цистерни
8.	Број на погонски оски
9.	Број на тркала и димензија на гумите
10.	Влечна снага во тони
11.	Погонско гориво
	вид на гориво потрошувачка на 100 км
12.	Година на генерална поправка
13.	Воен распоред
	воена единица мобилизациско собиралиште
14.	Забелешка

II. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ	
15.	Име, татково име и презиме
16.	Улица и број
	Телефон
	дом на работа Општина

III. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО - РАКУВАЧ СО ВОЗИЛОТО	
17.	Име, татково име и презиме
18.	Улица и број
	Телефон
	дом на работа Општина

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЕНА ВЕЖБА			
19.	Воена единица	Време (од - до)	Забелешка

\_\_\_\_\_ 20\_\_ година  
(детум)

(М.П.)

(потпис)

Образец МПВ-2

**КАРТОН**  
на регистарскиот број на  
моторното возило

_____			
(регистарски број)			
_____			
(вид на моторното возило)			
_____			
(воен распоред)			
_____			
(сопственик на моторното возило)			
Распоред во картотеката:			
група	подгрупа	одделение	пододделение

РАСПОРЕД ВО КАРТОТЕКАТА

Образец Д - 1

Група	Подгрупа	Вид

**КАРТОН НА ДОБИТОК**  
(ПРИБОР - ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО)

A. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБИТОКОТ	B. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ
1. Вид:	10. Име и презиме:
2. Категорија:	
3. Пол и име:	
4. Боја на влакната:	11. Адреса на станот:
5. Висина и обем:	Место: _____
6. Број на потковиците	Улица и број: _____
_____ предни _____ задни	Општина: _____
7. Година на одребувањето:	12. Занимање:
8. Знаци:	13. Воен распоред:
9. Воен распоред:	ВЕ: _____
ВЕ: _____	Моб. место: _____
Моб. место: _____	Моб. собиралиште: _____
Моб. собиралиште: _____	14. Останати податоци:
ЗАБЕЛЕШКА:	
V. ПРИБОР:	
Состав на приборот _____	
Воен распоред: _____	
Г. ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО:	
Состав _____	
Воен распоред: _____	
_____ (Дата)	_____ (М. П.) _____ (Потпис)

**IV. ПОДАТОЦИ ЗА УПОТРЕБА НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

Корисник на мат. средство	Време на користење	Потпис	Заб.

\_\_\_\_\_  
Потпис на сопственикот

**V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

- Одтуѓувањето, уништувањето или времента неисправност на средството должна сте да го пријавите во законски рок.

- При предавањето средството мора да биде исправно

- Корисникот на средствата мора да Ви даде потврда за превземање.

- На сопственикот на средството му следува надоместок.

- Барањето за надоместок за неисправност на средството мора да биде поднесено во рок од 3 дена по приемот на средството.

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис на област. лице

ВЛ - 1

**ВОЕН ЛИСТ  
ЗА СОПСТВЕНИКОТ  
НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

**I. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ**

1. Сопственик на МС \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. ЕМБГ/мат.бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Адреса \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. ПОДАТОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

1. Вид/категорија \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Марка/тип \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Рег.бр./тов.бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Вид/категорија \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Марка/тип \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Рег.бр./тов.бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**III. ПОДАТОЦИ ЗА РАСПОРЕДОТ НА МАТЕРИЈАЛНОТО СРЕДСТВО**

1. Број на воената единица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Место на јавување \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Број на воената единица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Место на јавување \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IV. ПОДАТОЦИ ЗА УПОТРЕБА НА ДОБИТОКОТ**

Корисник на добитокот	Време на користење	Потпис	Забелешка

\_\_\_\_\_  
Потпис на сопственикот

**V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ДОБИТОКОТ**

- Одтуѓувањето, уништувањето, или слични промени на добитокот должна сте да ги пријавите во законски рок.

- При предавањето добитокот мора да биде здрав и нахранет.

- Корисникот на добитокот мора да Ви даде потврда за превземање.

- На сопственикот на добитокот му следува надоместок.

- Барањето за надоместок за оштетување на добитокот мора да биде поднесено во рок од 3 дена по приемот на добитокот.

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластено лице

ВЛ - 2

**ВОЕН ЛИСТ  
ЗА СОПСТВЕНИКОТ  
НА ДОБИТОКОТ**

**I. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ**

1. Сопственик на добитокот: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. ЕМБГ/мат. бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Адреса \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБИТОКОТ**

1. Вид \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Категорија \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Пол и име \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Висина и обем \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Број на потковиците \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Година на ојдребувањето \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**III. ПОДАТОЦИ ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДОБИТОКОТ**

1. Број на воената единица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Место на јавување \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Број на воената единица \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Место на јавување \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**КАРТОН**  
за земјиште, објекти и други МС

Образец М-30

I. Основни податоци		
Назив	земјиште	катарстарски ознаки
	објект	назив, локација катастарски ознаки
	др. средства	назив, вид, марка други ознаки
II. Податоци за сопственикот		
Граѓанин, трговско друштво, јавно претпријатие, установа-служба	Име - назив	
	Адреса на сопственикот	
	Телефон	
	Општина	
III. Податоци за воена евиденција		
За чии потреби е замисно МС и основ	Воена пошта	
	Воена единица	
	Време на земање на МС согласно договорот	
	Број на договорот за земање на МС	

**1839.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО**  
**КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО**

## Член 1

Правото на користење на патничко моторно возило со регистарска ознака SK-757-NO, марка LADA NIVA, тип 1.7 ..21 213, со броја на шасија ХТА212130Т1193566, број на мотор 4123637, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1690см<sup>3</sup>, сила на моторот 58KW (KS), број на седишта-5, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се пренесува на општина Свети Николе за време од 1 (една) година, за потребите на спроведување на Одлуката за давање на земјоделско земјиште, во сопственост на државата, на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03).

## Член 2

Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општината Свети Николе со записник во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5778/1  
29 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1840.**

Врз основа на член 33, став 2 и член 34 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ**  
**ВО 2004 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се уредуваат начинот на издавање и вкупниот износ на емисијата на државни записи во 2004 година. Во името на Владата на Република Македонија, Министерството за финансии издава државни записи.

2. Државните записи се издаваат со цел за прибирање на парични средства заради премостување на временската неусогласеност меѓу приливот на приходи и извршување на расходите на Буџетот на Република Македонија за 2004 година и за финансирање на буџетскиот дефицит.

3. Министерството за финансии врши емисија на тримесечни државни записи во износ од 2.000.000.000,00 денари за финансирање на буџетскиот дефицит.

Издавањето на државните записи се врши согласно календарот за планираните емисии на државните записи кои ги утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Државните записи се издаваат во дематеријализирана форма и гласат во денари.

Номиналната вредност на еден државен запис изнесува 10.000,00 денари.

5. Продажбата на државните записи се врши на аукции кои ги спроведува Народната банка на Република Македонија, на кои право на учество имаат сите банки кои имаат одобрение да работат со хартии од вредност.

6. Каматата на државните записи се формира на аукциите. Државните записи се продаваат по дисконтиран износ, а на денот на достасувањето се исплатува номиналната вредност на државните записи. Дисконтираниот износ е разлика меѓу номиналната вредност на државните записи и каматата.

7. Банките од точка 5 на оваа одлука, дисконтираниот износ за купените државни записи го уплатуваат на сметка на Министерството за финансии наредниот работен ден по одржување на аукцијата.

Државните записи пристигнуваат за наплата на денот утврден во Проспектот за аукција на државните записи.

8. Државните записи се форма на електронски записи, се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност. За водење на државните записи во Централниот депозитар за хартии од вредност, Министерството за финансии склучува договор со Централниот депозитар за хартии од вредност, во кој се утврдува и надоместокот што Министерството за финансии ќе го плаќа за услугата што ја дава Централниот депозитар за хартии од вредност.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2004 година.

Бр. 23-5761/1  
29 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1841.**

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВИ И ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА**

## Член 1

Во Одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба (“Службен весник на Република

Македонија“ бр. 68/02, 5/03 и 39/03), во членот 1, во алинејата 16 сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.

По алинејата 16 се додава нова алинеја 17, која гласи:  
“ЈУ-Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје, и“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5748/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1842.

Врз основа на член 9, став 5 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА И НА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ЛИЦАТА КОИ КЕ ГО СЛУЖАТ ВОЕНИОТ РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

#### Член 1

Во Одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/03 и 39/03), во Прегледот на организации, установи и противпожарни единици со определени работни места и видот и обемот на задачите на кои ќе се служи воен рок во цивилна служба (Прилог број 1), по редниот број 16, се додава нов реден број 16-а, кој гласи:

16-а.	ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје	- дефектолог - медицински техничар - извршител на агрокултурни дејности во економијата Драчево
-------	--	--

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5749/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1843.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 25 од Законот за основање на Јавното претпријатие “Македонска радиотелевизија“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 19 од Законот за основање на јавното претпријатие “Македонска радиодифузија“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС НА ПОРАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ “МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА“

#### Член 1

Се усвојува делбениот биланс за поделба на имотот, средствата, правата и обврските на поранешното Јавно дифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија“ на новоосновените: Јавно претпријатие “Македонска радиотелевизија“ и Јавно претпријатие “Македонска радиодифузија“ со состојба на 31.12.1998 година.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.2003 година.

Бр. 23-5741/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1844.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ НА ПЛАТЕНАТА АКЦИЗА НА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

1. Со оваа одлука се утврдува дел од износот на платената акциза на минерални масла наведени во член 28, став (1), точка 1), 2) и 5) од Законот за акцизите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), во висина од 9,18%, Министерството за финансии да врши уплата на сметка на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5807/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1845.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

#### Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое претставува дел од К.П. бр. 820 во површина од 861м<sup>2</sup>, пасиште, 4 класа во м.в. “Славков Дол“, КО Кнежје-Свети Николе, заведено во поседовен лист бр. 53, сопственост на Република Македонија, со земјоделско земјиште во вкупна површина од 668м<sup>2</sup>, кое претставува К.П. бр. 679, во површина од 221м<sup>2</sup>, нива, класа 3, м.в. “Голи Рид“, К.П. бр. 691, во површина од 146м<sup>2</sup>, нива, 3 класа во м.в. “Голи Рид“ и К.П. бр. 719, во површина од 301м<sup>2</sup>, нива, 4 класа, м.в. “Над Бавчи“, сите во КО Кнежје-Свети Николе, заведени во поседовен лист бр. 20, сопственост на Славе Таневски од Свети Николе.

#### Член 2

Договорот за замена на правото на сопственост на земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5797/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

**1846.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОТВОРАЊЕ НА НАМЕНСКА ТРЕЗОРСКА ПОТ-СМЕТКА ВО РАМКИТЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА ЗА УПЛАТА И ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДАДЕНИ ДРЖАВНИ ЗАПИСИ****Член 1**

Со цел спроведување на емисии на државни записи, како и водење на аналитичка сметководствена евиденција на издадените државни записи, се отвора наменска трезорска потсметка во рамките на Единствената трезорска сметка со назив “Министерство за финансии - средства од државни записи“, преку која ќе се врши уплата и исплата на средства за издадени државни записи.

**Член 2**

Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе Одлуката.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5760/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

**1847.**

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92 и 8/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

1. Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03 и 42/03) во членот 4 зборовите: “31 декември 2003 година“ се заменуваат со зборовите: “31 декември 2004 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5861/1 Претседател на Владата  
29 декември 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

**1848.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ – ОБЈЕКТИ****Член 1**

Се пренесува правото на користење од досегашниот корисник Република Македонија – Министерство за одбрана на Министерството за внатрешни работи, на недвижен имот – објекти, во касарна „Горче Петров“ – Скопје:

РЕД. БРОЈ	ОБЈЕКТ БРОЈ	ВИД НА ОБЈЕКТ	КОРИСНА ПОВРЦИНА М <sup>2</sup>
1.	3	Зграда за живеење	1407,60
2.	4	Зграда за живеење	1403,05
3.	10	Зграда за живеење	1407,60
4.	14	Зграда за живеење	1407,60
5.	15	Зграда за живеење	1407,60
6.	16	Зграда за живеење	1407,60
7.	17	Зграда за живеење	1407,60
8.	11	Административна зграда	243,79
9.	12	Административна зграда	113,00
10.	2	Стражара	156,53
11.	13	Војнички клуб	487,54
12.	18	Амбуланта	134,00
13.	235	Зграда со хидрофорски постројки	28,00
14.	20	Кабинети за обука	388,40
15.	21	Берберница-училници	386,24
16.	22	Интендански сервис	383,27
17.	23	Бања војничка	169,46
18.	24	Котлара	855,98
19.	26	Кабинети за обука	395,39
20.	27	Трафостаница	
21.	28	Кујна со трпезарија	1592,38
22.	29	Техничка работилница	465,76
23.	30	Гаража-затворена	680,00
24.	32-41	ДСХ гаражи (10x176м <sup>2</sup> )	1760,00
25.	42	Гаража затворена од 3 страни	443,00
26.	43	Магацин	375,50
27.	44	Магацин	135,25
28.	45	Објект за настава-училници	561,01
29.	47	Објект за настава-училници	551,01
30.	50	Магацин за МС	204,48
31.	51	Магацин за МС	244,72
32.	5	Центар за врски	133,43
33.	6	Постројки за миење возила	
34.	7	Градежна работилница	122,16
35.	8	Магацин за техничка опрема	148,47
36.	9	Ресторан за друштвена исхрана	281,57
37.	56	Бензиска пумпа	
38.	57	Настрешница за возила	
39.	58	Настрешница за возила	
40.	59	Магацин – ДСХ барака	421,00
41.	60	Магацин	398,86
42.	61	Магацин	100,00
43.	64	Магацин	398,86
44.	93	Пријавница со чекална	140,80

**Член 2**

Правото на користење на имотот од член 1 се пренесува заедно со целокупната инфраструктура – ограда, внатрешни сообраќајници со паркинзи, спортски игралишта и полигони, надворешна водоводна и канализациона мрежа, надворешна електрична инсталација, термоенергетски инсталации, надворешни ТТ инсталации, летни училници и сите фортификациски објекти на просторот.

**Член 3**

Правото на користење на имотот од член 1 и член 3 на оваа Одлука се пренесува без надоместок.

**Член 4**

Примопредавањето на објектите од член 1 на оваа одлука ќе се изврши комисијски, помеѓу претставници од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, по создавање услови и адаптација на објекти за дислокација на единиците на Армијата на Република Македонија, но најдоцна во рок од 90 дена од влегува-



њето во сила на оваа одлука, а правото на користење на објектите бр. 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 84, 243, 245, 247, 248 и 249 ќе се пренесе етапно, во зависност од динамиката на дислокацијата на единиците на Армијата на Република Македонија.

#### Член 5

Со примопредавање на објектите од член 1 на оваа одлука, целокупното физичко обезбедување на касарната го презема Министерството за внатрешни работи.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5681/1  
29 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1849.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со член 38 од Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските Заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Со оваа одлука се прифаќа Одлуката на Советот за соработка меѓу Република Македонија и Европската заедница, од 25.07.2003 година, за спроведување на понатамошната либерализација на трговијата со земјоделски и рибни производи.

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на „Одлуката на Советот за соработка меѓу Република Македонија и Европската Заедница за спроведување на понатамошната либерализација на трговијата со земјоделски и рибни производи“, заедно со Анексите I, II, III и IV.

3. За спроведување на оваа одлука се задолжува Министерството за финансии – Царинска управа.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2004 година.

Бр. 23-5626/1  
22 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### О Д Л У К А БР. 2/2003

### НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА НА ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОНАТАМОШНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ТРГОВИЈАТА СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ

#### СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА,

Земајќи ја предвид Времената спогодба за трговија и трговски прашања помеѓу Европската заедница, од една страна и Република Македонија од друга страна, а особено членот 16 и членот 38 (1) од тој документ,

Со оглед дека:

1. Времената спогодба за трговија и трговски прашања помеѓу Европската заедница од една страна и РМ од друга страна, стапи на сила на 1 јуни 2001.

2. Членот 16 од оваа Спогодба предвидува дека Заедницата и Република Македонија ќе ги испитаат во Советот за соработка производ по производ врз редовна и соодветна реципрочна основа, можностите за меѓусебно давање понатамошни концесии со цел спроведување на поголема либерализација на трговијата со земјоделски и рибни производи.

3. Земајќи го предвид обемот на трговијата со земјоделски и рибни производи помеѓу Страните, нивната особена осетливост, правилата на општата политика на Заедницата за земјоделство и рибарство, правилата за земјоделската политика на Република Македонија, улогата на земјоделството во стопанството на Република Македонија, потенцијалите за производство и извоз на нејзините традиционални сектори и пазари и последиците од пристапувањето на Република Македонија во СТО,

#### ОДЛУЧИ ЗА СЛЕДНОТО:

##### Дел I

#### Земјоделски производи

##### Член 1

(царина нула)

Од 1 јануари 2004 Анексот IV (а) од Времената спогодба ќе се замени со текстот на Анекс I кон оваа одлука.

##### Член 2

(царина нула во рамки на квотите)

Од 1 јануари 2004 Анексот IV (б) од Времената спогодба ќе се замени со текстот на Анекс II кон оваа одлука.

##### Член 3

(постепено намалување на царините во текот на транзициониот период, царина нула од 1 јануари 2011)

1. На крај на членот 14 (3) од Времената спогодба, се вметнува следнава точка:

“д) прогресивно се намалуваат царинските давачки што се применуваат за увоз на одредени земјоделски производи со потекло од Заедницата, наведени во Анексот IV (д) во согласност со следниов распоред.

- на 1 јануари 2004, сите царински давачки ќе бидат намалени до 95% на MFN,

- на 1 јануари 2005, сите царински давачки ќе бидат намалени до 90% на MFN,

- на 1 јануари 2006, сите царински давачки ќе бидат намалени до 85% на MFN,

- на 1 јануари 2007, сите царински давачки ќе бидат намалени до 80% на MFN,

- на 1 јануари 2008, сите царински давачки ќе бидат намалени до 70% на MFN,

- на 1 јануари 2009, сите царински давачки ќе бидат намалени до 60% на MFN,

- на 1 јануари 2010, сите царински давачки ќе бидат намалени до 50% на MFN,

- на 1 јануари 2011, царински давачки што преостануваат ќе бидат укинати.“

2. Текстот на Анексот III кон оваа одлука се додава на Времената спогодба како Анекс IV(д).

##### Член 4

За оние производи за кои, во текот на процесот на намалување наведени во членовите 2 и 3, преференцијалната царинска тарифа стигнува до резидуална вредност од 1 процент или помалку за царината според вредноста (ad valorem) и од 0,01 евро за килограм (или на соодветна специфична единица) или помалку за специфични царини, царинските давачки на таа точка ќе бидат елиминирани.

##### Дел II

#### Рибни производи

##### Член 5

Членот 15 (2) од Времената спогодба ќе биде заменет со следново:

“2. Република Македонија ќе ги укине сите давачки што имаат ист ефект како царина и ќе ги укине царините што се применуваат на увоз на риби и рибни производи со потекло од Заедницата, со исклучок на производите наведени во Анекс V(б) од Времената спогодба, кој што ги определува намалувањата на тарифните давачки за производите наведени во него“.

##### Член 6

Изразот “Година 3“ во насловот на последната колона на табелите во Анексите V (а) и (б) кон Времената спогодба се заменува со изразот “Година 3 и понатаму“.

Дел III  
Преработени земјоделски производи

Член 7

Од 1 јануари 2004 година табелата во Анексот II кон Протоколот 3 на Времената спогодба ќе биде замената со табелата во Анексот IV кон оваа одлука.

Дел IV  
Општи одредби

Член 8

Оваа одлука ќе влезе во сила на 1 јануари 2004 година.

## АНЕКС I

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  
СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА)

(наведено во Член I)

0105 19 20	0404	1003 00 90 10	1209 30	2104 20 00 10	2309 90 91
0105 93	0408	1006 10 10	1209 91	2302	2309 90 95
0105 99 10	0410	1007	1209 99	2307	2309 90 99 10
0106 90 00 50	0601	1008	1211	2308	2401
0206 10	0602 10	1103 11	1212	2309 90 10	4301
0206 21	0602 20	1103 13 10	1501	2309 90 20	
0206 22	0602 30	1103 13 90 10	1503	2309 90 31	
0206 30	0602 40	1103 19 40	1517 90 99 00	2309 90 33	
0206 41	0703 10 19 10	1105	1701 12	2309 90 35	
0206 49	0703 10 19 30	1108	1702 11	2309 90 39	
0206 80	0703 90 00 10	1202	1702 19	2309 90 41	
0206 90	0802 11	1209 22	1702 20	2309 90 43	
0208	0802 12	1209 23	1702 30	2309 90 49	
0210 91	0904 11	1209 24	1702 40	2309 90 51	
0210 92	0904 12	1209 25	1702 60	2309 90 53	
0210 93	1001 10 00 10	1209 26	1703	2309 90 59	
0210 99	1002	1209 29	2005 10 00 10	2309 90 70	
Ex 0713 20	Солен грашок (Garbanzos)-семенски				
Ex 0713 31	Грав од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek-семенски				
Ex 0713 32	Грав ситен црвен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angularis)-семенски				
Ex 0713 39	Друг грав за сеење				
Ex 0713 50	Боб (Vicia faba var. major) и коњски боб (Vicia faba var equina, Vicia faba var. minor)-семенски				

## АНЕКС II

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА  
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТА)

(наведено во Член 2)

CN code <sup>1</sup>	Опис	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 и потоа	
		(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)
0206 29	Јастиви делови од говеда, замрзнати-освен јазници и шигери	400	65	400	60	400	55	400	50	400	40	400	30	400	20	-	0
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тар. број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	3000	65	3000	60	3000	55	3000	50	3000	40	3000	30	3000	20	-	0
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додадени шеќер или други материји за засладување	400	65	400	60	400	55	400	50	400	40	400	30	400	20	-	0
0405 10	- Путер	300	65	300	60	300	55	300	50	300	40	300	30	300	20	-	0
0406 20	Сирене стругано или во прав, од сите видови	105	70	110	70	115	70	120	70	130	70	140	70	150	70	160	70
0406 30	Сирене толено, освен стругано или во прав																

Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

0805 10	-Портокал	8000	65	8000	60	8000	55	8000	50	8000	40	8000	30	8000	20	-	0
0805 20	-Мандарина (вклучувајќи таширски и сатсумас-мандерина), клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми																
0805 40	-Грејфрут																
0805 50	-Лимони и лимонти	1240	70	1280	70	1320	70	1360	70	1470	70	1580	70	1690	70	1800	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	830	70	860	70	890	70	920	70	990	70	1060	70	1130	70	1200	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70
1507 10	-Сурово масло, вклучувајќи деумирано	1600	65	1600	60	1600	55	1600	50	1600	40	1600	30	1600	20	-	0
2005 70	-Маслини																
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни Друго	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70

(1) Тарифна квота

(2) Применлива царина за количини надвор од квота

Во согласност со договорот во СТО

## АНЕКС III

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  
ЗАЕДНИЦАТА (ПРОГРЕСИВНА РЕДУКЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА  
ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД, НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ОД 1 ЈАНУАРИ 2011)

(наведено во Член 3)

0102 90 21 00	0202 20 30 00	0207 14 91 00	0207 32 59 00	0207 36 41 00	0210 19 89 00
0102 90 29 00	0202 20 50 00	0207 14 99 00	0207 32 90 00	0207 36 51 00	0210 19 90 00
0102 90 41 00	0202 20 90 00	0207 24 10 00	0207 33 11 00	0207 36 53 00	0210 20 10 00
0102 90 49 00	0202 30 10 00	0207 24 90 00	0207 33 19 00	0207 36 61 00	0210 20 90 00
0102 90 51 00	0202 30 50 00	0207 25 10 00	0207 33 51 00	0207 36 63 00	0402
0102 90 59 00	0202 30 90 00	0207 25 90 00	0207 33 59 00	0207 36 71 00	0402 10 11 00
0102 90 61 00	0206 29 10 00	0207 26 10 00	0207 33 90 00	0207 36 79 00	0402 10 19 00
0102 90 69 00	0206 29 91 00	0207 26 20 00	0207 34 10 00	0207 36 81 00	0402 10 91 00
0102 90 71 00	0206 29 99 00	0207 26 30 00	0207 34 90 00	0207 36 85 00	0402 10 99 00
0102 90 79 00	0207 11 10 00	0207 26 40 00	0207 35 11 00	0207 36 89 00	0402 21 11 00
0102 90 90 00	0207 11 30 00	0207 26 50 00	0207 35 15 00	0207 36 90 00	0402 21 17 00
0105 11 19 00	0207 11 90 00	0207 26 60 00	0207 35 21 00	0209 00 30 00	0402 21 19 00
0105 11 99 00	0207 12 10 00	0207 26 70 00	0207 35 23 00	0209 00 90 00	0402 21 91 00
0105 12 00 00	0207 12 90 00	0207 26 80 00	0207 35 25 00	0210 11 11 00	0402 21 99 00
	0207 13 10 00	0207 26 91 00	0207 35 31 00	0210 11 19 00	0402 29 11 00
0105 19 90 00	0207 13 20 00	0207 26 99 00	0207 35 41 00	0210 11 31 00	0402 29 15 00
0105 92 00 00	0207 13 30 00	0207 27 10 00	0207 35 51 00	0210 11 39 00	0402 29 19 00
0105 93 00 00	0207 13 40 00	0207 27 20 00	0207 35 53 00	0210 11 90 00	0402 29 91 00
0105 99 10 00	0207 13 50 00	0207 27 30 00	0207 35 61 00	0210 12 11 00	0402 29 99 00
0105 99 20 00	0207 13 60 00	0207 27 40 00	0207 35 63 00	0210 12 19 00	0402 91 11 00
0105 99 30 00	0207 13 70 00	0207 27 50 00	0207 35 71 00	0210 12 90 00	0402 91 19 00
0105 99 50 00	0207 13 91 00	0207 27 60 00	0207 35 79 00	0210 19 10 00	0402 91 31 00
0201 10 00 00	0207 13 99 00	0207 27 70 00	0207 35 91 00	0210 19 20 00	0402 91 39 00
0201 20 20 00	0207 14 10 00	0207 27 80 00	0207 35 99 00	0210 19 30 00	0402 91 51 00
0201 20 30 00	0207 14 20 00	0207 27 91 00	0207 36 11 00	0210 19 40 00	0402 91 59 00
0201 20 50 00	0207 14 30 00	0207 27 99 00	0207 36 15 00	0210 19 51 00	0402 91 91 00
0201 20 90 00	0207 14 40 00	0207 32 11 00	0207 36 21 00	0210 19 59 00	0402 91 99 00
0201 30 00 00	0207 14 50 00	0207 32 15 00	0207 36 23 00	0210 19 60 00	0402 99 11 00
0202 10 00 00	0207 14 60 00	0207 32 19 00	0207 36 25 00	0210 19 70 00	0402 99 19 00
0402 99 39 00	0603 90 00 00	0802 90 50 00	0810 40 90 00	0812 90 70 00	1102 20 10 00
0402 99 91 00	0604 10 10 00	0802 90 60 00	0810 50 00 00	0812 90 99 10	1102 20 90 00
0402 99 99 00	0604 10 90 00	0802 90 85 00	0810 60 00 00	0812 90 99 90	1102 30 00 00
0405 10 11 00	0604 91 21 00	0803 00 11 00	0810 90 30 00	0813 10 00 00	1102 90 10 00
0405 10 19 00	0604 91 29 00	0803 00 19 00	0810 90 40 00	0813 20 00 00	1102 90 30 00
0405 10 30 00	0604 91 41 00	0803 00 90 00	0810 90 95 00	0813 30 00 00	1102 90 90 00
0405 10 50 00	0604 91 49 00	0804 10 00 00	0811 10 11 00	0813 40 10 00	1103 13 90 90
0405 10 90 00	0604 91 90 00	0804 20 10 00	0811 10 19 00	0813 40 30 00	1103 19 10 00
0405 20 10 00	0604 99 10 00	0804 20 90 00	0811 10 90 00	0813 40 50 00	1103 19 30 00
0405 20 30 00	0604 99 90 00	0804 30 00 00	0811 20 11 00	0813 40 60 00	1103 19 50 00

0405 20 90 00	0709 90 60 00	0804 40 00 00	0811 20 19 00	0813 40 70 00	1103 19 90 00
0405 90 10 00	0710 80 10 00	0804 50 00 00	0811 20 31 00	0813 40 95 00	1103 20 10 00
0405 90 90 00	0710 80 80 00	0805 10 10 00	0811 20 39 00	0813 50 12 00	1103 20 20 00
0602 90 30 00	0710 80 85 00	0805 10 30 00	0811 20 51 00	0813 50 15 00	1103 20 30 00
0602 90 41 00	0711 20 10 00	0805 10 50 00	0811 20 59 00	0813 50 19 00	1103 20 40 00
0602 90 45 00	0711 20 90 00	0805 10 80 00	0811 20 90 00	0813 50 31 00	1103 20 50 00
0602 90 49 00	0712 20 00 00	0805 20 10 00	0811 90 11 00	0813 50 39 00	1103 20 60 00
0602 90 51 00	0712 31 00 00	0805 20 30 00	0811 90 19 00	0813 50 91 00	1103 20 90 00
0602 90 59 00	0712 32 00 00	0805 20 50 00	0811 90 31 00	0813 50 99 00	1104 12 10 00
0602 90 70 00	0712 33 00 00	0805 20 70 00	0811 90 39 00	0901 11 00 00	1104 12 90 00
0602 90 91 00	0712 39 00 00	0805 20 90 00	0811 90 50 00	0901 12 00 00	1104 19 10 00
0602 90 99 00	0712 90 05 00	0805 40 00 00	0811 90 70 00	0901 21 00 00	1104 19 30 00
0603 10 10 10	0712 90 19 00	0805 50 10 00	0811 90 75 00	0901 22 00 00	1104 19 50 00
0603 10 10 90	0712 90 30 00	0805 50 90 00	0811 90 80 00	0901 90 10 00	1104 19 61 00
0603 10 20 90	0712 90 50 00	0805 90 00 00	0811 90 85 00	0901 90 90 00	1104 19 69 00
0603 10 30 10	0712 90 90 00	0810 20 10 00	0811 90 95 00	0902 10 00 00	1104 19 91 00
0603 10 30 90	0802 21 00 00	0810 20 90 00	0812 10 00 00	0902 20 00 00	1104 19 99 00
0603 10 40 10	0802 22 00 00	0810 30 10 00	0812 90 10 00	0902 30 00 00	1104 22 20 00
0603 10 40 90	0802 31 00 00	0810 30 30 00	0812 90 20 00	0902 40 00 00	1104 22 30 00
0603 10 50 10	0802 32 00 00	0810 30 90 00	0812 90 30 00	1003 00 90 20	1104 22 50 00
0603 10 50 90	0802 40 00 00	0810 40 10 00	0812 90 40 00	1003 00 90 90	1104 22 90 00
0603 10 80 10	0802 50 00 00	0810 40 30 00	0812 90 50 00	1004 00 00 90	1104 22 98 00
0603 10 80 90	0802 90 20 00	0810 40 50 00	0812 90 60 00	1102 10 00 00	1104 23 10 00
1104 23 30 00	1104 29 59 00	1509 10 90 00	2007 10 99 00	2007 99 58 00	2309 10 11 00
1104 23 90 00	1104 29 81 00	1509 90 00 00	2007 91 10 00	2007 99 91 00	2309 10 13 00
1104 23 99 00	1104 29 85 00	1510 00 10 00	2007 91 30 00	2007 99 93 00	2309 10 15 00
1104 29 01 00	1104 29 89 00	1510 00 90 00	2007 91 90 00	2007 99 98 10	2309 10 19 00
1104 29 03 00	1104 30 10 00	1514 99 10 00	2007 99 10 00	2007 99 98 90	2309 10 31 00
1104 29 05 00	1104 30 90 00	1514 99 90 00	2007 99 20 00	2101 11 11 00	2309 10 33 00
1104 29 07 00	1106 10 00 00	1517 90 93 00	2007 99 31 10	2101 11 19 00	2309 10 39 00
1104 29 09 00	1106 30 10 00	1603 00 10 00	2007 99 31 90	2101 12 92 00	2309 10 51 00
1104 29 11 00	1106 30 90 90	1603 00 80 00	2007 99 33 10	2101 12 98 00	2309 10 53 00
1104 29 15 00	1107 10 11 00	1701 91 00 00	2007 99 33 90	2101 20 20 00	2309 10 59 00
1104 29 19 00	1107 10 19 00	1701 99 90 00	2007 99 35 10	2101 20 92 00	2309 10 70 00
1104 29 31 00	1107 10 91 00	1901 20 00 00	2007 99 35 90	2101 20 98 00	2309 10 90 00
1104 29 35 00	1107 10 99 00	2005 70 10 00	2007 99 39 10	2101 30 11 00	
1104 29 39 00	1107 20 00 00	2005 70 90 00	2007 99 39 90	2101 30 19 00	
1104 29 51 00	1209 21 00 00	2007 10 10 00	2007 99 51 00	2101 30 91 00	
1104 29 55 00	1509 10 10 00	2007 10 91 00	2007 99 55 00	2101 30 99 00	

## АНЕКС IV

## УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

## СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА

(наведено во Член 7)

## Царините применливи за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија

CN Code <sup>3</sup>	Опис (2)	Висина на царина (%)							
		2004 (3)	2005 (4)	2006 (5)	2007 (6)	2008 (7)	2009 (8)	2010 (9)	2011 и потом (10)
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закислено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
0403 10	-Јогурт:								
	--Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
0403 10 51 00	---Во прах, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 53 00	---Што не надминува 1,5%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 59 00	---Што надминува 1,5% но не надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
	---Што надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 91 00	---Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:								
	---Што не надминува 3%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 93 00	---Што надминува 3% но не надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 99 00	---Што надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90	-Друго:								

<sup>3</sup> Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа од 1 Април 2003 на Република Македонија (Службен Весник бр. 23/03)













1901	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени:	0 95% од МФН	0 90% од МФН	0 85% од МФН	0 80% од МФН	0 70% од МФН	0 60% од МФН	0 50% од МФН	0 0
1901 10 00 00	--Производи за исхрана на деца, во пакување за продажба на мало								
1901 20 00 00	--Мешавици и теста за производство на пекарски производи од тар. број 1905								
1901 90	--Друго:								
1901 90 11 00	--Екстракти на слад:								
1901 90 19 00	---Со содржина на сува материја од 90% по маса или поголема	0	0	0	0	0	0	0	0
	---Друго	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 91 00	---Друго:								
	--Што не содржи млечни маснотини, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или со содр- жана помала од 1,5% млечна маснотина, 5% сахароза вклучувајќи инвертен шеќер) или изогликоза, 5% гликоза или скроб, исклучувајќи ги прехранбените производи во форма на прав од стока од тар. број 0401 до тар. број 0404	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 99 00	---Друго	0	0	0	0	0	0	0	0
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равнולי, канелони, кукус, приготвен или неприготвен:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1903 00 00 00	Талпока и замени за талпока, приготвени од скроб, во форма на лупшички, зрица, монистра или слични форми	0	0	0	0	0	0	0	0
1904	Производи за исхрана добени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени:	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1905	Леб, пченица, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:								
2001 90	--Друго:								
2001 90 30 00	--Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharata)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2001 90 40 00	--Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2001 90 60 00	--Палмини срца	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2003	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина; замрзнат, освен производите од тар. број 2006:								













2208 30 72 00	---Друго, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 82 00	--Друго, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 88 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40	-Рум и тафија (ракија од шеќерна трска): --Во амбалажа од 2 литри или помала:										
2208 40 11 00	---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или што надминува 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40 31 00	----Со вредност што надминува 7,9 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40 39 00	----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40 51 00	--Во амбалажа поголема од 2 литри: ---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или поголема од 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40 91 00	----Со вредност што надминува 2 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 40 99 00	----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 50	-Цин и клековача:										
2208 50 11 00	--Цин, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 50 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 50 91 00	--Клековача, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0

2208 50 99 00	--Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 60	-Вотка:										
2208 60 11 00	--Со содржина на алкохол 45,4% по зафатнина или помала, во амбалажа: --2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 60 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 60 91 00	--Со содржина на алкохол поголема од 45,4% по зафатнина, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 60 99 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 70	-Ликери и кордијали:										
2208 70 10 00	--Во амбалажа од 2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 70 90 00	--Во амбалажа поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90	-Друго:										
2208 90 11 00	--Арак, во амбалажа: --2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 33 00	--Сливовица, крушковница или вишновница (освен ликери), во амбалажа: --2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 38 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 41 00	--Други алкохоли и други алкохолни пијалаци, во амбалажа од: --2 литри или помала: -----Узо	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 45 00	-----Друго: -----Алкохолни пијалаци (освен ликери): -----Дестилирани од овошје: -----Калвадос	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0





**1850.**

Врз основа на член 95 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува на кои организации со општествен капитал што се регистрирани за вршење дејност од посебен општествен интерес во областа на културата, во периодот пред донесувањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1990 година, основани согласно закон од општествено-политичка заедница, самоуправна интересна заедница на културата или општествено – политичка организација Владата на Република Македонија им ги презема основачките права и ги утврдува како национални установи.

Член 2

Се преземаат основачките права на установите и се утврдуваат како национални установи за културата во:

Скопје

1. Народната и Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ продолжува со работа како Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје;

2. Работната организација за производство на филмови „Вардар-филм“ продолжува со работа како Национална установа – Филмски центар „Вардар филм“ – Скопје;

3. Кинотеката на Македонија продолжува со работа како Национална установа – Кинотека на Република Македонија – Скопје;

4. Македонската филхармонија продолжува со работа како Национална установа – „Македонска филхармонија“ – Скопје;

5. Основната организација на здружен труд „Опера“, Основната организација на здружен труд „Балет“ и Основната организација на здружен труд „Сценска техника“ при РО „Македонски народен театар“, Скопје, се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа „Македонска опера и балет“ – Скопје;

6. Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ продолжува со работа како Национална установа – Ансамбл за народни игри и песни „Танец“ – Скопје;

7. Драмскиот театар продолжува со работа како Национална установа – Драмски театар – Скопје;

8. Основната организација на здружен труд „Драма“ при РО „Македонски народен театар“, Скопје, продолжува со работа како Национална установа – Македонски народен театар – Скопје;

9. Театарот за деца и младинци продолжува со работа како Национална установа – Театар за деца и младинци – Скопје;

10. Основната организација на здружен труд „Албанска драма“ и Основната организација на здружен труд „Работна заедница“ при РО „Театар на народности“, се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Албански театар – Скопје;

11. Основната организација „Турска драма“ при РО „Театар на народности“, Скопје, продолжува со работа како Национална установа – Турски театар – Скопје;

12. Републичкиот завод за заштита на спомениците за културата продолжува со работа како Национална установа – Републички завод за заштита на спомениците на културата – Скопје;

13. Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје продолжува со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје – Скопје;

14. Музејот на Македонија – Археолошки, Етнолошки и Историски и музејската збирка од Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен, музејската збирка од Матичната библиотека „Искра“ – Кочани и музејската збирка од Домот на културата „25 Мај“ – Валандово се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Музеј на Македонија – Скопје;

15. Природнонаучниот музеј на Македонија продолжува со работа како Национална установа – Природнонаучен музеј на Македонија – Скопје;

16. Музејот на современата уметност продолжува со работа како Национална установа – Музеј на современата уметност – Скопје;

17. Уметничката галерија „Скопје“ продолжува со работа како Национална установа – Национална галерија на Македонија – Скопје.

Битола

1. Матичната и Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ продолжува со работа како Национална установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола;

2. Народниот театар продолжува со работа како Национална установа – Народен театар – Битола;

3. Спомен домот на културата и Установата за култура „Илинденски денови“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура – Битола;

4. Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј продолжува со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола.

Гостивар

1. Домот на културата „АСНОМ“, Народната и матична библиотека „Вук Караџиќ“ и Пионерскиот дом „Панче Поповски“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар.

Гевгелија

1. Народниот музеј продолжува со работа како Национална установа – Музеј – Гевгелија.

Делчево

1. Домот на културата „Никола Јонков Вапцаров“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“ – Делчево.

Кичево

1. Домот на културата „Кочо Рацин“ и Матичната библиотека „Кочо Рацин“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Кочо Рацин“ – Кичево;

2. Музејот на Западна Македонија во НОВ продолжува со работа како Национална установа – Музеј на Западна Македонија во НОВ – Кичево.

#### Кочани

1. Домот на културата „Бели Мугри“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за културата „Бели Мугри“ – Кочани.

#### Куманово

1. Народниот театар и Домот на културата „Трајко Прокопиев“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово;

2. Народниот музеј – Куманово продолжува со работа како Национална установа – Музеј – Куманово.

#### Неготино

1. Домот на културата „Ацо Ѓорчев“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ – Неготино.

#### Охрид

1. Градската библиотека „Григор Прличев“ продолжува со работа како Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид;

2. Домот на културата „Григор Прличев“ – продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид;

3. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј продолжува со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид;

4. Фестивалот „Охридско лето“ продолжува со работа како Национална установа – Фестивал „Охридско лето“ – Охрид.

#### Прилеп

1. Народниот театар „Војдан Чернодрински“ и Домот на културата „Марко Цепенков“ продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп;

2. Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј продолжува со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп.

#### Струга

1. Домот на културата „Браќа Миладиновци“ и Народната и матична библиотека „Димитрие и Константин Миладиновци“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга;

2. Манифестацијата „Струшки вечери на поезијата“ продолжува со работа како Национална установа – Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ – Струга;

3. Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ – Струга продолжува со работа како Национална установа – Музеј „Д-р Никола Незлобински“ – Струга.

#### Струмица

1. Народниот театар „Антон Панов“, Домот на културата „Благој Јанков – Мучето“ и Уметничката гале-

рија се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Антон Панов“ – Струмица;

2. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – продолжуваат со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица.

#### Тетово

1. Домот на културата „Иљо Антески Смок“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура „Иљо Антески Смок“ – Тетово;

2. Матичната библиотека „Кочо Рацин“ продолжува со работа како Национална установа – Библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово;

3. „Музеј на тетовскиот крај“ – продолжува со работа како Национална установа – „Музеј на тетовскиот крај“ – Тетово.

#### Велес

1. Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов Цинот“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Цинот“ – Велес.

#### Штип

1. Народниот театар, Домот на културата „Ацо Шопов“ се обединуваат и продолжуваат со работа како Национална установа – Центар за култура „Ацо Шопов“ – Штип;

2. Народната библиотека „Гоце Делчев“ продолжува со работа како Национална установа – Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;

3. Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип продолжува со работа како Национална установа – Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип.

#### Дебар

1. Домот на културата „Скопје“ продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура – Дебар.

#### Крива Паланка

1. Домот на културата продолжува со работа како Национална установа – Центар за култура – Крива Паланка.

#### Крушево

1. Историскиот музеј продолжува со работа како Национална установа – Историски музеј, Крушево.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5574/1  
22 декември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**





**1856.**

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2004 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО**  
**ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА (БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

**АНЕКС IV (Б)**

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2004 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2004 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви делови од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	100.000	100.000	кг	65
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	65
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг	65
0405 10	Путер:	75.000	75.000	кг	65
0406 20	Сирење стругано или во прав, од сите видови:	26.250	26.250	кг	70
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:				
0805 10	Портокали:	2.000.000	2.000.000	кг	65
0805 20	Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:				
0805 40	Грејпфрут				
0805 50	Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):				
1507 10	Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола):	3.750.000	3.750.000	л	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	310.000	310.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	207.500	207.500	кг	70
2005 70	Маслинки	400.000	400.000	кг	65
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни: Друго	3.000.000	3.000.000	кг	70

**Л И С Т А**  
**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

**АНЕКС IV (Ц)**

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2004г.	Квота за период 01.04.-30.06.2004г.	Единица мерка	Применливи царини (% од MFN)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	500.000	500.000	кг	70%

0406 10	Младо(незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	150.000	150.000	кг	70%
0406 40	Сирење прошарано со сина мувла:				
0406 90	Друго сирење:				

**Л И С Т А**  
**НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ УВЕЗУВА-**  
**АТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

**П Р И Л О Г 1 (а) Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти**

Тарифна ознака	О п и с	Квоти за период 01.01-31.03.2004 г.	Квоти за период 01.04-30.06.2004 г.	Единична мера	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг	50
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија, што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	кг	50
0402 21	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материи за засладување:	2.500	2.500	кг	50
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:	37.500	37.500	кг	50
0406 90	Друго сирење:	37.500	37.500	кг	50
1001	Пченица и наполица:	5.000.000	5.000.000	кг	50
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50.000	50.000	кг	50
1512 19	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго	50.000	50.000	л	50
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	кг	50
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	275.000	275.000	кг	50
2103 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	50.000	50.000	кг	50
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	112.500	112.500	кг	50
2106	Прехранбени производи на друго место не спомнати или опфатени:	137.500	137.500	кг	50
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нережан:	625.000	625.000	кг	50
2402 20	Цигари што содржат тутун:	7.500	7.500	1000 п	50

**ПРИЛОГ 1 (б) Увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти**

Тарифна ознака	Опис	Квоти за период 01.01-31.03. 2004 год.	Квоти за период 01.04-30.06. 2004 год.	Единична мера	Применливи царини за надминати количини % од МФН
0207 12 0207 14	Месо и јастиви делови од живина од тар.број 0105, замрзнати: Несечено, во парчиња, замрзнато: Парчиња и јастиви делови, замрзнати:	300.000	300.000	кг	20

1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада) без какао: Друго:	75.000	75.000	кг	20
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	137.500	137.500	кг	20
1905 90	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи: Друго	27.500	27.500	кг	20
2202 90	Други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.број 2009 : Друго:	87.500	87.500	л	20
2208 20	Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје	200.000	200.000	л	20
2209 00	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:	125.000	125.000	л	20

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

**ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1**

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период од 01.01 до 31.03.2004 год.	Квота за период 01.04 до 30.06.2004 г.	Единица мерка
0203 11 0203 12 0203 19	Месо свинско, свежо или разладено: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	0	0	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	500.000	500.000	кг
0210	Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови:	75.000	75.000	кг
1512 19 90 10	Масла од сончоглед: Друго: Друго: Од сончоглед	750.000 <sup>(2)</sup>	750.000 <sup>(2)</sup>	л.
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	375.000	375.000	кг
1701 99 10 00	Бел шеќер:	0 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(1)</sup>	кг
ex 2710 11	Лесни масла и препарати, освен авио-бензин од тар.ознака 2710 11 31 00	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	кг
2710 19 11 00 до 2710 19 69 00	Друго: средни масла, гасни масла и масла за ложење	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	кг
2711 12 93 00 2711 12 97 00 2711 13 30 00 2711 13 97 00	Мешаница на пропан и бутан	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	кг
7208 36 7208 37 7208 38 7208 39	ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta > 10\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta < 3\text{мм}$	15.000.000	15.000.000	кг
7208 51 7208 52 7208 53 7208 54	ТВЛ, $\delta > 10\text{мм}$ ТВЛ, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВЛ, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВЛ, $\delta < 3\text{мм}$	0	0	кг
7209 15 7209 16 90 00 7209 17 90 00 7209 18 91 00	ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta \geq 3\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $1 < \delta < 3\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta < 0.5\text{мм}$	0 100.000 100.000 0	0 100.000 100.000 0	кг
7209 25 7209 26 90 00 7209 27 90 00 7209 28 90 00	ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta \geq 3\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $1 < \delta < 3\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta < 0.5\text{мм}$	0 100.000 100.000 0	0 100.000 100.000 0	кг

7210 41	Поцинкован лим брановиден	0	0	
7210 49	Поцинкован лим небрановиден	100.000	100.000	кг
7211 14	ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$ , $\delta \geq 4.75\text{мм}$	0	0	кг
7211 19	ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$ , $\delta < 4.75\text{мм}$			
7211 23 30	ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по ма-	0	0	кг
7211 23 80	са помала од 0,25% јагленород			
7211 29	ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по маса	0	0	кг
	0,25% јаглерод или поголема			
7212 40	Плоснати валани производи од железо или			
	нелегиран челик, со ширина помала од 600	0	0	кг
	мм: Премачкани, лакирани или превлечени			
	со пластична маса:			
7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани	525.000	525.000	кг
	или затворени на сличен начин), со кружен			
	напречен пресек, чиј надворешен пречник			
	надминува 406,4 мм, од железо или челик:			
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример,	525.000	525.000	кг
	со отворени споеви или заварени, заковани			
	или затворени на сличен начин), од железо			
	или челик:			

Кратенки  $\sigma$  - ширина,  $\delta$  - дебелина, ТВТ-топло валана трака; ТВЛ-топло валан лим; ЛВТ-ладно валана трака; ЛВЛ-ладно валан лим

(1 со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од билансните можности)

(2 преценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности)

### Л И С Т А

#### НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА

(Протокол А на Анекс I)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2004 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2004 г.	Един. мерка	Царинска стапка во рам- ки на квоти
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	75.000	75.000	кг	50% намал.
0202	Месо говедско, замрзнато:				
0203	Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:	50.000	50.000	кг	50% намал.
0207	Месо и јастиви делови од живина и од тарифен број 0105 свежи, разладени или замрзнати:	125.000	125.000	кг	0%
0301 93 00 00	Риби живи: Крап	37.500	37.500	кг	0%
0301 99 11 00	Други: Слатководни риби: Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho)				
0301 99 19 00	Други: Слатководни риби: Друго				
0303 79 11 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби:	25.000	25.000	кг	0%
0303 79 19 00	Крап: Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Друго				
0406 90 29 00	Кашкавал	37.500	37.500	кг	0%
0406 90 50 10	Бело сирење од овчо млеко во саламура	75.000	75.000	кг	0%
0406 90 99 10	Бело сирење од кравјо млеко во саламура				
0701 90	Компир, свеж или разладен: друг:	25.000	25.000	кг	50% намал.
0802 31 00 00	Обични ореви: Во лушпа	10.000	10.000	кг	50% намал.
0802 32 00 00	Обични ореви: Лупени				
1108 12	Пченкарен скроб	100.000	100.000	кг	50% намал.
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:	37.500	37.500	кг	50% намал.
1209 21 00 00	Семе од луцерка (alfalfa)	3.750	3.750	кг	50% намал.

1209 91	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: Друго: Семе од зеленчук	1.250	1.250	кг	50% намал.
1211 90	Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или инсектицидни, фунгицидни или слични цели: Друго:	12.500	12.500	кг	50% намал.
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	12.500	12.500	кг	10%
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	25.000	25.000	кг	10%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	25.000	25.000	кг	20%
1702 30	Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% по маса во сува состојба	250.000	250.000	кг	0%
1702 40	Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза по маса во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1702 60	Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема од 50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1704 90	Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без какао: Друго:	62.500	62.500	кг	35%
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	50.000	50.000	кг	35%
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материји) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	25.000	25.000	кг	25%
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	25.000	25.000	кг	25%
2003 10	Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> :	12.500	12.500	кг	20%
2007 99	Друго, овошни пиреа	12.500	12.500	кг	28%
2009 80 2009 90	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментиран и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување: Сок од друго овошје или зеленчук (немешан) Мешаница на сокови	50.000	50.000	кг	25%
2105 00	Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без додаток на какао	25.000	25.000	кг	35%
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	75.000	75.000	л	12%
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.бр. 2009:	25.000	25.000	л	25%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	500.000	500.000	л	20%
2204 21 79 00 2204 21 80 00	Други вина шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол: во садови од 2 литри или помала: друго: Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% vol.: Друго: Бело Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% vol.:	250.000	250.000	л	50% намал.

2204 21 83 00 2204 21 84 00	Друго: Бело				
2204 21 94 00	Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% vol.:				
2204 21 98 00 2204 21 99 00	Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% vol.:				
2302 10 2302 30	Трици и други остатоци добиени со пресејување, мелење или друга обработка на жита и мешункаста рестенија, непелетизирани или пелетизирани: Од пченка Од пченица	200.000	200.000	кг	0%
2306 30 00 00*	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од та.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани: од семе од сончоглед	125.000	125.000	кг	0%

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**  
**КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА**

(Прилог 2 кон Протокол 2)

Тарифна ознака	О п и с	Квоти за период од 01.01-30.04 2004 год.	Единечна мерка
0210 19	Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови : Месо свинско: Друго:	33.000	кг.
0402 10	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија што не надминува 1,5% по маса:	17.000	кг.
0405 10	Путер:	150.000	кг.
0406 90 23 00	Друго сирење: Друго: Edam	17.000	кг.
0406 90 69 00	Друго сирење: Друго		
0406 90 78 00	Друго сирење: Gouda		
0406 90 86 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 47% но не надминува 52%		
0406 90 87 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 52% но не надминува 62%		
0406 90 88 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 62% но не надминува 72%		
0406 90 93 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 72%		
1502 00 10 00*	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503: За индустриска употреба, освен за производство на храна за човечка исхрана	100.000	кг.
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	183.000	кг.
1604 13	Приготвени или конзервирани риби: Сардини, сардели, папалини:	133.000	кг.
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	47.000	кг.
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	107.000	кг.
1905 31	Слатки бисквити:	110.000	кг.
1905 32	Вафли и обланди:		
1905 90	Друго:	50.000	кг.
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	200.000	л.
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	67.000	кг.

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**Л И С Т А**  
**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ**  
**СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ**  
**НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01-31.03.2004	Квота за период 01.04-30.06.2004	Един. мерка	Царин. стапка
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	кг	0%
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	кг	0%
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	кг	0%
0702 00	Домаг, свеж или разладен:	37.500	37.500	кг	0%
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	кг	0%
0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	кг	0%
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	625.000	625.000	кг	0%
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	кг	0%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	кг	0%
2208 20 12 00	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	л	0%

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ**  
**ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

**Анекс А кон Протокол 1**

Тарифна ознака	О п и с	Квоти за период 01.01-31.03 2004 г.	Квоти за период 01.04-30.06 2004 г.	Единечна мера	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агуми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	л	0%
1604 14	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.):	87.500	87.500	кг	0%
1604 20 70 00	Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnus.				
2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во очет или очетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	kg	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	kg	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	l	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
2905 44	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуцитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3505	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	kg	0%

3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апература и нагрзување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечеслан	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5302*	Коноп (Cannabis sativa L) суров или преработуван но не преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	kg	0%

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ**  
**ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01-31.03.2004	Квота за период 01.04-30.06.2004	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување	100.000	100.000	кг
1003 00 90 20	Јачмен сточен	1.250.000	1.250.000	кг
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	кг
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	л
1701 12	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	л
2209 00	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	25.000	25.000	л

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**Л И С Т А**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО**  
**ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ**  
**ОД 2004 ГОДИНА**

**ПРОТОКОЛ 2**

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период од 01.01-31.03. 2004г.	Квота за период од 01.04-30.06. 2004г.	Един. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0402 10	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија, што не надминува 1,5% по маса:	12.500	12.500	кг	0%



0402 21	Без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија, по маса, што не надминува 27%				
0802 31 0802 32	Обични ореви во лушпа: Обични ореви, лупени:	10.000	10.000	кг	0%
0901 21	Кафе печено со кофеин	2.500	2.500	кг	0%
1001 90 99	Пченица и наполица: Друго	1.500.000	1.500.000	кг	0%
1806 31 1806 32 1806 90 1905 31	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао: Други, во табли или прачки: Полнети: Други, во табли или прачки: Неполнети: Друго: Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг	0%
2101 11 2101 12	Екстрати, есенции и концентрати: Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:	1.250	1.250	кг	0%
2103 90 90  2104 10	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго:  Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи: Супи и чорби и препарати за тие производи:	2.500	2.500	кг	50% од MFN царинска стапка
4101*  4102*	Сурови крупни и ситни кожи од говеда (вклучувајќи биволи) или кожи од копитари (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени: Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешка 1(в) кон оваа глава	Неограничено	Неограничено	кг	0%

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**Л И С Т А**  
**НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ**  
**ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

**Анекс 2**

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2004 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2004 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно
ex 2208 90 48 00	Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа од 2 литри или помала	1.250	1.250	л	Слободно
ex 2208 90 71 00	Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа поголема од 2 литри				

**Л И С Т А**  
**НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА**  
**ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА**

**АНЕКС II**

ХС Тарифен број	Наименување	Тарифна квота за период 01.01.-31.03.2004 г.	Тарифна квота за период 01.04.-30.06.2004 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Неограничено	Неограничено		Слободно

0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 02 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 401,85 евра но не надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 03 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 04 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе но помалку од 5 кг и со вредност на граница што надминува 430,62 евра но не надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 05 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе и со вредност на граница што надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 06 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња без кора, со нето маса помала од 450 гр и со вредност на граница што надминува 499,67 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци, пакувано во вакуум или инертен гас, во пакувања на кои стои барем опис за сирењето, содржината на маснотија, одговорниот пакувач и земјата на производство				
0406 90 13 00	Emmentaler				
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено		Слободно
1302 20*	Пектински материји, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено		Слободно

2101 11	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе	Неограничено	Неограничено		Царина од 25% ad valorem**
2101 12	Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати врз база на кафе: Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:				
2101 20					

\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

\*\*) Со новата царинска тарифа од 2004 година царинската стапка е 23,4%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Бр. 10-8049/1  
25 декември 2003 година  
Скопје

Министер за економија,  
**Стевчо Јакимовски, с.р.**

### 1857.

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003), Министерството за економија, објавува

## Л И С Т А НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

### 1. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Република Словенија

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квоти за период 01.01-30.04 2004 год.	Единечна мерка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати	1.333.000	кг.
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	733.000	кг.
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв или сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	500.000	кг.

### 2. Царински квоти по Договор за слободна трговија со заедница на држави Србија и Црна Гора

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квоти за период 01.01-31.03.2004 г.	Квоти за период 01.04-30.06 2004 г.	Квоти за период 01.07-30.09.2004г.	Квоти за период 01.10-31.12.2004 г.	Единечна мерка
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување	250.000	250.000	250.000	250.000	л.
0406	Сирење и урда	62.500	62.500	62.500	62.500	кг.
1101 00	Брашно од пченица или наполица	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	кг.
2402 20	Цигари што содржат тутун	62.500	62.500	62.500	62.500	1000 пар.

Бр. 10-8050/1  
25 декември 2003 година  
Скопје

Министер за економија,  
**Стевчо Јакимовски, с.р.**

**1858.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Држани - Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Држани, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6338/1  
26 декември 2003 година  
Скопје

Директор,  
**Бисера Јакимовска, с.р.**

**1859.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Тркање-Општина Кочани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Тркање, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-83802  
29 декември 2003 година  
Скопје

Директор,  
**Бисера Јакимовска, с.р.**

**1860.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 17 декември 2003 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. Се укинува членот 48 став 1 точка 4 и 6 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/1995, 55/1997, 38/2002 и 33/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Петре Илиевски - адвокат од Скопје со решение У.бр. 98/2003 од 8 и 9 октомври 2003 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 48 став 1 точка 4 и 6 од Законот за внатрешни работи.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 48 став 1 точка 4 од Законот за внатрешни работи е предвидено дека "Работен однос во Министерството може да заснова лице кое покрај општите услови го исполнува и посебниот услов: да биде достоинствено за работа во Министерството, односно да ужива углед и со досегашниот начин на живот, однесување и работа да гарантира дека совесно и чесно ќе ги извршува доверените работи и задачи, да не биде поврзано со активности околу извршувањето на кривични дела или прекршоци со елементи на насилство или други казниви дела што го прават недостоеен за работа во Министерството".

5. Според член 8 alineja 1 и 3 од Уставот на Република Македонија, покрај другите, темелни вредности на Уставот на Република Македонија се: основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, како и владеењето на правото.

Во член 25 од Уставот е утврдено дека на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законот.

Според став 2 на овој член секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Според член 8 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон, и ако претставува мерка која е во интерес на државата и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштита на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите, во едно демократско општество.

Според член 17 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права никој не може да биде изложен на самоволно и незаконско мешање во неговиот приватен живот, семејство, стан или преписки, ниту на противзаконити напади на неговата чест и углед.

Секој има право на законска заштита против таквото мешање или напади.

Според член 1 од Универзалната декларација за правата на човекот сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинството и правата.

Во членот 12 од наведената декларација, пак, е предвидено дека никој нема да биде изложен на произволно вмешување во приватниот живот, семејството, домот и преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед.

Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.

Од наведените уставни одредби, а посебно член 25 од Уставот на Република Македонија, како и наведените меѓународни конвенции, произлегува дека на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста.

Почитувањето на личниот живот на граѓанинот е основа за забрана кој и да се меша во личното однесување на човекот и во неговото определување, односно личниот живот е приватна работа на човекот во која никој не може да се меша, освен во случаи кога изразувањето на личноста и однесувањето на личноста ги доведува во прашање општоприфатените норми во општеството. Слични карактеристики има и приватноста на семејниот живот, а тоа значи дека никој нема право да се меша во односите во семејството, меѓу брачните другари, меѓу родителите и децата, начинот на живеење, семејниот ред и друго.

Почитувањето на достоинството и угледот на граѓанинот во себе не ја содржи само обврската луѓето во меѓусебните односи да се почитуваат, туку ја инкорпорира и улогата на државата која треба да гарантира заштита на приватноста поаѓајќи од фактот што со самото тоа што се работи за човечко суштество со него треба да се постапува со уважување на неговото достоинство и углед.

Поаѓајќи од фактот дека принципот на владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, под што треба да се подразбере доминација на објективизирана правна норма, Судот оцени дека нужно мора да се утврдат објективни факти поврзани со остварување на некое право односно правото на работа. Имено, Судот оцени дека оспорената одредба не содржи објективизирани мерила кој е, а кој не е достоин да работи во Министерството за внатрешни работи, кое поведење го прави човекот недостоен, кои се критериумите кои треба да бидат определени дека едно лице цел живот ќе се однесува така како што се однесувал дотогаш, како и тоа што ги прави овие критериуми сигурни.

Според тоа, а тргнувајќи од анализата на содржината на наведените уставни одредби, одредбите од меѓународните конвенции кои се во правниот поредок на Република Македонија, а имајќи ја предвид содржината на член 48 став 1, според која за засновање на работен однос во Министерството за внатрешни работи се утврдени посебни околности како што се достоинството (честа и угледот), совесноста и чесноста, Судот оцени дека таквата одредба е нејасна, недоволно дефинирана и определена, така што во отсуство на прецизни и јасни критериуми таа создава простор за арбитрерност што го доведува во прашање начелото на владеење на правото.

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека со предвидените околности се задира во приватноста на личноста и заштитата, односно правните средства за заштита на приватноста.

6. Заштитата на приватноста и почитување на честа и угледот доаѓаат до израз и во случај кога едно лице било осудено за кривично дело, а ја издржало казната, мерката на безбедност и правните последици од осудата односно кога лицето било рехабилитирано.

Од друга страна, пак, имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека со законската формулација од член 48 став 1 точка 4 во делот "да не биде поврзано со активности околу извршување на кривични дела што го прават недостоен за работа во Министерството" се доведува во прашање принципот на презумпција на невиност.

Имено, според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, содржината на член 48 став 1 точка 4 во наведениот дел, Судот оцени дека самите активности околу извршувањето на кривично дело или прекршок со елементи на насилство не може да претставува основ тоа однесување да биде однапред санкционирано без правосилна судска пресуда и тоа однесување да биде пречка за засновање на работен однос.

Според мислењето на Судот, наведената законска формулација создава основ за правна несигурност како елемент на принципот на владеењето на правото и нарушување на уставното начело на презумпција на невиност, принципот на законитост во казнувањето, а со тоа се ограничува и правото на работа, поради што таа не е во согласност со Уставот.

7. Исто така Судот утврди дека во член 48 став 1 точка 6 покрај другите, посебни услови за засновање на работен однос во Министерството за внатрешни работи е предвидено лицето од машки пол да ја има регули-

рано воената обврска ако заснова работен однос како работник со посебни должности и овластувања.

Според член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотната и општествена положба, а според став 2 на овој член граѓаните се еднакви пред Уставот и законите.

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови му е достапно секое работно место, а според став 5 на овој член остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Од наведените уставни одредби произлегува дека Уставот меѓу другите основни социјално економски права го утврдил и правото на работа, при што определувањето на содржината на ова право е оставено на уредување со закон и колективен договор.

Тоа значи дека законодавецот има широк простор за уредување на бројни релевантни прашања и односи кои се од значење за остварување на наведеното право, при што автономијата на уредување на сите прашања единствено е ограничена со обврската за почитување на уставните принципи и начела, а пред се на начелото на еднаквост.

Врз основа на уставното овластување за поблиско уредување и остварување на правата на вработените и нивната положба во Министерството за внатрешни работи, законодавецот со Законот за внатрешни работи, покрај другите го утврдил и условот лицето од машки пол да ја има регулирано воената обврска ако заснова работен однос како работник со посебни должности и овластувања. При тоа, Судот оцени дека со предвидениот услов кандидатот при засновање на работен однос да ја има регулирано воената обврска се доведува во прашање остварувањето на уставното право на работа и начелото на еднаквост, односно Судот смета дека остварувањето на едно уставно загарантирано право, а тоа е правото на работа не може да биде условено со правото и должноста на граѓанинот да ја има регулирано воената обврска.

Според тоа, Судот смета дека исполнувањето на обврската на едно лице кое се наоѓа во определен статус не може да биде пречка за остварување на право од друг статус, поради што Судот оцени дека членот 48 став 1 точка 6 од Законот не е во согласност со начелото на еднаквост и начелото на достапност на секое работно место под еднакви услови.

8. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 98/2003  
17 декември 2003 година  
Скопје  
Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

## 1861.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 декември 2003 година, донесе

## ОДЛУКА

1. Се укинува членот 14 став 4 во делот "од Владата на Република Македонија" од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесени иницијативи од Мухамед Халили, Рамадан Назифи, Сејдали Салиу, Сали Абазии, Цветат Халили, Цевахир Цемаили, Јакуп Реџеџи, Рами Реџеџи, Екрем Ебиби, Мухарем Јусуфи и Ханиф Даути, вработени во Министерство за надворешни работи и Здружението на граѓани за заштита на човековото достоинство и професијата во јавната управа и јавните служби со решение У.бр. 151/2003 и У.бр.173/2003 од 15 октомври 2003 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 14 став 1 во наведениот дел од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со начелото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 14 став 4 од Законот за извршување на Буџетот за 2003 година е предвидено "на раководните работници и раководните државни службеници именувани од Владата на Република Македонија кај буџетските корисници, кои живеат во една, а работат во друга општина, доколку не остваруваат право на надоместок на трошоци за одвоено животно, им следува надоместок за превоз во висина на стварните трошоци за превоз за најевтиното превозно средство од јавниот сообраќај кое овозможува навремено пристигнување и заминување од работа".

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот граѓаните се еднакви пред Уставот и законот.

Според член 32 став 2 од Уставот на Република Македонија, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, а според ставот 5 од овој член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и колективни договори.

Во членот 51 став 1 од Уставот е предвидено дека законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.

6. Според член 6 точка 1 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003) државните службеници во зависност од службените задачи што ги извршуваат се класифицираат во следниве групи и звања:

I. раководни државни службеници

II. стручни државни службеници

III. стручно административни државни службеници.

Според точката 2 на член 6 раководни државни службеници се: генерален секретар односно државен секретар, државен советник, раководител на сектор, помошник раководител на сектор и раководител на одделение.

Во член 2 од Законот за изменување на Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/2003), со кој се менува член 85, е предвидено дека раководните работници именувани според Законот за органите на управата со денот на влегување во сила на овој закон, стекнуваат звање согласно со член 6 од овој закон и ќе примаат плата соодветно на звањето и работното место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места, според постојниот начин на исплата на плати во органите од член 3 на овој закон се до отпочнувањето на примена на системот на плати утврден согласно со овој закон.

Имајќи ги предвид одредбите од член 9, член 32 став 2 и член 51 од Уставот на Република Македонија, одредбите од Законот за државните службеници, содржината на член 14 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година, како и фактот што принципот на еднаквоста подразбира со еднаквите еднакво да се постапува, Судот оцени дека со наведената одредба која се однесува само на некои

корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, односно само за раководни работници и раководни државни службеници именувани од Владата, а не и раководни работници и раководни државни службеници именувани од Собранието, Претседателот на Републиката, Уставниот суд на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, Републичкиот судски совет, Народниот правобранител, Агенцијата за државни службеници, Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство кои се во иста положба, а остваруваат средства од ист извор се доведува во прашање принципот на еднаквоста.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спиоровски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 151/2003 и У.бр.173/2003

17 декември 2003 година

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

## 1862.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 декември 2003 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се укинува Законот за решавање на судирот на надлежности, за иземањето на службените лица и органите надлежни за решавање по жалба во управната постапка ("Службен весник на СРМ" бр. 22/1978).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр. 179/2002 од 12 и 13 ноември 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста на законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со членовите 1, 2, 3 и 4 од оспорениот закон се определува кој треба да одлучува кога постои судир на надлежности: меѓу органите на управата на иста општина или на иста градска заедница (извршниот совет на Собранието на општината, односно на Собранието на градската заедница); меѓу самоуправниите организации и заедници основани на подрачје на иста општина, односно на подрачје на иста градска заедница кога во вршење на доверените овластувања решаваат во поединечни управни работи за права и обврски како и за судирите меѓу тие организации и заедници и органите на управата на иста општина, односно на иста градска заедница (извршниот совет на Собранието на општината, односно извршниот совет на Собранието на градската заедница); меѓу републичките органи на управата и републичките организации, како и меѓу републичките организации (Извршниот совет на Собранието на СРМ); меѓу организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, самоуправниите организации и заедници основани на територијата на Републиката (Извршниот совет на Собранието на СРМ); меѓу Собранијата на општините (Извршниот совет на Собранието на СРМ).

Согласно членот 5 на овој закон, судирите на надлежности кои, како такви, не се предвидени со овој закон и за кои не е определена надлежност на друг орган, ги решава Врховниот суд на Република Македонија.

Согласно членот 6 од Законот, за управна работа е надлежен да решава орган на управа, а решението во управна постапка го донесува функционерот што раководи со органот на управата, ако со прописите за организација на тој орган или со други прописи не е определено поинаку.

Ставот 2 на овој член од Законот предвидува функционерот што раководи со органот на управата да може да овласти друго службено лице на истиот орган за решавање во управните работи од определен вид на работи, а според ставот 3 на истиот член од Законот, овластувањето го опфаќа и водењето на постапката што му претходи на решавањето.

Членот 7 од Законот го регулира прашањето за тоа кој одлучува за изземање на функционерите на одделни управни органи. Така, за изземање на службено лице на републички орган на управата одлучува функционерот што раководи со тој орган на управа; за изземање на функционер што раководи со орган на управата, во состав на републички орган на управата, одлучува функционерот што раководи со републичкиот орган на управата; за изземање на функционер што раководи со републички орган на управата одлучува Извршниот совет на Собранието на СРМ; за изземање на службено лице на колегијален републички орган на управа одлучува претседателот на тој орган, а за изземање на член на републички колегијален орган на управа одлучува Извршниот совет на Собранието на СРМ и за изземање на службено лице, односно функционер што раководи со општински орган на управа или со орган на управа на градската заедница, одлучува органот определен со пропис на соодветната општина, односно градска заедница.

Членот 8 од Законот го уредува прашањето за надлежноста на органите за одлучување во втор степен кога во прв степен решавал извршниот совет на Собранието на општината, по жалба против решението на тој орган решава Извршниот совет на Собранието на СРМ, или органот што тој ќе го определи.

Согласно членот 9 од Законот кога во прв степен решава општински орган на управата, односно орган на градската заедница, по жалба против решението на тој орган решава соодветниот републички орган на управата, доколку со посебен закон поинаку не е определено.

Ставот 2 на овој член од Законот предвидува дека по жалба против првостепеното решение на републички орган на управа, кој е во состав на друг орган на управата, решава органот во чиј состав е органот што го донел решението, освен ако со посебен пропис не е определено по жалба да решава друг орган.

Членот 10 од Законот го регулира прашањето во врска со давање помош на органите што работат на решавањето на управните работи во смисла што го овластуваат републичкиот секретар за законодавство и организација да пропише образци за покани, доставници, наредби за доведување, записници и сл.

Последниот член 11 од Законот содржи одредба за негово влегување во сила (осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“).

5. Судот утврди дека овој закон влегол во сила на 24 јуни 1978 година. Од тогаш не е менуван, не е дополнуван и не е оспорувана неговата уставност.

Законот ни суштински ни терминологски не соодветствува на правниот поредок на Република Македонија, во кој не постојат градски заедници, извршни совети на Собранија на општините, ниту Собранија на градските заедници, самоуправни организации и заедници и сл.

Исто така, Законот содржи решенија за судир на надлежност меѓу одделните органи во органот на управата кои веќе не егзистираат во правниот поредок на Република Македонија.

Последното прашање што овој закон го уредува е прашањето за одлучување по жалба против решението на првостепениот орган на управа во смисла што надлежноста во такви случаи ја префрлува на Извршниот совет на Собранието на СРМ и сл.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, една од темелните вредности на уставниот поредок е владењето на правото.

Во тој контекст со Уставот на Република Македонија организацијата на државната власт, односно на органите на управата е поставена на поинаков начин. Така, еден од органите на државната власт е Собранието на Република Македонија кое е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Република Македонија (член 61 од Уставот).

Потоа, претседателот на Република Македонија, како орган на државната власт, ја претставува Републиката и воедно е врховен командант на вооружените сили на Република Македонија.

Владата на Република Македонија како орган на државната власт, е носител на извршната власт (член 88 од Уставот).

Согласно член 95 од Уставот, државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации утврдени со закон.

Судската власт, согласно член 98 од Уставот, ја вршат судовите кои, како независни и самостојни органи на државната власт, судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани со закон.

Јавното обвинителство, како орган на државната власт, е единствен и самостоен државен орган кој ги врши своите функции врз основа и во рамките на Уставот и закон.

Согласно член 114 од Уставот, единици на локалната самоуправа се општините.

Од наведените уставни одредби произлегува дека концептот на Уставот е суштински поинаков од оној на Уставот на СРМ од 1974 година, за време на чие важење е донесен оспорениот закон.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди овој закон, всушност, е неприменлив во правниот поредок на Република Македонија, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спиоровски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 179/2002  
17 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
**Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.**

## 1863.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 декември 2003 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се укинува член 11 став 2 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003) во делот "и државните службеници во Кабинетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата на претседателот на Владата и Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија ...".

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.37/2003 од 29 октомври 2003 година, по повод иницијативата поднесена од м-р Горѓи Наумов од Скопје поведе постапка за оценување на уставно-

ста на членот 11 став 2 од Законот за државните службеници во делот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 11 став 2 од Законот за државните службеници е предвидено државните службеници, освен генералните, државните секретари и државните службеници во Кабинетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата на претседателот на Владата и Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија, се вработуваат преку јавен оглас објавен најмалку во два дневни весници, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 и 3 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се предвидени основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот и владеешњето на правото.

Уставот на Република Македонија во делот на одредбите кои се однесуваат на економските, социјалните и културните права, во членот 32 став 1 утврдил дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Според ставот 2 од овој член од Уставот, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, а во ставот 5 е предвидено дека остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003) во членот 1 определил дека предмет на уредување на овој закон се статусот, правата, должностите и одговорностите на државните службеници, како и системот на плати и надоместоци на плати за државните службеници.

Согласно членот 3 став 1 и 2 од овој закон, државен службеник е лице кое врши стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и решава управни работи во согласност со Уставот и со закон. Државен службеник е лице вработено во органите на државната управа, во органите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и стручните служби на: Собранието на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, судовите, Републичкиот судски совет, Народниот правобранител, Јавното обвинителство, Агенцијата за државни службеници и Државниот завод за ревизија.

Според ставот 4 од овој член од Законот, лицето вработено во органот од став 2 на овој член, кое врши административно-технички или помошни работи нема статус на државен службеник и за него важат општите прописи за работните односи.

Согласно членот 4 од Законот, за прашањата што не се уредени со овој закон и за прашањата за кои овој закон не упатува на примена на друг закон, а се однесуваат на државните службеници, се применуваат општите прописи за работните односи.

Поаѓајќи од концептот на Законот за државните службеници кој ги регулира прашањата предмет на негово уредување во однос на класификацијата на државните службеници, согласно членот 6 од Законот се определени три групи и звања. Во I група се -раководни државни службеници во кои припаѓаат генерален секретар кој се именува во Собранието на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Уставниот суд на Република Маке-

донија, Врховниот суд на Република Македонија, Републичкиот судски совет, Народниот правобранител на Република Македонија, Агенцијата за државни службеници, Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство и државен секретар кој се именува во министерствата. Во II група се класифицирани стручни државни службеници, а во III група се класифицирани стручно-административни државни службеници.

Во делот на одредбите од Законот, кои се однесуваат на вработување на државните службеници, со членот 9 се регулирани општите услови за засновање на работен однос на државен службеник.

Меѓутоа, Законот, во членот 10 став 1 утврдил дека генералните секретари во органите од членот 6 став 5 на овој закон ги именуваат овие органи самостојно од редот на раководните државни службеници во тие органи, додека според членот 10 ставовите 4 и 5 од Законот, државниот секретар во министерството го именува Владата на Република Македонија на предлог на министерот, од редот на раководните државни службеници од министерствата и другите органи на државната управа.

Согласно членот 11 став 1 од Законот, барањето за потребата од нови вработувања на државни службеници, органите од член 3 став 2 на овој закон го доставуваат до Агенцијата за државни службеници. Во ставот 2 од членот 11, кој е и предмет на оспорување со иницијативата пред овој Суд, е утврдено дека државните службеници, освен генералните, државните секретари и државните службеници во Кабинетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата на претседателот на Владата и Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија, се вработуваат преку јавен оглас, објавен најмалку во два дневни весници.

Според ставот 3 од овој член од Законот, генералниот, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот од член 3 став 2 на овој закон, во кој не се именува генерален односно државен секретар, формира Комисија за спроведување на постапката за вработување на државен службеник, составена од пет члена, при што без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

Понатаму, со членот 12 од Законот се регулира прашањето за полагање на стручен испит на кандидатите пред Комисијата, заради засновање на работен однос на државен службеник. Стручниот испит се полага во Агенцијата. По завршување на постапката за избор, генералниот секретар, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот во кој не се именува генерален односно државен секретар, донесува решение за вработување.

Воедно треба да се има предвид дека со членот 7 од Законот е утврдено дека се основа Агенција за државни службеници како самостоен државен орган со својство на правно лице, заради вршење на стручни, управни и други работи што се однесуваат на статусот, правата, должностите и одговорностите на државните службеници. Во надлежностите на Агенцијата се определени подготовката и донесувањето на прописи што се однесуваат на државните службеници за кои е овластена со закон, развивање политика поврзана со вработувањето, селекцијата и престанокот на вработувањето, плати и надоместоци на плати и вршење на други со законот определени работи. Според членот 12-а од Законот, Агенцијата со правилник ги утврдува критериумите и стандардите како и постапката за вработување и селекција на државните службеници. Врз основа на овој член од законот, Агенцијата донела Правилник за критериумите и стандардите, како и за постапката за вработување и селекција на државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2001). Имено, со Правилникот се врши разработка на одредбите од Законот за државни службеници, зара-



ди операционализација на постапката за вработување на државните службеници која е утврдена со законот, односно со Правилникот се уредени параметрите за утврдување на знаењето, способностите и достигнувањата, основата за нивно вреднување и соодветно бодирање за овие категории.

6. Од анализата на оспорената одредба од Законот во контекст и на останатите изнесени законски решенија Судот утврди дека Законот ги класифицира државните службеници во групи во зависност од службените задачи кои ги извршуваат и во системското уредување на прашањата кои се однесуваат за засновање на работен однос на државен службеник, ја пропишал постапката за вработување која во основа за сите државни службеници го содржи јавниот оглас објавен во дневни весници.

Врз основа на ваквиот законски концепт, според Судот не постои уставен основ за делот од оспорената одредба од ставот 2 на членот 11 од Законот за државните службеници, со кој сите државни службеници во Кабинетот на претседателот на Републиката, Канцеларијата на претседателот на Владата и Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија можат да бидат вработени без постапка на јавен оглас објавен во дневните весници, кој со законот е предвиден за вработување на државните службеници.

Според уставно судската оценка, овој дел од оспорената одредба од Законот, е во несогласност со уставната одредба во членот 32 став 2 од Уставот, дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место. Ова поради тоа што со оспорениот дел од одредбата на Законот се овозможува спротивно на оваа уставна норма, одредени граѓани да можат да се вработуваат на одредени работни места како државни службеници без јавен оглас објавен во дневните весници и на тој начин под привилегирани услови да засноваат работен однос наспроти останатите граѓани кои според Законот, во постапка на јавен оглас во меѓусебна конкуренција претендираат за вработување за државни службеници и според оценка на условите кои тие ги исполнуваат да се врши изборот за вработување. Со оспорената одредба граѓаните се доведуваат во еднаква положба во поглед на достапноста на работното место државен службеник во зависност од државните органи или стручни служби во кои тие се вработуваат.

7. Врз основа на изнесеново, по однос на наведениот дел од оспорената одредба од Законот, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 37/2003  
17 декември 2003 година  
Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
**Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.**

## 1864.

Согласно член 3 и член 64 став 1 точка 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата X седница одржана на 26.12.2003 година, ја донесе следнава

### О Д Л У К А ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ВО 2004 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите на монетарната политика во 2004 година.

2. Основна цел на монетарната политика е одржување на ценовната стабилност во економијата. Просечната стапка на инфлација, мерена преку движењето на трошоците на животот во 2004 година е утврдена на ниво од 2,8%.

3. Посредна цел на монетарната политика во 2004 година ќе биде преку регулирање на глобалното ниво на ликвидност во економијата да се обезбеди стабилност на девизниот курс на денарот во однос на еврото, во функција на остварување на целната стапка на инфлација од точка 2 на оваа одлука.

4. Народна банка на Република Македонија со својата монетарна политика за 2004 година ќе ја поддржува макроекономската политика на Република Македонија за оваа година, без притоа да се загрозува остварувањето на основната цел на монетарната политика.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а се применува од 1.01.2004 година.

О. бр. 02-15/X-1/2003  
26 декември 2003 година  
Претседател  
на Советот на Народна банка на  
Република Македонија  
Гувернер,  
**Љубе Трпески, с.р.**

### ПРОЕКЦИЈА НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2004 ГОДИНА

#### I. Остварување на монетарната политика во 2003 година

Имплементацијата на монетарната политика неизбежно е детерминирана од вкупниот макроекономски амбиент. Така, во 2003 година монетарната политика на Народна банка на Република Македонија (НБРМ) се спроведуваше во услови на позитивни движења во реалниот сектор на економијата, интензивизирана стокерна размена со странство и дисциплинирана фискална политика. Во вакви услови беше задржана ценовната стабилност во економијата, како основна цел на монетарната политика, како и стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото, како интермедијарен таргет. Истовремено, регистриран е пораст на депозитите и кредитите на банките кај приватниот сектор, како и намалување на каматните стапки во економијата.

Табела 1  
Основни макроекономски индикатори

	октомври 2003 година	промени во однос на 31.12.2003 година (во %)
Инфлација (просечна стапка, во %)*	1,1	
БДП (стапка на реален пораст во %)**	2,7	-
Индустриско производство (кумулативно, во %)	6,8	-
	во милиони денари	
Благајнички записи на НБРМ	6.189	2,1 пати
Вкупни депозити кај банките	64.941	16,9
Денарски депозити	30.181	10,7
Девизни депозити	34.760	22,9
Кредити на банките кај приватниот сектор од тоа:		
Денарски кредити	43.954	9,5
	37.089	11,5
	во милиони САД долари	
Надворешен долг	1.691	9,2
Девизни резерви	856,3	16,6
		Промени во однос на ист период од 2002 година (во %)
Надворешно-трговска размена (кумулативно)	2.950,8	18,2
Извоз	1.105,1	20,9
Увоз	1.845,7	16,7
Девизен курс (МКД/ЕУР, денари за единица странска валута)*	61,2613	0,5

\* Јануари - ноември 2003/јануари-ноември 2002 година

\*\* Јануари - јуни 2003/јануари-јуни 2002 година

Во 2003 година дојде до интензивирање на економската активност, при што индустриското производство во првите десет месеци оствари просечен пораст од 6,8%. Ваквото движење е во прилог на остварување на очекуваниот годишен пораст на БДП од 2,8%. Имено, од аспект на производната структура на БДП, носители на економската динамика во 2003 година се: индустријата (пред сè производството на основни метали и нафтни деривати), како и трговијата, земјоделството и дејноста сообраќај и врски. Во периодот јануари - октомври 2003 година, стоковната размена со странство оствари пораст од 18,2%, при поинтензивен пораст на извозот (20,9%) во однос на порастот на увозот (16,7%). Во услови на релативно стабилни движења на девизниот пазар, во 2003 година, заклучно со октомври, остварен е пораст на бруто девизните резерви на НБРМ од 121,7 милиони САД долари, со што нивното ниво е одржано на 4-месечна покриеност на увозот. Истовремено, надворешниот долг на Република Македонија во периодот јануари - октомври 2003 година се зголеми за 142 милиони САД долари, што главно се должи на неповолни курсни разлики.

Просечната стапка на инфлација во текот на 2003 година оствари умерени движења и заклучно со ноември изнесуваше 1,1%, што е во рамки на очекуваниот годишен пораст (1,8%). Во правец на нејзино зголемување делуваа промените во структурата на данокот на додадена вредност, порастот на цените на телефонските услуги, цената на топлинската енергија и цената на нафтените деривати.

Во текот на 2003 година, во фискалната сфера беше остварено значително редуцирање на буџетскиот дефицит на централната државна власт на помалку од 1% од БДП, главно условено од новите процедури за поголема фискална дисциплина и транспарентност на буџетските трошења и ниското ниво на реализирани капитални расходи. Умерената буџетска потрошувачка и стабилните девизни движења овозможуваа соодветно релаксирање на монетарната политика преку постепено намалување на каматните стапки на НБРМ. Така, во неколку наврати во текот на 2003 година беше извршено намалување на есконтната стапка и каматната стапка на ломбардните кредити кои се сведени на 6,5% и 14% годишно, додека каматната стапка на аукциите на благајнички записи со премиот кон тендер на каматни стапки во октомври 2003 година, беше сведена на околу 6% годишно на крајот на ноември. Промените во каматната политика на НБРМ во 2003 година беа посоодветно следени од страна на банките, чии активни каматни стапки во ноември 2003 година беа пониски за 3,1 процентни поени, а пасивните каматни стапки се намалени за 2,1 процентни поени во однос на нивото во декември 2002 година.

Табела 2

Каматни стапки на НБРМ и банките во 2003 година

	ноември 2003 година (на годишно ниво)	промени во однос на декември 2003 година (во проценти поени)
Есконтна стапка	6,5%	-4,2
Каматна стапка на ломбардни кредити	14,0%	-9,0
Просечна пондерирана каматна стапка на аукции на благајнички записи	6,12%	-9,1
Просечна пондерирана каматна стапка на пазар на пари	7,25%	-7,1
Просечна пондерирана активна каматна стапка на банките (краткорочна, денарска)	14,61%	-3,1
Просечна пондерирана пасивна каматна стапка на банките (на тримесечни денарски депозити)	7,06%	-2,1

Во 2003 година продолжи растечкиот тренд на депозитите на приватниот сектор кај банките, при што на крајот на октомври 2003 година во однос на крајот од претходната година, денарските депозити се зголемија за 10,7%, а девизните депозити беа повисоки за 22,9%. Структурно, поинтензивен пораст остварија депозитите на претпријатијата во однос на порастот на депозитите на населението. Зголемениот депозитен потенцијал, во услови на намалени каматни стапки, резултираше со пораст на денарските пласмани од 11,5% во периодот јануари - октомври 2003 година. Притоа, поинтензивен пораст забележа кредитирањето на населението, како одраз на диверзифицираната понуда од страна на банките на кредити за население, при истовремен пораст и на пласманите кај претпријатијата. Истовремено, денарските пласмани на банките бележат и квалитативна структурна промена изразена преку зголемување на пласманите на долг рок за 5,4 процентни поени (главно како одраз на долгорочното кредитирање на населението).

Основни текови на креирање на примарни пари во периодот јануари - октомври 2003 година беа нето девизната актива на НБРМ и намалените депозити на државата кај НБРМ. На аукциите на благајнички записи на НБРМ, како основен инструмент на монетарната политика, регистриран е пораст на износот на продадени благајнички записи, со што тие делуваа во насока на делумна стерилизација на ефектите од девизните трансакции на НБРМ и буџетската потрошувачка на државата. Во периодот јануари - октомври 2003 година побарувачката за готови пари во оптек се намали за 7,2%, што делуваа во правец на намалување на примарните пари.

## II. Проекција на монетарната политика за 2004 година

Монетарната политика на НБРМ во 2004 година ќе биде ориентирана кон натамошно одржување на ценовната стабилност во економијата, што претставува нејзина основна законска цел, преку одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. Инфлацијата во 2004 година главно ќе биде креирана од домашни фактори, односно од заживувањето на домашната побарувачка. Така, во 2004 година се очекува просечната стапка на инфлација да изнесува 2,8%, што заедно со стабилноста на номиналниот и реалниот девизен курс на денарот се очекува да овозможи стабилен амбиент за динамизирање на економскиот развој. Следствено, во 2004 година се очекува реален пораст на БДП од 4%, главно индуциран од зголеменото индустриско производство, како и порастот на јавните инвестиции и странските директни инвестиции. Во 2004 година дефицитот во вкупниот буџет нема да надмине 1,5% од БДП. Очекуваните волонти движења на девизниот пазар, согласно проектираниот поинтензивен пораст на извозот (9%) во однос на порастот на увозот (4%), се очекува да овозможат одржување на бруто девизните резерви на НБРМ на ниво од четиримесечен увоз.

Табела 3

Преглед на НБРМ (во милиони денари, по тековен курс)

	декември 2004 година проектирано	стапки на промена 2004/2003
Нето девизна актива	44793	1,6%
Нето домашна актива	-26230	-2,4%
Кредити одобрени на банки (нето)	-7006	9,8%
Кредити	98	0,0%
Инструменти (благајнички записи на НБРМ)	-7104	9,7%
Нето позиција на државата кај НБРМ	-5639	-30,1%
Останати ставки, нето*	-13585	-
Примарни пари	18563	8,0%
Готови пари во оптек	15000	6,9%
Ликвидни средства на банките	3563	12,9%

\* Ја вклучуваат задолжителната резерва на девизните депозити

Монетарната политика и во 2004 година ќе делува во координација со другите макроекономски политики. Во овој контекст, координацијата на монетарната и фискалната политика ќе биде особено нагласена во доменот на емисија на државни краткорочни хартии од вредност, во рамки на глобалното регулирање на ликвидноста во економијата. Од оперативен аспект, монетарното регулирање ќе биде реализирано преку комбинирана примена на аукциите на благајнички записи и интервенциите на девизниот пазар. Притоа, нивото на благајничките записи на крајот на 2004 година се очекува да достигне 7.104 милиони денари.

Од аспект на тековите на креирање и повлекување на примарните пари, во правец на креирање во 2004 година се очекуваат да делуваат зголемената нето девизна актива на НБРМ и намаленото салдо на депозитите на државата кај НБРМ. Нивните ефекти делумно ќе бидат неутрализираны преку аукциите на благајнички записи на НБРМ. Согласно ваквите текови и поставеноста на монетарната политика, проектираниот меѓугодишен пораст на примарните пари во 2004 година изнесува 8%. Притоа, се очекува истовремен пораст на компонентите на примарните пари, при што кај готовите пари во оптек е проектиран пораст од 6,9%, додека ликвидноста на банките се очекува да се зголеми за 12,9%.

Во 2004 година се очекува да продолжи трендот на пораст на вкупните депозити на приватниот сектор кај банките, кој на меѓугодишно ниво би достигнал 13,8%, при идентичен очекуван пораст кај денарските и девизните депозити (13,8%). Согласно очекуваниот пораст на готовите пари во оптек и депозитниот потенцијал на банките, во 2004 година се очекува соодветен пораст на монетарните агрегати. Така, проектиран е номинален пораст на паричната маса М2-денарски дел од 11,7%, при пораст на најширокиот монетарен агрегат М4 од 12,6%.

Табела 4

Монетарен преглед  
(во милиони денари, по тековен курс)

	декември 2004 година проектирано	стапки на промена 2004/2003
Нето девизна актива	72687	5,3%
НБРМ	44793	1,6%
Депозитни банки	27894	11,8%
Нето домашна актива	21202	45,2%
Кредити одобрени на државата	1802	-217,0%
Банки	7441	13,9%
Нето позиција на државата кај НБРМ	-5639	-30,1%
Кредити одобрени на приватниот сектор	48772	9,0%
Останати ставки, нето	-29372	-
Парична маса М4 (вкупно)	93889	12,3%
Готови пари во оптек	15000	6,9%
Депозити на државата во банките	2303	13,8%
Денарски депозити на приватниот сектор	35865	13,8%
Девизни депозити на приватниот сектор	40720	13,8%
Парична маса М2-денарски	46787	11,7%
Парична маса М4 (без државата)	91586	12,6%

Предвиденото динамизирање на економскиот раст во 2004 година се очекува да биде поддржано со кредитна поддршка од страна на банкарскиот сектор. Проектираниот годишен пораст на вкупните кредити на банките одобрени на недржавниот сектор изнесува 9,0%, што е во согласност со очекуваното креирање на ликвидност врз основа на буџетската потрошувачка, проектираната девизна позиција на банките во странство и очекуваниот интерес на банките за новоемитираните државни краткорочни хартии од вредност. Во насока на зголемено кредитирање на приватниот сектор се очекува да делуваат зголемениот депозитен потенцијал на банките и зајакнатата ориентација на банките кон одобрување на девизни кредити, при натамошно намалување на банкарските каматни стапки.

**1865.**

Врз основа на член 64 став 1 точка 4 и член 92 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата X седница, одржана на 26.12.2003 година, ја донесе следнава

**О Д Л У К А****ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА**

1. Финансискиот план на Народна банка на Република Македонија за 2004-та година изнесува:

а) Вкупни приходи	Денари	1.209.131.200,00
б) Вкупни расходи	Денари	1.175.531.200,00
в) Вишок на приходи	Денари	33.600.000,00

2. Распоредот на планираните трошоци по дирекции го донесува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.2004 година.

О.бр.02-15/Х-2/2003  
26 декември 2003 година  
Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка  
на Република Македонија

Гувернер,

**Љубе Трески, с.р.****1866.**

Врз основа на член 31, точка 3 од Законот за банки ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и член 64, став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата X седница одржана на 26.12.2003, ја донесе следнава

**О Д Л У К А****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ОЦЕНКА И РАКОВОДЕЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА БАНКИТЕ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги пропишува условите и елементите потребни за определување, оценка и раководење со ликвидносниот ризик на банките.

2. Определувањето, оценката и раководењето со ликвидносниот ризик, во смисла на оваа одлука, подразбира управување со ликвидносниот ризик на начин кој ќе овозможи навремено и редовно плаќање на обврските, во нормални или во вонредни услови на работење на банката.

3. Ликвидносен ризик, во смисла на оваа одлука, е ризикот банката да не може да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

**II. УСЛОВИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК**

4. Заради ефикасно управување со ликвидносниот ризик, банката е должна да има:

- 1) Пишана политика за управување со ликвидносниот ризик;
- 2) Адекватна организациона структура за управување со ликвидносниот ризик;
- 3) Адекватен информативен систем;
- 4) План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.

**1. Пишана политика за управување со ликвидносниот ризик**

5. Пишаната политика за управување со ликвидносниот ризик треба да ги содржи најмалку следните основни елементи:

- следење на приливите и одливите на парични средства;
- обезбедување на соодветна структура на активата и пасивата;
- дефинирање на финансиски инструменти за управување со ликвидносниот ризик;
- обезбедување диверзифицираност на прибраните депозити и другите извори на средства по рочност и по комитенти;
- процедури за дефинирање на дозволени исклучоци во однос на дефинираните лимити за управување со ликвидносниот ризик и за делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци;
- следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи, вклучително и по одделни валути кои имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката;
- процедури за идентификување и следење на депозитите од аспект на нивната стабилност;
- обезбедување на систем на следење на потенцијалните обврски по основ на вонбилансното работење на банката;
- утврдување на ликвидносни индикатори;
- дефинирање на процесот на управување со ликвидносниот ризик во рамките на организационата структура на банката;
- дефинирање на надлежностите и одговорностите на органите на управување и раководење со ликвидносниот ризик;
- дефинирање на План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.

## 2. Адекватна организациона структура за управување со ликвидносниот ризик

6. Адекватна организациона структура за управување со ликвидносниот ризик подразбира:
- јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на управување на банката и на посебниот орган кој ќе биде надлежен за управување со ликвидносниот ризик на ниво на целата банка;
  - дефинирање на улогата на Службата за внатрешна ревизија;
  - дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациони делови во банката кои се надлежни за следење на ликвидноста на банката и управување со ликвидносниот ризик.
7. Управниот одбор на банката ги донесува политиките за управување со ликвидносниот ризик.
- Заради оперативно спроведување на политиките за управување со ликвидносниот ризик, Управниот одбор, директно или преку работоводниот орган, формира посебен орган надлежен за управување со ликвидносниот ризик.
8. Одборот за раководење со ризикот е надлежен за следење на спроведувањето на политиката за управување со ликвидносниот ризик и организирање на соодветен систем на известување кој ќе овозможи навремено следење на изложеноста на ликвидносниот ризик.
9. Надлежниот орган за управување со ликвидносниот ризик е одговорен за оперативно спроведување на политиката за управување со ликвидносниот ризик, преку дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик.
10. Службата за внатрешна ревизија врши контрола на процесот на управување со ликвидносниот ризик.

## 3. Адекватен информативен систем

11. Банката воспоставува информативен систем кој ќе овозможи навремено и континуирано мерење, следење, контрола и известување за адекватно спроведување на процесот на одлучување од аспект на управувањето со ликвидносниот ризик.
12. Информативниот систем треба да овозможи:
- мерење и следење на ликвидноста на банката и ликвидносниот ризик на дневна основа и во точно определени временски периоди;

- мерење и следење на ликвидноста на банката и ликвидносниот ризик за секоја одделна странска валута која има значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката, на индивидуална и на агрегатна основа;
- следење на почитувањето на воспоставените лимити за управување со ликвидносниот ризик;
- генерирање на податоци за утврдување на ликвидносни индикатори и креирање извештајни форми за потребите на надлежниот орган, другите органи за управување и сите останати лица кои се вклучени во процесот на управување со ликвидносниот ризик;
- анализа на движењата во депозитната база и идентификување на стабилното ниво на депозитна база.

## 4. План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови

13. Банката е должна да изработи план за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.
14. Планот од точка 13 на оваа одлука треба да содржи:
- јасна поделба на задачите, надлежностите и одговорностите во банката;
  - дефинирање на вонредните услови за кои што ќе се применува Планот;
  - дефинирање на можните опции за промени во структурата на активата и пасивата;
  - утврдување на начинот на комуникација со главните депоненти, деловни партнери, други комитенти и јавноста заради адекватно управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;
  - пропишување на начинот за пристап до дополнителни извори на средства кои не се користат во редовното работење на банката.
15. Банката треба да врши периодично ревидирање на планот од точка 13 на оваа одлука со цел да се земат предвид промените во внатрешните и надворешните услови на работење на банката.

## III. ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК

16. Управувањето со ликвидносниот ризик подразбира:
- 1) Воспоставување и одржување на адекватна рочна структура на активата и пасивата на банката;
  - 2) Планирање и управување со приливите и одливите на парични средства и обезбедување на адекватен износ на ликвидни средства;
  - 3) Следење на концентрацијата на изворите на средства;
  - 4) Тестирање на ликвидноста.

## 1. Воспоставување и одржување на адекватна рочна структура

17. Банката е должна да ја следи рочната структура на активата и пасивата, од аспект на усогласеност на активните и пасивните позиции според нивната резидуална рочност.
- Под резидуална рочност на поединечните побарувања и обврски, во смисла на оваа одлука, се подразбира преостанатиот период од крајот на извештајниот месец до нивната фактичка рочност.
- При следењето на рочната структура на активата и пасивата, банката треба да ги земе предвид можноста за наплата на побарувањата на банката во роковите на достасување и нивото на стабилни депозити кои што нема да бидат повлечени во рокот на нивно достасување.
18. За следење на рочната усогласеност, банката е должна да изготвува на месечна основа извештаи за рочната структура на активата и пасивата во денари, во девизи и на агрегатно ниво и истите да ги доставува до Народна банка.
- Народна банка со упатство ги пропишува формата и содржината на извештаите од став 1 на оваа точка, како и роковите за нивно доставување.

## 2. Планирање и управување со приливите и одливите на парични средства и обезбедување на адекватен износ на ликвидни средства

19. Банката е должна да ги планира и да управува со приливите и одливите на парични средства. Планирањето треба да ги вклучи сите видови на очекувани приливи и одливи на парични средства, кои што имаат влијание врз способноста на банката за измирување на своите договорни обврски, при што се поаѓа од степенот на веројатност за реализација на трансакцијата.

20. Како очекувани приливи на парични средства се сметаат приливите по основ на сите видови на депозити, наплата на кредити, продажба на хартии од вредност, користење на меѓубанкарски позајмици и други приливи со висок степен на сигурност.

21. Како очекувани одливи на парични средства се сметаат одливите по основ на одобрени кредити, купени хартии од вредност, давање на меѓубанкарски позајмици и сите други одливи кои што се очекува да настанат во периодот.

22. Банката е должна да обезбедува адекватен износ на ликвидни средства согласно очекуваните одливи на парични средства.

23. Ликвидните средства на банката ги вклучуваат:

- паричните средства;
- дел од задолжителната резерва во денари;
- краткорочни хартии од вредност издадени од Република Македонија и Народна банка;
- депозити по видување на сметки кај домашни и странски банки кои не служат како обезбедување по некоја преземена обврска на банката или за кои не се води судски спор;
- други средства на банката кои имаат висок степен на ликвидност.

### 3. Следење на концентрацијата на изворите на средства

24. Банката е должна да воспостави адекватен систем на следење на своите извори на средства, пред се преку следење на најголемите депоненти, со цел постигнување на адекватно ниво на диверзифицираност на изворите на средства.

25. Следењето на концентрацијата на изворите на средства треба да вклучи:

- воспоставување и одржување на редовни контакти со најголемите депоненти, коресподентните банки и другите значајни комитенти и деловни партнери;
- утврдување на степенот на стабилност на одделните видови на депозити имајќи ги предвид карактеристиките на депонентот;
- утврдување и следење на движењата кај останатите видови на извори на средства.

26. Банката е должна до Народна банка на квартална основа да доставува Извештај за најголемите депоненти.

Народна банка со упатство ги пропишува формата, содржината и роковите на доставување на извештајот од став 1 на оваа точка.

### 4. Тестирање на ликвидноста

27. Банката треба да врши тестирање на ликвидноста во различни услови - стрес сценарија, со цел да се утврди нивното влијание врз ликвидноста на банката, како и врз можноста за почитување на утврдените лимити во рамките на утврдените сценарија.

28. Во смисла на оваа одлука, под стрес сценарио се подразбира значајна позитивна или негативна промена на одделни внатрешни или надворешни фактори кои што имаат соодветно влијание врз ликвидноста на банката.

## IV. НАДЗОР И МЕРКИ НА НАРОДНА БАНКА

29. Народна банка преку перманентен вонтеренски увид и анализа на извештаите од точка 18 и 26, како и преку непосредна контрола, ја оценува усогласеноста на работењето на банката со оваа одлука и соодветното упатство.

30. Врз основа на надзорот од точка 29, Народна банка може да и наложи на банката да:

- почитува соодветни ликвидносни коефициенти;
- доставува месечни, декадни или дневни извештаи за приливите и одливите на парични средства во денари и девизи;
- почитува други корективни мерки согласно постојната законска регулатива.

## V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

31. Народна банка ќе ги пропише упатството и обрасците на извештаите за спроведување на оваа одлука и ќе изготви Циркулар за управување со ликвидносниот ризик.

32. Банката е должна да ги достави до Народна банка политиките од точка 5 од оваа одлука, најдоцна до 30.06.2004 година.

33. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

34. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/X-4/2003  
26 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
Љубе Трпески, с.р.

## 1867.

Врз основа на член 77, став 4 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и член 64 став 1, точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата X седница, одржана на 26.12.2003 година, ја донесе следнава

## ОДЛУКА ЗА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА НА БАНКИТЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат:
  - опфатот на консолидираната супервизија, т.е. субјектите кои ја сочинуваат банкарската група;
  - методите на консолидација на финансиските извештаи на банкарската група;
  - правилата за управување со ризиците на ниво на банкарска група;
  - формата и содржината на извештаите и другите информации за потребите на консолидирана супервизија и роковите за нивно доставување до Народна банка на Република Македонија.

2. Консолидираната супервизија претставува супервизија на финансиската состојба и ризиците на кои се изложени банките, како резултат на нивната поврзаност со други субјекти во рамките на банкарската група.

### II. ДЕФИНИЦИИ

3. Одредени поими во оваа одлука го имаат следното значење:

- а) Банкарска група постои кога банка или финансиско холдинг друштво (матичен субјект) со седиште во Република Македонија остварува контрола врз една

или повеќе други банки, други финансиски институции или друштва за помошни банкарски услуги или остварува учество во овие субјекти, кои се сметаат за подредени субјекти на банката или финансиското холдинг друштво.

б) Во смисла на потточка а) од оваа точка, матичен субјект остварува контрола доколку:

- директно или индиректно поседува мнозински удел во подружницата; или

- директно или индиректно поседува мнозински дел од правата на глас во подружницата; или

- има право да го назначува и разрешува мнозинството на членовите на органите на управување на подружницата, директно или индиректно, вклучувајќи и склучен договор со еден или повеќе акционери на подружницата за отстапување на нивните права на глас; или

- има право на остварување доминантно влијание во работењето на подружницата; или

- во било кој друг случај кога Народна банка на Република Македонија утврдува дека матичниот субјект остварува доминантно влијание врз подружниците.

в) Во смисла на потточка а) од оваа точка матичен субјект остварува учество во други субјекти доколку има директна или индиректна сопственост на најмалку 20% од капиталот или правата на глас на тие субјекти.

г) Подружница претставува независен правен субјект кој е директно или индиректно контролиран од матичен субјект во смисла на потточка б) од оваа точка.

Доколку подружниците имаат свои подружници, истите се сметаат за подружници на матичниот субјект.

д) Финансиско холдинг друштво претставува финансиска институција која не е банка, чии подружници се банки или други финансиски институции, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото со најмалку 80%, при што барем една подружница е банка.

ѓ) Друштво за помошни услуги на банката е правно лице:

- кое не е банка;

- чија главна област на работење е управување со недвижности, управување и водење на системот за обработка на податоци или извршување на слични активности кои по нивната природа се сметаат за помошни активности на главната област на работење на една или повеќе банки.

### III. ОПФАТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА

#### III. 1. Банкарска група чиј носител е банка

4. Банка со седиште во Република Македонија, која што се смета за матичен субјект во смисла на потточка б) и в) од точка 3 на оваа одлука, е предмет на супервизија на консолидирана основа.

Субјектите кои што се подредени на банката од првиот став на оваа точка, можат да бидат со седиште во и надвор од Република Македонија.

#### III. 2. Банкарска група контролирана од страна на финансиско холдинг друштво

5. Банка со седиште во Република Македонија која е контролирана од страна на финансиско холдинг друштво со седиште во Република Македонија е предмет на консолидирана супервизија врз основа на консолидираните финансиски извештаи на финансиското холдинг друштво.

Другите субјектите кои што се подредени на финансиското холдинг друштво од првиот став на оваа точка, можат да бидат со седиште во и надвор од Република Македонија.

6. Во случај кога финансиско холдинг друштво со седиште во Република Македонија, контролира две или повеќе банки со седиште во Република Македонија кои не се меѓусебно поврзани од аспект на контрола или учество, за банка која е предмет на консолидирана супервизија се смета банката со најголем износ на акти-

вата. Ако износот на активата на банките е еднаков, за банка која е предмет на консолидирана супервизија се смета банката која прва добила дозвола за основање и работа издадена од страна на Народна банка на Република Македонија.

### III. 3. Можни исклучоци

7. Финансиска институција или друштво за помошни услуги на банката кои се подредени субјекти во однос на банка или финансиско холдинг друштво нема да се вклучат во консолидираната супервизија во следните случаи:

- доколку има седиште надвор од Република Македонија, во земја во која има правни пречки за трансфер на потребните информации за целите на консолидираната супервизија до матичниот субјект;

- доколку вклучувањето не влијае значајно врз утврдувањето на финансиската состојба на банкарската група, како и во случаите кога вкупната актива на тој подреден субјект е помал од 1% од активата на матичната банка. Ако повеќе подредени субјекти го исполнуваат овој услов за исклучување од консолидирана супервизија, тие субјекти ќе бидат исклучени во случај кога заедно не влијаат значајно врз утврдувањето на финансиската состојба на банкарската група;

- доколку вклучувањето во консолидираната супервизија би предизвикало погрешни и несоодветни заклучоци во врска со целите на консолидираната супервизија.

Без оглед на основот за исклучување од консолидирана супервизија, за сите подредени субјекти останува обврската за доставување на потребните информации до матичната банка за целите на консолидираната супервизија.

8. Банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да ја извести Народна банка на Република Македонија за субјектите од банкарската група кои има намера да ги исклучи и за причините за нивното исклучување, 30 работни дена пред датумот на изработка на консолидираните финансиски извештаи.

9. Исклучувањето на подреден субјект од банкарската група, во смисла на точка 7 од оваа одлука, треба да биде одобрено од страна на Народна банка на Република Македонија. Врз основа на причините наведени во известувањето од точка 8 на оваа одлука, Народна банка на Република Македонија, во рок од 15 работни дена, оценува дали предложениот опфат на консолидирана супервизија обезбедува целосна и точна претстава за финансиската состојба на банкарската група.

### IV. МЕТОДИ НА ИЗРАБОТКА НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА

10. Банката која е предмет на консолидирана супервизија е одговорна да изработи консолидирани финансиски извештаи за банкарската група во согласност со важечките сметководствени стандарди.

11. Изборот на методот на консолидација зависи од уделот на матичниот субјект во капиталот или правата на глас на другите субјекти во групата.

При пресметката на вкупниот удел на матичниот субјект во капиталот или правата на глас на подредените субјекти, на директните удели на матичниот субјект, се додаваат неговите индиректни удели во капиталот или правата на глас на подредените субјекти, кои што ги поседува преку неговите подружници.

12. Во случај на контрола во смисла на потточка б) од точка 3 на оваа одлука, консолидираните финансиски извештаи на банкарската група се изработуваат по методот на целосна консолидација на финансиските извештаи на матичната банка, финансиското холдинг друштво и нивните подружници.

По исклучок на претходниот став, консолидираните финансиски извештаи изработени согласно овој метод не ги вклучува финансиските извештаи на подружниците чија единствена или доминантна активност претставува осигурувањето (осигурителни компании).

Матичниот субјект во банкарската група е должен да обезбеди примена на единствени принципи за вреднување и презентација на одделните финансиски извештаи на подружниците. Доколку ова не е можно, подружниците се должни да изработат посебни финансиски извештаи прилагодени на потребите на консолидираната супервизија.

13. Другите субјекти во кои што матичниот субјект остварува учество и осигурителните компании исклучени со став 2 од точка 12 на оваа одлука, се вклучуваат во консолидираните финансиски извештаи на банкарската група со користење на методот на главнина.

14. Во случај на заедничка контрола, кога обврските на матичниот субјект се јасно дефинирани и ограничени во висина на неговиот удел во капиталот, при составувањето на консолидирани финансиски извештаи на банкарска група се користи пропорционалниот метод на консолидација.

#### V. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО РАМКИТЕ НА БАНКАРСКАТА ГРУПА

15. Банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна работењето на банкарската група и преземањето на ризиците да го усогласи со лимитите утврдени со Законот за банките и останатите прописи.

16. Банкарската група треба да биде организирана на начин кој ќе и овозможи на банката која е предмет на консолидирана супервизија да биде во можност да ги следи ризиците на кои е изложена групата и да презема мерки за управување со тие ризици.

17. Секој субјект од банкарската група треба да има адекватни системи кои ќе овозможат добивање на податоци и информации потребни за целите на консолидираната супервизија.

18. Лимитите утврдени со Законот за банките кои важат за поединечна банка (капитал, адекватност на капиталот, кредитна изложеност, капитални вложувања во нефинансиски институции и недвижности) се применуваат и на банкарската група.

#### VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

19. Банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да состави и достави до Народна банка на Република Македонија извештај за составот на банкарската група, консолидирани финансиски извештаи и консолидирани извештаи за управување со ризиците во банкарската група.

Банката која е предмет на консолидирана супервизија, при изработка извештаите од став 1 на оваа точка, е должна да ги има сите потребни информации и податоци врз чија што основа ќе ги изработи консолидираните финансиски извештаи на банкарската група, како и да воспостави систем за проверка на точноста и веродостојноста на доставените информации и податоци од субјектите во групата.

20. Извештајот за составот на банкарската група треба да содржи листа на одделните субјекти во групата и опис на нивната поврзаност.

Податоците за субјектите во групата треба да содржат: назив на субјектот, матичен број, претежна дејност, вкупен износ на активата, износ на капиталот, структура на акционерскиот капитал, удел во капиталот и/или правата на глас на другите субјекти во групата, податоци за членовите на органите на управување на субјектите кои ја сочинуваат банкарската група, назив на супервизорскиот орган кој издал дозвола за ос-

новање и работа на субјектите во групата, назив на друштвото за ревизија кое ќе изврши ревизија на консолидираните финансиски извештаи.

Односите помеѓу субјектите и видот на поврзаноста, вклучувајќи ја и висината на уделот во капиталот и/или правата на глас во другите субјекти во групата се прикажуваат во форма на шематски приказ.

21. Банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да го достави извештајот од точка 20 на оваа одлука со состојба на крајот на секоја календарска година.

Рокот на доставување на извештајот е 31.01. следната година, за претходната година.

22. Доколку во текот на годината настанат промени во составот на банкарската група, промени во секој поединечен субјект или во односите помеѓу одделните субјекти во групата, банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да достави известување до Народна банка на Република Македонија во рок од 30 работни дена по настанувањето на промените.

23. На посебно барање на Народна банка на Република Македонија банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да го изготви извештајот од точка 20 на оваа одлука со состојба на друг ден и во друг рок кои се различни од состојбата и рокот наведени во точка 21 од оваа одлука.

24. Консолидираните финансиски извештаи се состојат од консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех кои треба да дадат објективна претстава за активата, пасивата, приходите и расходите на банкарската група.

25. Консолидираните извештаи за управување со ризиците во банкарската група се составен дел на извештаите според Одлуката за методологијата за утврдување на гарантниот капитал на банките, Одлуката за методологијата за утврдување на ризично пондерирана актива на банките, Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност и соодветните упатства, при што на секој извештај се наведува дека станува збор за консолидиран извештај.

26. Извештаите од точка 24 и 25 од оваа одлука се изработуваат на полугодишна основа, при што со состојба на 31.12. се доставуваат во рок од 5 работни дена по истекот на рокот за доставување на годишната сметка, а со состојба на 30.06. се доставуваат најдоцна до 30.09.

27. На посебно барање на Народна банка на Република Македонија банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да ги изготви извештаите од точка 24 и 25 од оваа одлука, со состојба на друг ден и во друг рок кои се различни од состојбата и рокот наведени во точка 26 од оваа одлука.

#### VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

28. Првите извештаи од точките 20, 24 и 25 од оваа одлука, банката која е предмет на консолидирана супервизија е должна да ги изготви со состојба на 31.12.2004 година и да ги достави до Народна банка на Република Македонија во предвидените рокови.

29. Народна банка на Република Македонија по потреба ќе пропише упатство за спроведувањето на оваа одлука.

30. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/X-5/2003  
26 декември 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
Љубе Трпески, с.р.

**1868.**

Врз основа на член 35 и 36 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата X седница, одржана на 26.12.2003 година, ја донесе следнава

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 35 И 36 ОД ЗАКОНОТ ЗА  
БАНКИТЕ**

I. Во Одлуката за примена на член 35 и 36 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 41/2001), се вршат следните измени и дополнување:

1. Називот на одлуката се менува и гласи: „Одлука за лимити за кредитна изложеност на банка“.

2. Во глава II, точка 2, став 2, по потточката в), се додаваат 2 нови потточка г) и д), кои гласат:

“г) Кредитни изложености обезбедени со неотповикливи безусловни гаранции издадени од меѓународни финансиски институции.

Кредитните изложености од став 1 на оваа потточка се сметаат за кредитни изложености спрема меѓународната финансиска институција која што ја издала неотповикливата безусловна гаранција.

Во смисла на оваа одлука, во групата на меѓународни финансиски институции влегуваат: Банката за меѓународни порамнувања (BIS), Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD), Европската Инвестициона Банка (EIB), Меѓународниот Монетарен Фонд (IMF), Меѓународната Банка за Обнова и Развој и сите останати институции кои работат во составот на Светска Банка.

д) Кредитни изложености обезбедени со неотповикливи безусловни гаранции издадени од првокласни банки.

Кредитните изложености од став 1 на оваа потточка се сметаат за кредитни изложености спрема првокласната банка која што ја издала неотповикливата безусловна гаранција.

Исклучок на став 1 од оваа потточка е кога како издавач на неотповиклива безусловна гаранција се јавува самата банка, нејзината матична банка, подружница и/или други поврзани субјекти.

Првокласна банка, во смисла на оваа одлука, е банка која согласно кредитниот рејтинг систем на Standard & Poor's, Fitch IBCA и Thompson Bank Watch е оценета најмалку со БББ-или со Баа3, согласно рејтингот на Moody's.”

II. Оваа одлука, влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

III. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо-кадрови и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за примена на член 35 и 36 од Законот за банките.

О.бр.02-15/Х-6/2003

26 декември 2003 година на Советот на Народна банка  
Скопје

Претседател

на Република Македонија

Гувернер,

**Љубе Трпески, с.р.**

**1869.**

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл.весник на РМ" бр.34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр.3/02 и 51/03), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на ден 25.12.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО  
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА  
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Овластените банки можат од Народна банка на Република Македонија, да купуваат права за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија.

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа одлука, се однесуваат на еден квартал.

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра, по продажен курс на Народна банка на Република Македонија, по следната вредност:

Валута во девизи	Количина	Вредност во денари
Евро (ЕУР)	1	0.30

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.

5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.01.2004 до 31.03.2004 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.01.2004 година и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-14-632/2003  
25 декември 2003 година  
Скопје

Гувернер,  
**Љубе Трпески, с.р.**

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка за расправање на оставината на покојниот Фуад Јакуп Асан од Скопје, кој починал на 13.12.1963 година, со последна адреса на живеење во Петровец, Скопје. Наследниците на покојниот се со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат наследниците на покојниот Фуад Јакуп Асан од Скопје, во рок од една година од објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд Скопје II - Скопје или во истиот рок да ја достават сегашната адреса на живеење или престојување. Доколку наследниците не се јават во рок од една година, оставината на покојниот ќе припадне на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за наследување.

Од Основниот суд Скопје II -Скопје, IV. О. бр. 2139/03. (35200)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Секуловски Иван од Скопје, против тужената Секуловска Снежана од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Секуловска Снежана од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење или пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот. Доколку во определен рок тужената не се јави во судот, не ја достави сегашната адреса на живеење и не постави свој полномошник, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 3328/03. (35201)

**ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА**

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост и владение по тужбата на тужителите Блага Јакимова од Скопје, Каранфила Мурова и Велика Латева од Ге-



вгелија, преку полномошникот адвокат Горги Василев од Скопје, против тужениот Асен Миленков од Блатец, на привремена работа во Италија со непозната адреса.

Пред овој суд се води парнична постапка и за штета по тужбата на тужителите Блага Јакимова од Скопје, Каранфила Мурова и Велика Латева од Гевгелија, преку полномошникот адвокат Горги Василев од Скопје, против тужените Гоце Момчилов од с. Добрево, Горе Миленков од с. Блатец и Асен Миленков од с. Блатец, на привремена работа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Асен Миленков од с. Блатец, или друго лице кое што знае на која адреса истиот живее, да се јави во Основниот суд во Веница во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се јават за привремен застапник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, стручен соработник во Основниот суд во Веница, кој ќе го застапува во постапката до негово јавување.

Од Основниот суд во Веница, П. бр. 316/2001, П. бр. 336/02. (34851)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Мине Асановска од Градско, против тужениот Асановски Шериф од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужениот се назначува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1991/2003. (35141)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш, поведена е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Јилмаз Ферди од Радовиш, против тужената Мефаилова Сабина од Битола, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 60.000 денари.

Се повикува тужената Мефаилова Сабина во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во Основниот суд во Радовиш, или да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси. Во спротивно, судот по службена должност ќе и постави привремен застапник од редот на стручните соработници при Основниот суд во Радовиш, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 420/03. (34850)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за утврдување право на сопственост по основ на наследство, по тужба на тужителката Рамадани Емрије од с. Цепчиште, против тужената Ибраими Семра од с. Желино, сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Ибраими Семра во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе и постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1191/2003.(35214)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5076/03 од 08.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054609?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ОРБИТА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 42/1-38, Скопје.

Основач на Друштвото за производство, промет и услуги ОРБИТА ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 42/1-38, Скопје е Зорица Стоиловска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 42/1-38. Управител на друштвото е Зорица Стоиловска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 42/1-38. Друштвото е основано со изјава за основање на трговското друштво бр. 01/01 од 26.11.2003 година.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 18.21, 18.23, 18.24, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 20.10/1, 20.40, 24.52, 26.15, 28.11, 28.12, 28.52, 34.20, 34.30, 35.50, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.13/3, 72.10, 72.30, 72.40, 74.40, 74.20/2, 74.20/5, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, туристички услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, лизинг, шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5076/2003. (33398)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 25 за 2003 година, се запишува Здружението Европски Дом на Спортот, со седиште на ул. "Живко Брајкоски" бр. 179, во Гостивар, а застапувано од неговиот претседател Беким Абдулаи и лицето Ардит Муслиу.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивање на спортот особено кај младите и талентирани луѓе, како и унапредување на спортот со цел постигнување на врвни резултати.

Од Основниот суд во Гостивар. (34879)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 25 за 2003 година, се запишува Здружението Македонски Развоен Форум за Спорт, Млади и Интеркултура "СОНЦЕ", со седиште на ул. "Живко Брајкоски" бр. 179, во Гостивар, а го застапува претседателот Благоица Милошевска.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивање на културниот и спортскиот живот, творештвото и талентите на младите луѓе, како и соработка на младите луѓе во Р. Македонија без разлика на нивната националност, вера, убедување.

Од Основниот суд во Гостивар. (34881)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 28 за 2003 година се запишува Здружението ФОРУМ ЗА МЛАДИ И СПОРТ, со седиште во с. Равен-Гостиварско, а застапувано од неговиот претседател Беким Абдулаи и лицето Ардит Муслиу.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивање на спортот особено кај младите и талентирани луѓе, како и унапредување на спортот со цел постигнување на врвни резултати.

Од Основниот суд во Гостивар. (35221)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 27 за 2003 година се запишува Здружението ФОРУМ за развој на едукација и толеранција преку спортот, со седиште во с. Форино-Гостиварско, а застапувано од неговиот претседател Насер Муслиу и лицето Ардит Муслиу.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивање и унапредување на спортот особено кај младите и талентирани луѓе, развивање на културниот и спортскиот живот кај младите, како и едуцирање и толеранција на младите луѓе преку спортот.

Од Основниот суд во Гостивар. (35224)

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 30/03 од 25.11.2003 година, се запишува Здружение на граѓани Спортски клуб „Јин-Јанг“ од Куманово со седиште во Куманово, нас. „Ајдучка Чешма“ бр. 99, со скратен назив СЈ Јин-Јанг, во регистарот на здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 300.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување во областа на КИК Боксот, да учествува во натпревари организирани од соодветни спортски организации, да работи на усовршување и школување на својот стручен кадар.

Здружение на граѓани „Спортски клуб“ Јин-Јанг од Куманово има седиште во нас. „Ајдучка Чешма“ бб.

Здружението на граѓани Спортски клуб „Јин-Јанг“ бб, седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 25.11.2003 година.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Куманово.

Од Основниот суд во Куманово. (35227)

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 31/03 од 25.11.2003 година се запишува Здружението на ветеринарни работници од Куманово со седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 9 во регистарот на здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 289.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени да ги следи и разгледува проблемите на ветеринарните работници, да соработува со државни органи и да ги застапува и штити интересите на ветеринарните работници, да води регистар на ветеринарните работници, да соработува во развивање на ветеринарната дејност и унапредување на здравствена заштита на животните и стручно оспособување на ветеринарните работници.

Здружението на ветеринарни работници од Куманово има седиште во Куманово, ул. „Трст“ бр. 9.

Здружението на ветеринарни работници од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на ден 25.11.2003 година.

Здружението ќе дејствува на подрачје на Република Македонија.

Од Основниот суд во Куманово. (35230)

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 32/03 од 25.11.2003 година, се запишува Здружение за заштита и одгледување на птици „ФИКЕР“ Куманово, со седиште во Куманово на ул. „Драган Стопаревик“ бр. 14, во регистарот на здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 299.

Основни цели и задачи како и начин и облици на дејствување на здружението се насочени кон одгледување на квалитетно добри птици, да ја развива и унапредува заштитата на птици и да развива љубов кај населението, да организира заштита за прехранување на птици во природа, набавување на добри видови птици и да зема учество во организирање семинари и предавања во областа од заштита на птици.

Здружението за заштита и одгледување на птици „Фикер“ Куманово од Куманово има седиште во Куманово, ул. „Драган Стопаревик“ бр. 14.

Здружението за заштита и одгледување на птици „Фикер“ Куманово со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на ден 25.11.2003 година.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Куманово и Република Македонија.

Од Основниот суд во Куманово. (35233)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 768/03 од 22.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за новинско издавачка дејност, трговија и услуги ЕМ I ЕМ и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 20, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000938317 и регистарска влошка бр. 02023939?-3-11-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34706)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 721/03 од 23.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ГАМС увоз-извоз Ацо ДООЕЛ Скопје, седиште на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 42-4-17, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000772641 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02004271?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34704)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 777/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги МАРКЕТ БОБИ-23 Драган Павловски ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевски“ бр. 23, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000340215 и регистарска влошка бр. 02003750?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34702)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 774/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги МАКРИСИМО Благој и други ДОО Стојан Скопје, експорт-импорт, со седиште на ул. „Иван Козарев“ бр. 47, Скопје, со жиро сметка бр. 3000000011461-88 и регистарска влошка бр. 02024668?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34701)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 693/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги АРТ СТУДИО ц.о. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Наум Охридски“ бр. 34, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-389607 и

регистарска влошка бр. 1-31996-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34699)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 735/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги КОНТЕР-С ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Гандиева" бр. 17, со жиро сметка бр. 210-0553863701-56 и регистарска влошка бр. 02041883?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34698)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 786/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги АЛКЕМ ИМПЕКС Аким ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1 лам. 3 лок. 17, Скопје, со жиро-сметка бр. 40100-601-343616, и регистарска влошка бр. 1-51583-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34786)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 89/00 од 17.12.2003 година: предлогот на предлагачите Агенција на РМ за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, Експорт-Импорт банка АД Скопје, и предлогот на должникот ДУ ДИРЕКТ КОМУНИКАЦИИ Александар ДОО Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот ДУ ДИРЕКТ КОМУНИКАЦИИ Александар ДОО Скопје, ул. "Христо Татарчев" бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-412020 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и број на регистарска влошка 02003958?-3-09-000 од Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со седиште на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 04.02.2004 година во 10,30 часот во судница 23, спрат 3- нов дел.

Да се објави оглас на огласната табла во судот, огласната табла кај должникот и во "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против решението, не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34788)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 822/03 од 24.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за изведување инсталатерски работи, услуги и трговија МАК ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 18 а/1-11, со жиро-сметка бр. 40100-601-381817, и регистарска влошка бр. 0204192-9?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34790)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 744/03 од 17.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот приватно претпријатие за трговија и услуги СЛАВКО КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, с. Долно Соње, со седиште во с. Долно Соње, Скопје, со жиро-сметка бр. 40100-601-336529, и регистарска влошка бр. 1-60744-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34797)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 915/03 од 16.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот БИ-СЕР ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Прашка" бб, со жиро сметка број 40120-601-2811 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 02.02.2004 година во 09<sup>45</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 843/03 од 16.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Градежно занаетчиско прометно друштво ДРИМКОЛ-ИНЖИ-НЕРИНГ Цветан ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Ботон" бр. 27 Б, со жиро сметка број 40120-601-362977, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 04.02.2004 година во 08<sup>00</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34811)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 732/03 од 24.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги КОМ КОМЕРЦ I ЦО увоз-извоз Скопје со седиште на бул. „Војводина“ бб, со жиро сметка бр. 40100-601-381817, и регистарска влошка бр. 1-67466-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34813)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 747/03 од 22.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ВА-СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Таки Даскалот“ бр. 1 Скопје, со жиро сметка бр. 220401100302273, и регистарска влошка бр. 02045069?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34815)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 723/03 од 24.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и трговија УНИТРЕЈД Беадин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Мара Междуречка“ бр. 22-б, со жиро сметка бр. 300000000444975, и регистарска влошка бр. 02004650?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34849)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 816/03 од 24.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги и инженеринг ГИНКО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Првوماјска“ бр. 3, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000951121, и регистарска влошка бр. 02006071?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34895)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 547/03 од 07.11.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет ХАНАЕЛ - Комерц експорт-импорт ДОО с. Батинци, Скопје, со седиште на ул. „б“ бр. 1, со жиро сметка бр. 40100-601-341882, и регистарска влошка бр. 1-60524-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34934)

Се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ ИНА увоз-извоз Атанаска ДООЕЛ Велес, ул. „Лазо Трпков“ бр. 46, Велес, број на сметката бр. 200000012717274 што се води при Стопанска банка АД Скопје-филијала Велес. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје поради запишување во трговскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Велес, заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во „Службен весник на Република Македонија“.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (34987)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 354/03 од 10.12.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги МИКО увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. „Охридска“ бр. 76 Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01004378 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000408-78, при Тетекс Кредитна банка АД Скопје Филијала Битола, со дејност со шифра 20.30, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34862)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 350/03 од 18.12.2003 година, над стечајниот должник Друштво за услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и туризам БУТЛЕ Љупчо и др. Битола ДОО, со седиште на ул. „Гаврило Радомир“ бр. 10 Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01-002317 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 270-0000002019-38, при Извозна и кредитна банка АД Скопје Филијала Битола со дејност со шифра 52, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34866)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 98/03 од 16.10.2003 година, над стечајниот должник Трговец-поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Пеце Васил Блажевски ТП, со седиште на ул. „Петко Шалевски“ бр. 3, нас. Г. Оризари Битола, запишано во регистарска влошка бр. 1-18861 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-82609, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со шифра 60.24, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34867)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 385/03 од 23.12.2003 година, над Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги РИВАР

увоз-извоз Симоновски Науме ДООЕЛ с. Отешеве Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 01010303?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 200000032532143, при Стопанска банка АД Скопје Филијала Ресен, со дејност шифра 60.23, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (34868)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 113/2003 од 23.12.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговец-Поединец "МЕДО" превоз на лица и стоки во друмскиот сообраќај Целили Рушит Мехмедали ТП од с. Д. Бањица, Гостиварско и истата не се спроведува поради немање на имот и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (34871)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 122/03 од 17.12.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТД "ЗОК-ГОГ" ДООЕЛ Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (34873)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение Ст. бр. 9/03 од 09.12.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за наводнување, транспорт и градежништво "ХИМЕС" ДОО од Богородица, со седиште на ул. "М. Тито" бр. 66, со жиро сметка бр. 41610-601-16658 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, Скопје.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник, дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20.

За стечаен судија се определува Елена Макаровска, судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 20.01.2004 година во 10,30 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште собрание на доверители за 09.02.2004 година во 11,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (34875)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 96/03 од 19.12.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ПЛАНИНСКИ ВИСОВИ" ДООЕЛ експорт-импорт с. Корито, Гостиварско, и истата не се спроведува поради немање на имот и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (34877)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 381/02 од 08.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало МКС експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.

"Октомвриска Револуција" бб, со жиро сметка број 40120-601-235132 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 1-41841-0-0-0.

За стечаен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, со адреса на бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 21.01.2004 година во 12<sup>00</sup> часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустријата сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34998)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 433/02 од 08.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги МЕТРО-В.П.ЦО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 101, со жиро сметка број 40120-601-95768 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 1-13709-0-0-0.

За стечаен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, со адреса на бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 21.01.2004 година во 11<sup>30</sup> часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустријата сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 584/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија ДА-ВИД-ко Небојша Давитковски ДООЕЛ Скопје, со се-

диште на ул. "Васил Ѓоргов" бр. 30-2/4, со жиро сметка број 220401100013504, при Македонска банка АД Скопје, запишано во судскиот регистар во регистарска влошка број 020093847-8-09-000.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска судија во овој суд.

За стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од Скопје, со седиште на ул. "Атинска" бр. 1-3/9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот, што не се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 28.01.2004 година, во 08,45 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35074)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Ст. бр. 741/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за менаџмент, маркетинг и трговија МСМ ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Водњанска" бр. 27, со жиро сметка број 40100-601-125621 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 година во 09,15 часот, во соба број 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

За привремен стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од Скопје со седиште на ул. "Атинска" бр. 1-3/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот, и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 841/03 од 16.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот ГЕНЕРАЛ ТРЕЈД Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "29 Ноември" бр. 42/19, со жиро сметка број 40100-601-42632 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 02.02.2004 година, во 12,15 часот, во соба број 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

За привремен стечаен управник се определува Драги Момировски од Скопје со седиште на ул. "Владемир Комаров" бр. 13/27.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35091)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 650/03 од 26.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и трговија НОПАЛ-ПРОМЕТ Владе и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 132 Скопје, со жиро сметка број 300000000360779, при Комерцијална банка АД Скопје.

За стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од Скопје, со седиште на ул. "Атинска" бр. 1-3/9, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот, што не се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на ден 14.01.2004 година, во 08,30 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35099)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 4/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПЕЛАГОНИЈА АД Гевгелија, со број на жиро сметка 41610-601-57343 што се водела при ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 124.

За стечаен управник се именува овластениот управник Шекерчиев Драган, дипл. правник од Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр. 46.

За стечаен судија се определува судијата Тана Трајковска, судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни прва на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 27.01.2004 година во 10,30 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште-собрание на доверители за 10.02.2004 година во 10,30 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (35126)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 282/2003 од 07.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство и услуги и трговија на големо и мало "КЕРКИРА" ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 22/55 Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01015471 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000910-27 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје, Филијала Битола, со дејност со шифра 52.42, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (35132)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 250/2003 од 11.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија и производство "МАКЕДОНСКО ЈАБОЛКО" Станковски Душко и др. ДОО Ресен, со седиште на ул. "Корчуланска" бр. 9, Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 01008234 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 200000007434848 при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Ресен, со дејност со шифра 51.21, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (35132)

Со решение Ст. бр. 230/03 од 20.11.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт "ВС" увоз-извоз ДООЕЛ с. Колешино, Ново Село, запишано во регистарот на Окружниот стопански суд во Штип, со Трег. бр. 2822/98, регистарска влошка бр. 03003530?-8-01-000 од 28.04.1999 година, ДБ 4027992118547 и жиро сметка бр. 41300-601-59166 која се води во Агенцијата за блокирани сметки, но одлучена е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35134)

Со решение Ст. бр. 156/03 од 17.11.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз "ЛИЛИ-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Струмица, запишано во регистарот на Основниот суд во Штип, со Трег. бр. 3614/92 од 04.10.1992 година, усогласено со ЗТД со решение Трег. бр. 1922/98, регистарска влошка бр. 03002630?-8-01-000 и со жиро сметка бр. 280-0200000166-52 која се води во Алфа банка АД Скопје, Филијала Струмица, и жиро сметка бр. 200-0000130018-72 која се води во Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35135)

Со решение Ст. бр. 233/03 од 19.12.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот Друштво за промет и услуги ОГГРАЖДЕН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200000016934543, која се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со броја на регистарска влошка 03004376?-8-01-000 и Трег. бр. 475/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (35137)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 231/03 од 20.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство ВИПРОМ -АР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, запишан во регистарот на Окружниот стопански суд во Штип, со Трег. бр. 47/02, регистарска влошка бр. 03009615?-8-01-000 од 30.01.2002 година, со жиро сметка број 220421100333894, која се води во Македонска банка АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35139)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 191/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало "РЕМО-3" увоз-извоз П.О. Струмица, со регистарска влошка бр. 1-1958-0, Срег. бр. 453/91 од 08.04.1991 година, и регистарска влошка бр. 1-1958-0 и Срег. бр. 3503/92 од 10.11.1992 година, со жиро сметка број 41300-601-10404, која се води во ЗПП Струмица, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35140)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 234/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ ЕКСПО-ОПТИК Кристиан ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-66531, која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со бр. на вл. 03001605?-8-01-000 и Трег. бр. 886/98 од 8.10.1998 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (35142)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 243/03 од 19.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ ЕСПЕРО ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-71068, која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со бр. на вл. 03006210?-8-09-000 и Трег. бр. 2310/99 од 19.08.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (35143)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 239/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ увоз-извоз Ива Велкова ДОО од Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-30304, која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со бр. на вл. 03003347?-3-09-000 и Трег. бр. 2639/98.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (35144)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 236/03 од 16.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ на големо и мало увоз-извоз ЕМТА-ПРОМ ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 200000016934543, која се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со бр. на вл. 03003003-8-01-000 и Трег. бр. 2295/98.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (35145)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка над должникот АД “ЈУГОТУН” Штип, заведен под Ст. бр. 89/03 по одржано рочиште за утврдување услови за отворање стечајна постапка, донесе решение: се отвора стечајна постапка над должникот Акционерско друштво за производство, откуп, обработка и продажба на тутун и промет со земјоделски и индустриски производи “ЈУГОТУН” - Штип, ул. “Железничка” бб, со жиро сметка бр. 41400-601-000-0004195, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

За стечаен управник се именува Зоран Коларов од Штип, дипломиран економист со стан на ул. “Асном” бр. 24, Штип.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ” и на огласна табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ”, да ги пријават различните права: - на подвижни предмети и права на должникот и на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право, имотот и основот на засновањето на тоа право и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното и извештајното рочиште на собрание на доверителите, на кое ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 23.02.2004 година во 10,00 часот во соба бр. 12, во зградата на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (35217)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 181/03, отвори стечајна постапка над должникот Трговско услужна задруга “ЖАРОЉ” увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште на ул. “Егејска” бр. 21, Прилеп, запишана во регистарска влошка бр. 2-588 со решение Срег. бр. 2508/97 од 04.12.1997 година, на Основниот суд во Битола, со основна дејност - трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци, производи за домашни потреби, со жиро сметка бр. 300020000073270, во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (35219)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 207/03, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “ФОТО ЗРАК” Прилеп П.О. со седиште на ул. “Сотка Ѓорѓиоски” бр. 45 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-16193 со решение Срег. бр. 1089/95 од 09.03.1995 година, на Окружниот стопански суд во Битола, со основна дејност - други лични услуги и услуги во домаќинството, со жиро сметка бр. 41100-601-29343, во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (35222)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 152/03 од 17.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија Пекара ТОНИ ДООЕЛ с. Пиперево, Васицево, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со Трег. бр. 1653/99 од 12.07.1999 година, со регистарска влошка бр. 03005554?-8-03-000 и со жиро сметка број 200-0000304280-19, која се води во Стопанска банка АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35223)



Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над должникот "ПРОГРЕС ИНЖИНИРИНГ" АД во стечај - Штип, ги известува доверителите дека на ден 13.01.2004 во 10,00 часот, во просторите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи седница на собрание на доверители заради утврдување начин на продажба на дел од имотот на должникот "ПРОГРЕС ИНЖИНИРИНГ" АД во стечај - Штип.

Од Основниот суд во Штип. (35234)

Со решение Ст. бр. 113/03 од 28.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Даниела Васе Даскалова т.п. Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип, со Срег. бр. 288/1997 од 18.06.1997 година, со жиро сметка бр. 41300-601-61327 која се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35225)

Со решение Ст. бр. 153/2003 од 09.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец АНИБАЛ Данчо Горѓи Иванов т.п. с. Гечерлија, Босилово, со регистарска влошка бр. 03008237?-6-01-000 од 07.11.2000 година, Трег. бр. 1126/2000 и со жиро сметка бр. 200000035362215 која се води во Стопанска банка АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (35226)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 13/03 од 19.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "КОМПАНИ-МАК-БМ" Благој ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. "Единство" бр. 12, со жиро сметка бр. 41620-601-45036 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 4653/99 од 08.05.2000 година, со регистарска влошка бр. 0208537?-8-01-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (35228)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 3/03 од 19.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за внатрешна и надворешна трговија "КИТ-КОМЕРЦ" Димче ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. "Едвард Кардел" бр. 9/9, со жиро сметка бр. 41620-601-33967 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, ПЕ Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 4435/99 од 21.09.1999 година, со регистарска влошка бр. 02018510?-8-01-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (35231)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 132/03 од 23.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "ДИЈАНА" ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, со седиште на ул. "Фемо Кулаков" бр. 44, со жиро сметка бр. 270-0000006061-37 во Извозна и кредитна банка АД Скопје, Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 3386/2001 од 14.12.2001 година, со регистарска влошка бр. 02008550?-8-01-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (35232)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 373/03 од 24.12.2003 година над Друштвото за производство, трговија и консалтинг "КАРИТАС" експорт-импорт ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Жикица Јовановиќ Шпанац" бр. 56, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола, бр. 01013589?-8-03-000, со жиро сметка бр. 200000091266128, при Стопанска банка АД Скопје, ф. Битола, со дејност шифра 17.40/2, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (35236)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 362/03 од 25.12.2003 година над Трговското друштво Трајче Гулевски "ТЕКСТОМЕ" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Дунавска" бр. 9, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01005685?-8-01-000, со жиро сметка бр. 500-00000002059-58 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.41, стечајната постапка се отвора, не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Битола. (35237)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 375/03 од 25.12.2003 година над Друштвото за производство, трговија и услуги Тони Милевски "ЛАВЧАНСКА КОРИЈА" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "22-ри Април" бр. 57, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01004917?-8-03-000, со жиро сметка бр. 500-0000000661-71 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (35238)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 389/03 од 25.12.2003 година над Трговското друштво за производство, услуги и трговија КИРИЛ "ВЕНДОРА" експорт-импорт ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Врпоље" бр. 32, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01012014?-8-03-000, со жиро сметка бр. 500-0000002612-48 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (35239)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 101/03 од 11.11.2003 година, отвори стечајна постапка на должникот Трговец поединец за трговија на мало "ЕЛИ" Елвира Аџија Ахмедоски Т.П.Кичево, и истата не се спроведува согласно Законот за стечај и се заклучува стечајната постапка на наведениот должник.

Од Основниот суд во Кичево. (35240)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 387/03 од 25.12.2003 година над трговецот поединец за производство и постапување на авто церади Пецо Благоја Мицковски "ЦЕРАДА" Битола, Г. Оризари, со седиште на ул. "Ванчо Јаневски" бр. 84, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01001601?-6-03-000, со жиро сметка бр. 200000027515206 при Стопанска банка АД ф. Битола, со дејност шифра 36.63, стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Битола. (35242)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 743/03 од 18.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатието за производство и трговија "АЛСО 76" извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 7/1-21, со жиро сметка бр. 40100-601-224030 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарската влошка бр. 1-40079-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (35206)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 291/03 од 25.12.2003 година, е поведена претходна постапка заради утврдување на услови за отворање на стечајна постапка над должникот ТД РУДНИЦИ БЕНТОМАК с. Гиновци, Крива Паланка, со жиро сметка бр. 510-0000200580-60 при КИБ Банка АД Куманово.

За стечаен судија се именува членот на стечајниот совет судијата Сунчица Ефремовска.

За привремен стечаен управник се именува Марјан Цветковски, ул. "Маршал Тито" бр. 50, Крива Паланка, моб. 070 509 583.

До донесување на одлука по предлогот за отворање на стечајна постапка должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се запира одредувањето и спроведувањето на принципите извршување и обезбедување против должникот.

Се повикуваат сите должници да ги исполнат своите обврски кон овој должник.

Се забранува исплата од сметка на должникот.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (35308)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 1056/03 од 22.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, транспорт и услуги СТОКОТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Лазар Личеноски" бр. 58 и жиро сметка бр. 40100-601-482967 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02028778?-8-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35314)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 1052/03 од 22.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги КИТКА ТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "7 Јули" бр. 23 и жиро сметка бр. 300000001694723 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02041635?-3-01-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 1113/03 од 29.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за книговодствени услуги и трговија АДА ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб, со сметка број 210-0475706801-28 при Тутунска банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02027881?-8-09-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35269)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 1080/03 од 22.12.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, промет и услуги МУЛТИ ОФФИС ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Прашка“ бр. 23 и жиро сметка број 210056933810186 при Тутунска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02048330?-3-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35270)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 1098/03 од 24.12.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЦАНГО-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Хелсинки“ бр. 31 а, и жиро сметка број 510-0000003435-86 при Комерцијално инвестициона банка АД Куманово, со регистарска влошка бр. 02049814?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35271)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 1100/03 од 24.12.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ОСКАР ГОЛД експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. „Климент Охридски“ бр. 34/1, и жиро сметка број 300000000940257 при Комерцијална банка АД Скопје и жиро сметка број 37001100033232 при ЕУРОСТАНДАРД банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02041654?-3-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35272)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст. бр. 189/03 од 15.11.2003 година е отворена стечајна постапка над Друштво за производство, промет и услуги УНИОН КОМПАНИ Хасан и Артан ДОО увоз-извоз Куманово, ул. „Христијан Карпош“ бр. 5 од Куманово, со жиро сметка бр. 510-1288-28 при КИБ БАНКА АД Куманово, број на регистарска влошка 02007946?-3-03-000 и Трег. бр. 7676/98 од 28.01.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Николовски Михајло, ул. „Тоде Думба“ бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот за стечај („Сл. весник

на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Сл. весник на РМ“ да ги пријават своите различни права: а. на подвижни предмети и права на должникот, б. на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги, в. на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I Скопје како и во јавни книги.

Стечајната постапка отворена на ден 15.11.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 16.01.2004 во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечаен управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (35289)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 809/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот ММ Книговодствени услуги Митковска Марина - Скопје, со седиште на ул. "Социјалистичка Зора" бр. 78, со жиро сметка број 40120-685-27632 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 година во 11<sup>45</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33158)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение Ст. бр. 62/02 од 23.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Дојранско езе-

ро АД Нов Дојран, со бр. на жиро сметка 41610-601-2902, која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки - Скопје.

За стечаен управник се именува Кирил Циново, дипл. екон. од Скопје, бул. "Октомвриска револуција" бр. 8, влез 2, спрат 4, стан 15.

За стечаен судија се именува судијата Тана Трајковска судија при Основниот суд Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различни права на недвижностите на должникот кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за ден 24.02.2004 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште - собрание на доверители за 09.03.2004 година во 10,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (35180)

Основниот суд Скопје I - , објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 755/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатието за промет на големо и мало ШИПАД-КОМЕРЦ ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 28, со жиро сметка број 40100-601-321818 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 година во 08<sup>30</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 723/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Угостителски дукан САЛВАДОР Дојчиновски Кирил - Скопје, со седиште на ул. "Градиште" бр. 14, со жиро сметка број 40100-685-46577 кај Агенцијата за работа со

блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 14.01.2004 година во 11<sup>45</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (35184)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 813/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало на градинарски и овошни производи ЕВТ-ГРАДИНАР увоз-извоз ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 36, со жиро сметка број 40100-601-323508 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 година во 11<sup>45</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Јасминка Еленчевска од Скопје, со адреса на ул. "Никола Тримпаре" бр. 61/2-5.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (35198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 767/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги УНИОН ТРАДЕ Кирил и др. ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Рафаило Батино" бр. 1, со жиро сметка број 40120-601-115922 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 година во 11<sup>45</sup> часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Јасминка Еленчевска од Скопје, со адреса на ул. "Никола Тримпаре" бр. 61/2-5.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (35199)

Во огласот бр. 33419 за стечајна постапка, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 80/2003, на стр. 36, во последниот ред наместо: "Од Основниот суд Скопје I-Скопје" треба да стои: "Од Основниот суд во Велес".

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје – Скопје, објавува дека со решение I. Л.бр. 53/03 од 07.10.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Трговското претпријатие на големо и мало „ХАБИБ-52“ ЦО експорт-импорт – Скопје, ул. „4“ бр. 37, село Батинци.

За ликвидатор се определува Мито Арминовски од Скопје, ул. „4“ бр. 37, село Батинци.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према Трговското претпријатие на големо и мало „ХАБИБ-52“ ЦО експорт-импорт – Скопје, во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (34827)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 59/03 од 14.11.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над предлагачот Приватно трговско претпријатие „СВЕТЛО СКОПСКО ЕКСТРА“ ЦО увоз-извоз – Велес, со седиште на ул. „Београдска“ бр. 189/1-12 и жиро сметка 41600-601-50678.

За ликвидатор се определува лицето Марковска Силвана од Велес, ул. „Пајак Планина“ бр. 16 – Велес.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација, и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34989)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека

Друштвото за извоз увоз и внатрешен промет ДРВО-ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 36, со жиро-сметка 30000001186637 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од (3) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (35056)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 132/03 од 26.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатије за трговија и услуги ПОПАЈ увоз-извоз П.О. Штип, ул. "Борис Кидрич" бр. 5, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-16322 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (35211)

Ликвидаторот Оливер Чолаков од Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 6, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1031/03 од 11.12.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ФЕ-НИКС ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 20, Струмица, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (35212)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2984/03 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 020473867-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на ТД на Друштвото за градежништво, транспорт, производство, промет и услуги КА КОНСАЛТИНГ Катерина и др. ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 12/6-23, општина Кисела Вода.

Се врши бришење на субјектот од трговскиот регистар по спроведена ликвидациона постапка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (35158)

Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 12 П/29, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2953/2001, објавува дека Друштвото БО-БИКОМ Крсто ДООЕЛ, со број на жиро сметка 40120-601-281480, отворена при ЗПП, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (35194)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над подвижниот имот сопственост на заложниот должник Трговец поединец "Драги Методи Бугариновски" ТП Берово, кој се состои од возило со следните карактеристики: вид TOVARNO, марка IVEKO, тип DAILY 35C11V/13.2, број на шасија ZCFC3572005288963, број на моторот 3031387, сила на моторот во kw 78, година на производство 2000, работна зафатнина на моторот во sm3 2978, маса на празно возило во kg 2175, дозволена носивост во kg 1325, места за седење 3, форма на

каросерија furgon, боја на каросерија бела 01, регистарска ознака ШТ-070-ТГ според сообраќајна дозвола МК 0473303 бр. 6064 издадена на 29.09.2000 година од страна на ОВР Берово, заснован е договорен залог од прв ред врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 128/03 од 16.12.2003 година составен од нотарот Татјана Миовска од Берово, и тоа Анекс кон Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на договорен залог врз подвижни предмети (регистриран залог од прв ред) со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт од страна на нотарот Татјана Миовска со седиште на подрачјето на Основен суд во Берово, Берово под ОДУ бр. 37/03 од 24.04.2003 година во корист на заложниот доверител Штедилница "МОЖНОСТИ" ДОО Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 15.000 ЕУР. (34856)

Врз основа на Анекс Договор бр. 1 кон договорот за обезбедување на парично побарување со договорна хипотека од прв ред, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Наци Зефир од Тетово под ОДУ бр. 550/03 од 16.12.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје, како заложник доверител, Друштво за трговија и градежништво Љупчо Гочевски ИНЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Охрид, како Должник-заложен должник, Гочевски Љупчо од Охрид, како заложен должник и Македонска банка АД Скопје, со седиште на бул. "ВМРО" бр. 3/12-2, како заложен должник засновано е заложно право залог од прв ред и тоа: врз недвижен имот деловен простор бр. 1, што се наоѓа во станбена зграда, бул. "Илинденска" бб, IV-станбена единица до угостителски објект Ловец, спроти нова пошта во Тетово, со површина од 498.50 м<sup>2</sup>, мерено од сид до сид кое заложно право е регистрирано во интабулационата книга при Основниот суд во Тетово, сопственост на заложниот должник Македонска банка АД Скопје. (34858)

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 1624/2, план 15, скица 33, во м.в. "Село", култура нива 11000, класа 2, со вкупна површина од 335м<sup>2</sup>, право на недвижност 831, опишано во Имотен лист бр. 1533 за КО Долно Оризари, Битола, сопственост на Киро Ангелковски од с. Долно Оризари, за вкупна продажна цена од 50.000,00 денари. Купувачот е должен да го плати данокот на промет и сите други трошоци.

Се повикуваат сопствениците и сопствениците на парцелите кои граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до колку се заинтересирани писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правот на првенствено купување. Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Луиза Христова, Безистен, локал бр. 14, Битола. (34860)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 598/03 од 24.12.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола, како заложен доверител и Друштвото за трговија и услуги Е-ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 66Б, ТЦ Карпош, локал 108 во Скопје, засновано е заложно право-регистриран залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 25.12.2003 година, со единствен деловоден идентификационен број 10120030001777. (35057)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 586/03 од 17.12.2003 година, склучен меѓу

Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство и промет на големо и мало ДИМЕ Илија и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Алекса Дундик" бр. 211-а, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 19.12.2003 година, со единствен деловоден идентификационен број 10120030001733. (35057)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 585/03 од 17.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство и промет на големо и мало ДИМЕ Илија и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Алекса Дундик" бр. 211-а во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: деловен комплекс во Скопје, на ул. "Босна и Херцеговина" бб, Скопје Север, евидентиран во Поседовен лист број 1072 за КО Бутел, под објект, со површина од 256м<sup>2</sup> и неплодно земјиште, со површина од 1987м<sup>2</sup> и Поседовен лист бр. 17880 за КО Скопје, под објект со површина од 1032 и неплодно земјиште со површина од 1813м<sup>2</sup>, издадени од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје, а кој деловен комплекс е составен од следниве објекти: млин со силиси, изграден врз основа на Одобрение за градење, издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина-Подрачна единица Чаир под Уп. бр. 12-645 од 11.12.1995 година, заедно со опремата од електрика и машинство вградена во млинот која по својата намена претставува функционална целина и е составен дел од млинот и истата се третира како недвижен и која не може да се издвои од недвижноста без да се изгуби функционалноста, фурна изградена врз основа на Одобрение за градење бр. 12-889/2 од 18.07.1996 година, издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина-Подрачна единица Чаир и типска градофостаница изградена врз основа на Одобрение за градаба бр. 2142/1 од 16.10.1996 година, издадено од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина-Подрачна единица Чаир. (35061)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз акции, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 514/03 од 14.11.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка АД Битола, како заложен доверител и фармацевтска, козметичка и диететска индустрија АД ЈАКА-80 Радовиш, ЕНЕРГОМАРКЕТ Аце и Благојка ДОО експорт-импорт Скопје и Приватната здравствена организација-аптека МАКЛЕК п.о. Скопје, како заложни должници, засновано е заложно право-регистраан залог врз акции на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 17.11.2003 година, со единствен деловоден идентификационен број 10120030001487. (35061)

Се објавува засновање на залог на имот-сопственост на заложниот должник, Трговско друштво за производство и трговија СЛОВИН ЈУКОКОКТА АД Скопје, во корист на заложниот доверител Стопанска Банка АД Скопје, и тоа на подвижни предмети заведени под единствен деловоден идентификационен број на документот: 10120030001760 при Централниот регистар-регистар на залог на подвижни предмети и права, со нотарски акт - Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 577/03 од 23.12.2003 година, воспо-

ставен кај нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, Општина Горче Петров, за обезбедување на парично побарување на Стопанска Банка АД Скопје, во износ од 98.490,77 ЕУР. (34990)

Над подвижниот имот: машина-повратна пила марка ОКМАК, тип 6400 ДА 400 мм; машина Мембранска стискалица модел SPM170 x 75; машина Пантограф тип: SCM-R9; Сикар машина за дрво марка - SikaR, model 2000 DA 400 mm; машина - Комбиниран режач Z Zago KPF 300-CV-3; машина Картер марка Картер тип ХД 895 s/euro-8501/h-195, сопственост на ДПТТУУ ВЕНИ МЕБЕЛ ДООЕЛ с. Дебреше-Гостивар, заснован е залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 200/03 од 24.12.2003 година во корист на заложниот доверител ПроКредит Банка А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000 евра. (35123)

Над подвижниот имот: товарно моторно возило марка Форд, тип Транзит со рег. таблица ГВ-632-БФ, со број на шасија SFAAXXBDVARS31385, патничко моторно возило; машина за лепење - SN/1085; машина за полирање - SN/28623; машина за сечење лајсни - SN/0185, сопственост на Друштвото за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги ЛЕДА Дашир ДООЕЛ експорт-импорт с. Неготино - Гостивар, заснован е залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 199/03 од 24.12.2003 година во корист на заложниот доверител ПроКредит Банка А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000 евра. (35124)

Заложниот должник Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги "2-ри АВГУСТ ПРИНТ" ДОО Штип, со седиште во Штип на ул. "Гоце Делчев" бр. 101, за обезбедување на паричното побарување на Заложен доверител Комерцијална банка АД Скопје во износ од 722.960,00 денари, по основ на Договор за долгорочен кредит бр. 02-1630-90056-52 од 21.10.2003 година, заложува подвижен предмет во исклучива сопственост на заложниот должник и тоа опрема: машина за фисклани ролни "Умленски", модел 635мм - ширина на ролна, еден број, како предмет на регистриран невладетелски залог од прв ред по основ на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети потврден од нотарот Соња Катранска-Кимова, ОДУ бр. 185/03 од 23.12.2003 година. (35125)

Над подвижен имот во сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕГА КОМЕРЦ Апостоловски Станчо и Минова Блашка ЈТД Кочани, со седиште на ул. "Роза Петрова" бр. 139 Кочани: товарно возило-комби, марка PEUGEOT, тип Боксер, 350 ЛХ ХДИ 2,8, со број на шасија VF3ZCPMNC17305400, со сила на мотор 128 КВ, работна зафатнина на мотор 2798см<sup>3</sup>, со 4 врати, боја бела, дозволена носивост 1480кг, нерегистрирано, по про-фактура бр. 100/2003 од 20.11.2003 година, со нотарски акт кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 260/03 од 25.12.2003 година, е заснован залог врз подвижен предмет од прв ред во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, заради обезбедување на парично побарување на Банката во износ од 1.264.378,00 денари или 20.628,46 евра, кое произлегува од Договор за кредит 09 број 2895 од 22.12.2003 година. (35127)

Над подвижен имот во сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги Сигор Симеонов Сашко и др. ЈТД, со седиште во с. Тркање: товарно возило, марка FIAT, Тип 230L (Dukato 14F 2,5 TDI), со броја на шасија ZFA23000005060662, со број на мотор SOFIM8140.47/22001873004, произведено 1994 година, со сила на мотор 85KW, Фургон, со рег. бр. ST. 796-OT, е заснован залог од прв ред со нотарски акт кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 258/03 од 24.12.2003 година, во корист на заложниот доверител Штедилница Можности ДОО Скопје, заради обезбедување на парично побарување на Штедилницата во износ од 612.877,00 денари или 10.000 евра, кое произлегува од Договор за кредит бр. 09-5035/2 од 22.12.2003 година. (35128)

Оцевски Димко од Велес, ул. "Владимир Назор" бр. 154, го продава следниот недвижен имот: катастарска култура овоштарник, од 4-та бонитетна класа, со површина од 2934м<sup>2</sup>, во м.в. "Бел Камен" на К.П. бр. 26, дел 2, план 005, скица 011 и катастарска култура шума, од 4-та бонитетна класа, со површина од 2024м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 27, план 005, скица 011, во м.в. "Бел Камен" запишани во Имотен лист бр. 111 за КО Карабуниште. Наведеното земјоделско земјиште се продава за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (35129)

Се продава земјоделско земјиште: 1/4 идеален дел од КО "Ваташа", К.П. бр. 3881, план 020, скица 005, м.в. "К. Крстев", култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 2.307м<sup>2</sup>, сопственост на Диме Димов од с. Ваташа, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2523, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (35131)

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 3775, план 007, скица 024, во м.в. "Гјуриџици", култура 11000, класа 5, со површина од 1650м<sup>2</sup>, К.П. бр. 4934, план 009, скица 035, во м.в. "Рамниште", култура 11000, класа 5, во површина од 1716м<sup>2</sup>, заведени во Имотен лист бр. 287 за КО Никуљане, на име Тодоровиќ Ацо од с. Никуљане, за купопродажна цена од 20,00 денари по метра квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (35133)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 161-1-24, нива од 5 класа во површина од 2800 м<sup>2</sup> на м.в. „Ваков“ во П.Л. бр. 383 за КО Добридол, соп-

ственост на Салмани Бајрама Веби од с. Добридол за купопродажна цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (35136)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 25/72 идеален дел (или на лице место површина од 367 м<sup>2</sup>) од К.П. бр. 43/3, нива од 5 класа во површина од 1062 м<sup>2</sup> на м.в. „РЕЧИШТЕ“ под П.Л. бр. 514 за КО Бањица, сопственост на Силјановски Мено Тихомир од Скопје за купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (35138)

Врз основа на залог со Договор за обезбедување на побарување со засновање на договорен залог-хипотека (во својство на извршна исправа), на недвижен имот составен од Борис Муџунски нотар од Делчево, заведен под ОДУ бр. 197/03 од 01-09-2003 година, заложниот должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ВЕРА ЈОЏИК" АД Македонска Каменица ул. "Индустриска" бб Македонска Каменица, за обезбедување парично побарување во износ од 219.885,77 евра или 13.465.871,19 денари, кој залог се состои запишан во Имотен лист бр. 1414, КО Каменица, Листа В: деловна станбена зграда, која се наоѓа на ул. "Индустриска" бб, зграда 1, во вкупна површина од 1402м<sup>2</sup>, на Имотен лист бр. 1414, КО Каменица, парцела К.П. бр. 41786, и тоа: К.П. бр. 4178, згр 1, вл. 1, кат ПО, намена на зградата 00550 м.в. Индустриска" бб, собност 001, материјал на градба 893, во површина од 29м<sup>2</sup>, право на недвижност 831, шифра приб. тарифа 858, основ на градба 1, година на градба 975, список на измени 15-2, К.П. бр. 4178, згр. 1, вл. 1, кат ПО, намена на зградата 00550, м.в. Индустриска бб, собност 002, материјал на градба 893, во површина од 38м<sup>2</sup>, право на недвижност 831, шифра приб. тарифа, основ на градба 1, година на градба 975, список на измена 15-2, К.П. бр. 4178, згр. 1, вл. 1, кат ПО, намена на зградата 00550, м.в. Индустриска бб, собност 009, материјал на градба 893, во површина од 1335м<sup>2</sup>, право на недвижност 831, шифра приб. тарифа 858, основ на градба 1, година на градба 975, список на измени 15, која имовина е опишана во нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Атанасов Методи од с. Моштица-Делчево, кој залог е регистриран во Јавна книга при ДРЗГУ Одделение за премер и катастар Делчево. (35203)

Врз основа на потврда (солеминизација) на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети потврден од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга П. релен број 846/03 од 24.12.2003 година, склучен помеѓу "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД Скопје-Филијала Охрид, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 24 во

Охрид, како заложен доверител и Акционерското друштво за производство и промет на автогалантерија и пластични производи "АМАК СП" АД Охрид со седиште на ул. "15-ти Корпус" број 89 во Охрид, како должник-заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети, сопственост на должникот-заложен должник, право-регистраан залог врз подвижни предмети сопственост на должникот-заложен должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 25.12.2003 година, со деловоден број 10320030000164, а за обезбедување на Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на износ од 500.000 евра. (35205)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог, составен од нотарот Стојмир Николов од Винаца, под ОДУ бр. 360/203 од 17.12.2003 година склучен помеѓу Трговското друштво за посредување, производство, промет и услуги ВИТА МЕДИА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Алберт Швајцер" бр. 13, како заложен доверител и АД "ВИНКА" од Винаца, ул. "Маршал Тито" бб, како должник и заложен доверител, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети наведени во нотарскиот акт - Договор за регистриран залог, сопственост на залогодавачот кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар под единствен деловоден идентификационен број 10920030000075. (35207)

Над недвижниот имот сопственост на "ИМПЕКС" ДОО Прилеп, кој се наоѓа на КП. бр. 11993 во нас. "Точила 2" и тоа: зграда 1 влез 1 сутерен, во површина од 129 м<sup>2</sup> заведен во Имотен лист број 33105 за КО Прилеп, заснован е залог со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Трајко Маркоски од Прилеп под ОДУ број 360/03 од 23-12-2003 во корист на заложниот доверител штедилница "Можности" Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 25.000,00 евра. (35209)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалко Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 199/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу Министерството за финансии на Р. Македонија- Компензационен фонд од странска помош Јапонија со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, како заложен доверител и трговско друштво "АНГРОТЕКС" ДОО Штип, со седиште во Штип, на ул. "Железничка" бб, со МБ. 4190858, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во решение Р. бр. 761/2003 Ино. бр. 167/2003 на 17.12.2003 година во Основниот суд во Штип. (35210)

Се продава земјоделско земјиште: КО Сопот, К.П. бр. 2582/4, план 78, скица 848, м.в. „Вршник“, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.855 м<sup>2</sup> и КО Сопот, К.П. бр. 2582/6, план 78, скица 848, в.м. „Вршникот“, култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 1.882 м<sup>2</sup>, сопственост на Сашко Вангелов од Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 1009 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарциев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (35213)

Се продава ливада класа 4 на КП. бр. 37 во м.в. „Трски“ во површина од 13.740 м<sup>2</sup> заведена во Имотен лист број 70 за КО Годивје, сопственост на Шамакоски Боге од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 44, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (35215)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Пепелиште: две идеали петини од парцела број 5381/1 во м.в. „Зад чука“, нива со површина од 10643 м<sup>2</sup> во Катастарска општина Пепелиште.

Сопственост на Тасевски Јован од с. Пепелиште – Неготино. Цена на продажба 25.760,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно во губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 3. (35216)

Се разменува – трамбува земјоделско земјиште – нива на КП. бр. 3167/2 в.м. „Круша“, класа 5, површина 300 м<sup>2</sup>, во КО Ореовец заведена во поседовен лист број 1047 сопственост на Ристески Илија од Прилеп.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. „Гоце Делчев“, зграда Македонија, локал 14. (35218)

Во огласот бр. 34586 за доверен залог, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 83/2003, на стр. 84, на крајот е испуштен следниот текст: "е заснован залог со Договор број ОДУ 519/03 заверен кај нотар Иво Серафимовски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д.-Тетово за обезбедување на парично побарување на должникот ДОО "ТЕКОНД" Тетово, ул. "Илинденска" бр. 228, во износ од 100.000 евра".

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, внатрешен и надворешен промет и услуги ВЕНДОРА Димитрос и Георги ДОО со БДС. бр. 4527151, обични акции 17357, издадени од Друштвото ВЕНГАЛ АД с. Петровец Скопје, со ИСИН 42125090БД01 и номинална вредност од 100 ДЕМ по акција, сопственост според сметката бр. 1001713241, видно од Извод на ЦДХВ со вкупна проценета вредност од 867.000 евра, заснован е залог ОДУ бр. 461/03 од 26.12.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје како средство за обезбедување на договор за краткорочен кредит бр. 153/03 од 25.12.2003 година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштво за земјоделско сточарско и др. производство, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец за износ од 7.500.000,00 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД банка АД Скопје. (35191)



Над недвижниот и подвижниот имот сопственост на АДГ Маврово Скопје ул. Плоштад Македонија бр. 2 Скопје, кој претставува: недвижност: градежно земјиште на К.П. бр. 2520/1, м.в. Бихачка 4, во вкупна површина од 1320м<sup>2</sup>, за КО Центар 2, со право на сопственост според имотен лист бр. 15434, издаден од ДЗГР Катастар Скопје, и подвижни предмети машини: мобилна примарна дробилница 1 комад, Рoadmaster бр. 1108, SW - BR 1068, мобилна секундарна дробилница Скоприон бр. 3000, SW - BR 1069, 1 комад, пакет резервни делови со потрошни делови, заснован е залог хипотека, ОДУ бр. 464/03 и регистриран залог ОДУ бр. 465/03 од 29.12.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за гаранција и неговиот анекс бр. 09-2582/1 од 19.11.2003 година и 09-3004 од 26.12.2003 година, помеѓу ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје и АДГ Маврово за износ од 78.255.522,00 денари, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје. (35195)

Се продава земјиште што се наоѓа на К.П. бр. 1505/3, КО Горно Соње, план 5, скица 9, во м.в. Азмак, класа 5, култура нива, со површина од 1089м<sup>2</sup>, и земјиште што се наоѓа на К.П. бр. 1506/2, Горно Соње, план 5, скица 9, м.в. Азмак, класа 5, со површина од 450м<sup>2</sup>, кое се водат во Поседовни листови број 1061 и број 282, сопственост на Лепосава Поповска од Скопје, ул. "Стале Попов" бр. 9-1-26 и Горданка Голубовиќ од Куманово, ул. "Тодор Велков" бр. 03-12, за цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседите чие земјиште се граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева од Скопје, ул. "Иван Козарев" бр. 14. (35196)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1331334 издаден од СВР-Скопје на име Фарук Агуши, ул. "Менделеева" бр. 45, Скопје.

Пасош бр. 1639171 издаден од СВР-Скопје на име Благојче Михајловски, ул. "Вера Радосављевиќ" бр. 2/10, Мацари, Скопје. (35070)

Пасош бр. 1744639/02 издаден од СВР-Скопје на име Бранко Дудуковски, ул. "Рилски конгрес" бр. 101, Скопје. (35083)

Пасош бр. 1449528/00 издаден од СВР-Скопје на име Палоши Фиторе, ул. "Севастополска" бр. 37, Скопје.

Пасош бр. 1546186 на име Николоски Горан, ул. "Мечкин камен" бр. 1, Кичево. (35149)

Пасош бр. 1706409/02 издаден од СВР-Тетово на име Неби Синани, с. Камењане, Тетово. (35151)

Пасош бр. 1445948/00 издаден од СВР-Скопје на име Ице Николовски, с. Трубареве, ул. "Г. Делчев" бр. 6, Скопје. (35152)

Пасош бр. 1738237/02 издаден од СВР-Велес на име Николова Ангелина, ул. "Н. Оровчанов" бр. 18, Велес.

Пасош бр. 1271377/94 издаден од СВР-Гостивар на име Бекири Саладин, с. Чајле, Гостивар. (35193)

Пасош бр. 446458/94 издаден од СВР-Скопје на име Целал Ганију, ул. "Ј. Михајловиќ" бр. 12, Скопје.

Пасош бр. 1204164 издаден од СВР-Скопје на име Гичева Љубица, ул. "Алжирска" бр. 48, Скопје.

Пасош бр. 1202438 издаден од СВР-Тетово на име Саити Агим, с. Желино, Тетово. (35235)

Пасош бр. 1232373 издаден од СВР-Скопје на име Поповска Катерина, ул. "Козара" бр.42-2/1, Скопје.

Пасош бр. 1456367 издаден од СВР-Скопје на име Лимани Мисим, ул. "191" бр.7, Скопје. (35243)

Пасош бр. 1744666/02 издаден од СВР-Скопје на име Хаџиу Февзи, ул. "6" бр. 25, с. Сарај, Скопје.

Пасош бр. 1065062 на име Мацевски Спасе, с. Враниште, Струга. (35298)

Пасош бр. 526284 на име Хајдар Пембзар, ул. "Ј. Стефаноски-Риле", Струга. (35300)

Пасош бр. 1627988 на име Исмаилоски Сафет, с. Лабуниште, Струга. (35302)

Пасош бр. 0175015 на име Тафа Хамдин, с. Поповјани, Кичево. (35304)

Пасош бр. 1693512/02 издаден од СВР-Скопје на име Бучи Јусуф, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 19, Скопје.

Пасош бр. 1673319 на име Фејзулоски Ферат Струга.

Пасош бр. 1269709 на име Ајдароски Емрула, Струга.

Пасош бр. 0526250 на име Хајдар Хајдаршемси ул. „Ј.Стефаноски“ бр. 5, Струга. (35299)

Чекови од тековна сметка бр. 2653404 од бр. 4899692 до бр. 4899701 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лешков Роберт, Скопје. (35025)

Чек од тековна сметка со бр. 0123000152394 издаден од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Благоица Симоноска, Охрид. (35148)

Чекови од тековна сметка бр. 367251 бр. 01230001-65304 и бр. 0123000165305 издадени од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Гореевски Сретен, Охрид. (35155)

Чекови од тековна сметка бр. 157087 од бр. 6026215 до бр. 6026218, од бр. 6055022 до бр. 6055025 и бр. 6026211, 6026212 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Томевски Методија, Скопје. (35157)

Чекови од тековна сметка бр. 6009201 од бр. 52798-50 до бр. 5279855 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петковска Јулијана, Скопје. (35160)

Чекови од тековна сметка бр. 11077-39 од бр. 1793-544 до бр. 1793550 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Љубица Настева, Скопје. (35165)

Чек од тековна сметка бр. 06377/43 со бр. 00170011-02700 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Павлеска Вера, Скопје. (35188)

Чекови од тековна сметка бр. 010844 од бр. 355242 до бр. 355247 издадени од Тутунска банка АД-Скопје на име Марија Димитрова, Скопје. (35265)

Чекови од тековна сметка бр. 11308125 со бр. 486623 и бр. 486624 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовска Олга, Скопје. (35275)

Чекови од тековна сметка бр. 00065908 од бр. 0123-0000376001 до бр. 0123000376007 и чековна картичка издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Стерјовски Сашо, Охрид. (35277)

Чекови од тековна сметка бр. 162818-64 од бр. 1900-0123809 до бр. 19000123828 издадени од Комерцијална банка АД скопје на име Лидија Александровска, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 12686-43 со бр. 1796175 и бр. 1796176 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Елизабета Павловска Наумовска, Скопје. Работна книшка на име Фикрет Алиевски, с. Љуботен, Скопје. (35000)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Владо Кулмоски, Скопје. (35047)

Работна книшка на име Ивановски Љупчо, Скопје.

Работна книшка на име Литовски Кирил, ул. "Кичевска" бр. 13, Битола. (35086)

Работна книшка на име Арсоска Дијана, Кичево.

Работна книшка на име Пајковски Цане, с. Долно Дупени, Ресен. (35088)

Работна книшка на име Моневиќ Душан, Кратово.

Работна книшка на име Латифи Шериф, с. Опае, Куманово. (35090)

Работна книшка на име Михајловска Бети, ул. "Г. Делчев" бр. 84, Тетово. (35096)

Работна книшка на име Николоски Петре, с. Брчево, Струга. (35097)

Работна книшка на име Хиса Шабани, с. Врлчиште, Гостивар. (35098)

Работна книшка на име Ѓорѓиевски Ивица, Гостивар.

Работна книшка на име Неџипи Аднан, с. Лопате, Куманово. (35101)

Работна книшка на име Илиев Мирче, ул. "К. Маркс" бр. 92, Кочани. (35108)

Работна книшка на име Ајвази Сулба, ул. "А. Шурков" бр. 12/4-19, Велес. (35111)  
 Работна книшка на име Трендафилова Елизабета, ул. "Ц. Бијед" бр. 19/2-12, Штип. (35114)  
 Работна книшка на име Стоилчо Мингов, с. Николик, Гевгелија. (35115)  
 Работна книшка на име Добре Стојановски, с. Могила, Битола. (35117)  
 Работна книшка на име Фејмие Еминова, ул. "Карацова" бр. 48, Битола. (35118)  
 Работна книшка на име Неџади Салиу, с. Требош, Тетово. (35122)  
 Работна книшка на име Ратка Куноска Камчева, Скопје. (35156)  
 Работна книшка на име Камили Адем, с. Црни Врв, Скопје. (35197)  
 Работна книшка на име Блага Петреска, Скопје.  
 Работна книшка на име Најдовски Љупчо, ул. "Мукос" бр. 15, Битола. (35258)  
 Работна книшка на име Недановски Борче, с. Мусинци, Битола. (35259)  
 Работна книшка на име Иваноски Боби, ул. "Т. Цалески" бр. 1/17, Кичево. (35260)  
 Работна книшка на име Крстевска Снежана, с. Зрновци, Кочани. (35264)  
 Работна книшка на име Петровски Владо, ул. "Белградска" бр. 179, Велес. (35276)  
 Работна книшка на име Зеќир Алилоски, с. Дебреште, Прилеп. (35278)  
 Работна книшка на име Стрезоски Јово, ул. "Т. Трајчески" бр. 17, Охрид. (35279)  
 Работна книшка на име Камили Кемил, Тетово.  
 Работна книшка на име Зулбеар Зендели, с. Чelopeк, Тетово. (35283)  
 Работна книшка на име Митевски Марјанчо, ул. "Скоевска" бр. 10, Кочани. (35290)  
 Воена книшка на име Димески Мирче, Скопје.  
 Воена книшка на име Ваљон Имери, Скопје. (35154)  
 Воена книшка на име Иљази Бејадини, ул. "Н. Вапцаров" бр. 9/4-а, Куманово. (35262)  
 Воена книшка на име Костадинов Јован, Радовиш.  
 Чековна картичка бр. 66615 на име Цветко Мартиноски, Охрид. (35102)  
 Свидетелство за 1, 2, 3 и 4 година на име Шкипе Фејза, Гостивар. (34963)  
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "М. Тито"-с. Арачиново на име Исуф Илјас, с. Арачиново, Скопје. (35065)  
 Свидетелство од 3 одделение на име Шерифи Шенаси, с. Оризаре, Куманово. (35092)  
 Свидетелство од 6 одделение на име Џељиљ Нуредин, с. Опае, Куманово. (35093)  
 Свидетелство од 8 одделение на име Бељуљи Нуредин, с. Отља, Куманово. (35104)  
 Свидетелство издадено од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Алими Наим, ул. "Козара" бр. 7, Куманово. (35105)  
 Свидетелство на име Димовски Тодорче, Велес.  
 Свидетелство од 8 одделение на име Шабани Рами, с. Ларце, Тетово. (35120)  
 Свидетелство на име Минире Муслиу, с. Нераште, Тетово. (35121)  
 Свидетелство на име Амита Рухан, с. Доброште, Тетово. (35147)  
 Ученичка книшка на име Велјаноски Трајко Филип, Прилеп. (35103)  
 Ученичка книшка издадена од ОУ "Кирил Пејчиновиќ"-Скопје на име Николова Изабела, Скопје.  
 Ученичка книшка издадена од ОУ „Коле Неделковски“ Скопје на име Атанасова Софија, Скопје.  
 Ученичка книшка издадена од ОУ „Коле Неделковски“ Скопје на име Атанасов Мартин, Скопје.  
 Индекс бр. 1530 издаден од Економски факултет-Скопје на име Трајчески Љубе, Охрид. (35119)  
 Диплома од 5 степен издадена од СУ "Киро Спанцов Брчко"-Кавадарци на име Девик Дејан, ул. "Б. Горев" бр. 67/39, Велес. (35110)

Диплома на име Миленков Митко, ул. "Сутјеска" бр. 47, Штип. (35112)  
 Диплома на име Јанев Јордан, ул. "Партизанска" бр. 49/9, Штип. (35113)  
 Здравствена легитимација на име Крстевска Славица, ул. "Љ. Весов" бр. 15, Велес. (35109)  
 Даночна картичка бр. 4030992219387 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Ариљеметал, Скопје. (35095)  
 Решение бр.25- 268 издадено од Министерството за стопанство на име НОВО Скопје., Рамадан Назми, Скопје. (35307)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-556/9 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

- Општи одредби
  - Предмет на набавката:
    - Месо свинско свежо.....50.000 кг.
    - Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо. Свинското месо да биде во полутки румунска обработка.
    - Испорака на месото се врши седмично по диспозиција, франко сите гарнизони во Р. Македонија.
    - Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
    - Набавката не е делива.
  - Содржина на понудата
    - понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот,
    - цена за 1 кг во денари без пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е исказан,
    - начин и услови на плаќање,
    - квалитет и потекло на понудениот производ,
    - рок на испорака.
  - Со понудата потребно е да се достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:
    - документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
    - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
    - извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
    - доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
    - доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
    - техничка способност на понудувачот (опис на капацитет.
 Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.
  - Критериум за избор на најповолен понудувач
    - цена.....50 бодови,
    - техничка способност на понудувачот.....40 бодови,
    - начин на плаќање.....10 бодови.

#### 5. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.01.2004 година со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1 Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/3283892.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15, став 2 и член 35, 36 и 37 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 – пречистен текст) и („Службен весник на РМ“ бр. 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

### **ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/04 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА НАБАВКА НА НАФТА – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ ЗА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО РМ**

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

2. Предмет на ограничениот повик 1/04 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка на нафта, екстра лесно масло за греење ЕЛ за Јавни установи за деца – детски градинки и детски одморалишта во РМ за 2004 година.

3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Министерството за труд и социјална политика на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку приложената документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2. Набавувачот согласно член 42 од Законот за јавни набавки од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе побара понуда за извршување на набавката на нафта, екстра лесно масло за греење ЕЛ за Јавни установи за деца – детски градинки и детски одморалишта во РМ.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, своето учество на ограничениот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите наведени во член 35 од Законот за јавни набавки.

#### III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понуда ги доставуваат и следните документи

1.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

- Годишна реализација по завршна пресметка за изминатите 3 (три) години (во скратена форма);

- Техничко-технолошки бонитет;

- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот;

- менаџерски способности;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

1.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет „Службен весник на РМ“ бр. 55/98).

1.3. Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно член 23 став 2 од Законот за јавни набавки.

1.4. Потврда од УЈП за платени даноци и др. јавни давачки не постари од шест месеци од денот на издавањето.

1.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај – Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето.

1.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци) не постари од шест месеци од денот на издавањето.

1.7. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, а во влошката 3 од Изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена).

1.8. Список на главни испораки од ист вид во последните 3 (три) години со износи и датуми на испорачана стока и примачи (референтна листа).

1.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изведување на работите кои се предмет на набавки (дипломи, сертификати и др).

1.10. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена стока е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

1.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентациски материјал, (за одреден вид на работа доколку располага).

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

#### IV. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 10 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на Ограничениот повик во последното средство за јавно информирање.

2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за труд и социјална политика по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на овој ограни-

чен повик и точната адреса на набавувачот. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица „Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за труд и социјална политика на РМ (најдоцна до 16 часот секој работен ден).

Дополнителни информации на 3 106 214.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) АД „Електро-стопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК  
БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, Скопје, за подружница РЕК Битола.

1.2. Предмет на набавка: - Јавни набавки резервни делови и материјали за потребите на Подружница РЕК Битола.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Датата на јавното отворање на понудите стои под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во просториите на Подружница РЕК Битола.

- ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-31/2003

За јавни набавка – Репарација на работно коло од млински вентилатори по спецификација,

Дата на отворање: 18.01.2004 во 12 часот.

-ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-32/2003

За јавни набавки – Руски делови за Арматура по спецификација,

Дата на отворање: 20.01.2004 во 12 часот.

2. Технички карактеристики – по тендерска документација.

2.1. Тендерската документација (Спецификација) ќе се подига од Комерцијална служба во Подружница РЕК Битола по претходна уплата на 300 денари по примерок на благајна на РЕК Битола.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната обврска да го додели на повеќе понудувачи.

3. Содржина на понудата

3.1. Во понудата да биде дадена:

Цена на понудата изразена во МКД/ЕУР ДДП РЕК Битола, со посебно искажан данок на додадена вредност.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во странска конвертибилна валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка на Р. Македонија.

3.2. Квалитет (Сертификат атест од кој може да се види квалитетот).

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Рок на испорака.

3.5. Потекло на производот (земја) и производител.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена 45 бода;

- квалитет 40 бода;

- рок на испорака 10 бода.

- начин на плаќање 5 бода;

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Битола“ – ул. „Новачки пат“ бб – Битола /за Комисија за јавни набавки/.

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар.

- Странско правно или физичко лице кое ќе се јави како понудувач доставува ревизорски извештај за бонитет издаден од реномирана ревизорска институција.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Доказ за техничка способност – референцна листа;

- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;

- Доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“;

- Решение за регистрација на дејност.

Целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис, освен решението за регистрација на дејност и не постара од шест месеци.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) преведени на македонски јазик.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206 112 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.21/02) Комисијата за јавни набавки на АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница РЕК "Осломеј" – Осломеј, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-28/04  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ  
НА РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕР-  
ВЕНТНИ РАБОТИ ПО ПОВИК ВО ТЕ И РУДНИК**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Нарачател на барањето е АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница РЕК "Осломеј" - Осломеј.

1.2 Предмет на услугата е: ангажирање на работници за изведување на интервентни работи во ТЕ и Рудник по спецификација

- Спецификациите може да се добијат во комерцијална служба секој работен ден од 11 до 13 часот или на телефон 045/ 259-859

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во согласност со Законот за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 21/02).

- Набавката е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1 Понудата треба да го содржи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот.

- Единечни цени за понудената позиција од обемот на набавката по изработен норма час изразен во денари/норма час, со посебно искажан ДДВ. Во цената да

бидат вкалкулирани трошоците за превоз на работниците до и од работно место, исхрана, ХТЗ опрема. Понудата треба да е дополнета со дополнителна вредност за прекувремена работа, ноќна работа и работа во државни празници изразена во проценти како додаток за изработен норма час. Понудите може да се искажат и во ЕУР, а плаќањето ќе се врши во денари пресметано по среден курс на НБМ на денот на плаќањето.

- Начин на плаќање, единствен и недвосмислен.
- Квалитет ( способност за извршување на работите).

### 3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 3.1 Цена - 80 поени
- 3.2 Начин на плаќање - 10 поени
- 3.3 Квалитет - 10 поени

### 4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорното лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК "Осломеј"- Осломеј - Комисија за јавни набавки.

4.2 Со понудата понудувачот треба да достави придружна документација спрема член 24 Законот за јавни набавки.

- Извод регистрација на дејност
- Документ за бонитет од Централниот регистар
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација
- Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и др. јавни давачки.

4.3 Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од странска ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија. Понудата и документацијата од странски понудувачи да се преведени на македонски јазик.

Целокупната документација освен изводот од регистрација на дејност, треба да бидат во оригинал или копии заверено на Нотар и не постари од 6 месеци. Понудите и придружната документација да се достават во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

4.4 Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отварањето на понудите.

Секој понудувач може да достави само една понуда за секое барање

5. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 27.01.2004 во 13 часот во ресторанот за општествена исхрана на РЕК "Осломеј" (Термоелектрана), во присуство на овластени претставници на понудувачите. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.21/02) Комисијата за јавни набавки на АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница РЕК "Осломеј" – Осломеј, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-29/04 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ОД ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА, МОТОРНИ ВОЗИЛА И АВТОДИГАЛКИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ РАБОТИ ПО ПОВИК

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Нарачател на барањето е АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница РЕК "Осломеј" - Осломеј.

1.2 Предмет на услугата е: градежна механизација, моторни возила и автодигалки за интервентни работи по повик.

- Обемот на работите и средствата за работа се дадени во спецификациите.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во согласност со Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02).
- Набавката е делива.

#### 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

2.1 Техничките карактеристики и спецификациите може да се добијат во комерцијална служба секој работен ден од 11 до 13 часот или на телефон 045/ 259-859.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1 Понудата треба да го содржи:
  - Името, адресата и седиштето на понудувачот.
  - Единечни цени за понудената позиција од обемот на набавката по изработен норма час изразен во денари/норма час, со посебно искажан ДДВ. Во цената да бидат вкалкулирани трошоците за превоз на работниците до и од работно место, исхрана, ХТЗ опрема и други трошоци за работниците, гориво и алат за работа. Понудата треба да е дополнета со дополнителна вредност на ноќната работа, работа во државни празници и прекувремена работа, изразени во проценти како додаток за изработен норма час. Понудите може да се искажат и во ЕУР, а плаќањето ќе се врши во денари пресметано по среден курс на НБМ на денот на плаќањето.
  - Начин на плаќање, единствен и недвосмислен.
  - Квалитет (техничка опременост и способност за извршување на работите).

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1 Цена - 60 поени
- 4.2 Начин на плаќање - 10 поени
- 4.3 Квалитет - 30 поени

#### 5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1 Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорното лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК "Осломеј"- Осломеј - Комисија за јавни набавки.

5.2 Со понудата понудувачот треба да достави придружна документација спрема член 24 од Законот за јавни набавки.

- Извод од регистрација на дејност
- Документ за бонитет од Централниот регистар
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација
- Доказ дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и др. јавни давачки.

5.3 Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од странска ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија. Понудата и документацијата од странски понудувачи да се преведени на македонски јазик.

Целокупната документација освен изводот од регистрација на дејност, треба да бидат во оригинал или копии заверено на Нотар и не постари од 6 месеци. Понудите и придружната документација да се достават во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.4 Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отварањето на понудите.

Секој понудувач може да достави само една понуда за секое барање.

6. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 27.01.2004 во 13 часот во ресторанот за општествена исхрана на РЕК "Осломеј" (Термоелектрана), во при-

суство на овластени претставници на понудувачите. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 15 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/02), Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, објавува

### **Б А Р А Њ Е БР. 10-01/200 ЗА ОТВОРЕН ПОВИК (ПОВТОРНО)**

#### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачателот на Отворениот повик е Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, со седиште на Аеродром Скопје-Петровец.

2. Предмет на повикот е: доставување на понуди за времетраење од деловната година за:

- осигурување од дејност за штети причинети на трети лица на аеродромите во Скопје и Охрид.

Осигурувањето треба да се изврши согласно законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја на територијата на Република Македонија и со меѓународни прописи кои се прифатени во Република Македонија.

Видот и количината што е предмет на осигурување наведени во точка 1 е утврден со посебен прилог од точка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат да го подигнат на денот на објавувањето на огласот во ЈПАУ "Македонија" - Аеродром "Скопје" - Петровец.

Предметот на набавката не е делив.

Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 дена сметано од наредниот ден од денот на објавување на повикот.

#### **II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

Назив на понудувачот.

Вкупен износ на премија.

Рок на плаќање на премија.

Рок на исплата на оштетно побарување.

#### **III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

Понудата да се достави по пошта или со непосредно предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ "Македонија".

Понудата да се достави во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверта. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде означено "не отворај" и бројот на повикот, во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на ЈПАУ "Македонија".

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и носи ознака "документација" и тој треба да ги содржи следните документи:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка за забрана на вршење на дејност,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и придонеси и други јавни давачки,

- дозвола за основање и работа на друштвото за осигурување според член 13 од Законот за осигурување.

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда".

Краен рок за доставување на документацијата е 13.01.2004 година до 15 часот.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 11,00 часот на ден 16.01.2004 година (петок) во просториите на Дирекцијата на ЈПАУ "Македонија" со седиште на Аеродром "Скопје" - Петровец, во присуство на овластени претставници и понудувачите.

Претставникот на понудувачот должен е да достави овластување.

#### **4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- вкупен износ премија 70 поени,
- рок и начин на плаќање на премијата 20 поени,
- рок на исплата на оштетено побарување 10 поени.

#### **5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

- Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

- Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Комисијата за јавни набавки при А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува исправка по Отворен повик бр. 01-244/2003, во точките:

#### **6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.01.2004 година во 12 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состанции, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

Одборот на содружници од Друштвото за откуп и преработка на тутун ЦЕНТРО ТАБАК увоз-извоз Д.О.О. Велес, на седницата одржана на 29.12.2003 година, а врз основа на Договорот за деловно техничка соработка со Тутунски комбинат Куманово, донесе

#### **О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЦИГАРИ**

##### **Член 1**

Малопродажната цена на пакување од 20 цигари се утврдува како следи:  
- NICE American blend, box-цена 35,00 ден./пакување.

##### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Центро табак д.о.о. Велес

## СОДРЖИНА

	Страница		
1831. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска.....	1	1848. Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот - објекти.....	8
1832. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Ирска.....	1	1849. Одлука за прифаќање на Одлуката на Советот за соработка меѓу Република Македонија и Европската заедница.....	9
1833. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Исланд.....	1	1850. Одлука за утврдување на мрежата на националните установи од областа на културата.....	30
1834. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Исланд.....	1	1851. Решение за разрешување од должноста претседател и член на Управниот одбор на Народниот музеј - Гевгелија.....	32
1835. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2004 година.....	1	1852. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Матичната библиотека "Ванчо Прке" - Веница.....	32
1836. Одлука за прогласување на Амандманот XIX на Уставот на Република Македонија.....	2	1853. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Работничкиот универзитет "Киро Донов" - Радовиш.....	32
1837. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	2	1854. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	32
1838. Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување.....	2	1855. Решение за именување вршител на должноста директор на Работничкиот универзитет "Киро Донов" - Радовиш.....	32
1839. Одлука за пренесување на правото на времено користење на патничко моторно возило.....	6	1856. Листа на стоки со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 година (без царини во рамки на квоти).....	33
1840. Одлука за издавање на државни записи во 2004 година.....	6	1857. Листа на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....	43
1841. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба.....	6	1858. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	44
1842. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на определени работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба.....	7	1859. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	44
1843. Одлука за усвојување на делбениот биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие "Македонска радиотелевизија".....	7	1860. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 98/2003 од 17 декември 2003 година.....	44
1844. Одлука за утврдување и уплатување на дел од износот на платената акциза на минерални масла.....	7	1861. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 151/2003 и У. бр. 173/2003 од 17 декември 2003 година.....	45
1845. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	7	1862. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 179/2002 од 17 декември 2003 година.....	47
1846. Одлука за отворање на наменска трезорска потсметка во рамките на Единствената трезорска сметка за уплата и исплата на средствата за издадени државни записи.....	8	1863. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 37/2003 од 17 декември 2003 година.....	47
1847. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	8	1864. Одлука за целите на монетарната политика во 2004 година.....	49
		1865. Одлука за финансискиот план на Народна банка на Република Македонија за 2004 година.....	51
		1866. Одлука за определување, оценка и раководење со ликвидносниот ризик на банките.....	51
		1867. Одлука за консолидирана супервизија на банките.....	53
		1868. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за примена на член 35 и 36 од Законот за банките.....	56
		1869. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	56



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

## П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,  
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас  
го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

### ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) примероци;  
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) примероци;  
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од \_\_\_\_\_,200\_\_ до \_\_\_\_\_,200\_\_ година,  
во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) претплатнички акаунти;  
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
комплети - примероци. (со зборови)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник \_\_\_\_\_
2. Број на про-фактура \_\_\_\_\_
3. Број на примероци \_\_\_\_\_
4. Улица и бр./ п.фах/место \_\_\_\_\_
5. Жиро-сметка \_\_\_\_\_
6. Банка \_\_\_\_\_
7. Телефон \_\_\_\_\_
8. Телефакс \_\_\_\_\_
9. e-mail \_\_\_\_\_

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

\_\_\_\_\_

Место и дата

\_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_

Одговорно лице - нарачател

#### НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2004 година изнесува **3.700,00** денари.  
Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци. Секој претплатник со основната влошка добива иgratis класер-кутија.
- 3) „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве цени:

- За период од 12 месеци:

- а) од еден до пет претплатнички акаунти ..... **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти ..... **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти ..... **9.760,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „ Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: **30%** за група а; **40%** за група б; и **50%** за група в, од цената на ВЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од **18 %**.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве цени:

- за комплет изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за поединечно издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до **20.12.2003** година за да Ве предвидиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.sivesnik.com.mk      contact@sivesnik.com.mk      pretplata@sivesnik.com.mk